

**Извештај на независниот ревизор и
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
УНИКА АД Скопје**



СОДРЖИНА

| | |
|--|---------|
| ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР | 1-2 |
| ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) | 3 - 6 |
| ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) | 7 - 11 |
| ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ | 12 - 13 |
| ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ | 14 - 15 |
| БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ | 15 – 73 |

Извештај на независниот ревизор

До акционерите на
УНИКА АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на УНИКА АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2021 година и Извештајот за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 73.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и проценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и проценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е обелоденето во белешка 28 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2021 година, Друштвото има евидентирано бруто резерви за настанати, непријавени штети во вкупен износ од 186,983,628 денари. Врз основа на извршените ревизорски процедури, вклучувајќи ја и спроведената независна проценка на резервите за настанати, непријавени штети, идентификувавме дека резервата за настанати, непријавени штети е потценета за износ од 20,000,000 денари. Следствено, за годината која заврши на 31 декември 2021 година, бруто резервите за штети, како и загубата за годината што тогаш заврши се потценети за износ од 20,000,000 денари. По 31 декември 2021 година, Друштвото го надолполни овој износ со пресметката на резерви за штети во првиот квартал од 2022 година и евидентираше дополнителна резерва за настанати, непријавени штети во вкупен износ од 25,766,451 денари. Ваквиот пристап не е во согласност со сметководствената политика во примена која бара расходите да бидат признати во периодот за кој се однесуваат.

Понатаму, а како резултат на потценетоста на настанатите, непријавени штети, вложувањата на средства за покривање на техничките резерви обелоденети во белешка 32 во делот за „Усогласеност на средствата и обврските“ кон придружните финансиски извештаи, се недоволни, односно со состојба на 31 декември 2021 година, Друштвото има недостаток на средства за покривање на техничките резерви во износ од 19,645,562 денари, што не е во согласност со член 86 од Законот за супервизија на осигурување. По 31 декември 2021 година, недостатокот на средства за покривање на техничките резерви е значително намален.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

2. Како што е обелоденето во белешка 20 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2021 година, Друштвото има евидентирано депозити во домашни банки во вкупен износ од 466,621,759 денари. Друштвото, во овој износ има вклучено и побарувања по пресметана камата од депозити во вкупен износ од 15,016,465 денари. Ваквата презентација не е во согласност со „Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување“ според кој каматите треба да се искажат на позиција 065 – „Побарувања по основ на финансиски вложувања“ и истата не е конзистентна со презентацијата на споредбените податоци со состојба на 31 декември 2020 година.

Како што е понатаму обелоденето во белешка 32 во делот за „Усогласеност на средствата и обврските“ кон придружните финансиски извештаи, Друштвото ги вклучило побарувањата по пресметана камата од депозити во вкупен износ од 15,016,465 денари во пресметката на средствата за покривање на техничките резерви, што не е во согласност со член 88, став (1) точка 2) од Законот за супервизија на осигурување. Доколку овие побарувања по пресметани камати се исклучат од пресметката на средствата за покривање на техничките резерви, со состојба на 31 декември 2021 година, Друштвото има дополнителен недостаток на средства за покривање на техничките резерви, покрај недостатокот наведен во првиот параграф од „Основа за мислење со резерва“ во износ од 15,016,465 денари.


Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите врз финансиските извештаи на прашањата дискутирани во пасусот „Основа за мислење со резерва“, придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на УНИКА АД Скопје на ден 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година.



Сузана Ставриќ

Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

Скопје, 29 април 2022 година

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСП“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2021

| Опис на позиција | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225) | 200 | | 904,546,114 | 744,434,216 |
| I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209)) | 201 | 5 | 823,335,264 | 696,076,333 |
| 1. Бруто полисирана премија за осигурување | 202 | 5 | 1,023,455,992 | 827,544,460 |
| 2. Бруто полисирана премија за соосигурување | 203 | | - | - |
| 3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија | 204 | | - | - |
| 4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување | 205 | 5 | 20,519,387 | 8,258,751 |
| 5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија | 206 | 5 | 122,605,812 | 78,332,586 |
| 6. Промена во бруто резервата за преносна премија | 207 | 5 | 72,561,582 | (6,746,535) |
| 7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување | 208 | 5 | 3,926,234 | (10,301,290) |
| 8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување | 209 | 5 | 11,639,819 | (41,322,035) |
| II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223) | 210 | | 16,242,212 | 18,347,632 |
| 1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 211 | | - | - |
| 2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215) | 212 | | - | - |
| 2.1 Приходи од наемнини | 213 | | - | - |
| 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти | 214 | | - | - |
| 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти | 215 | | - | - |
| 3. Приходи од камати | 216 | 6 | 14,599,482 | 17,407,958 |
| 4. Позитивни курсни разлики | 217 | 7 | 1,563,290 | 726,050 |
| 5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) | 218 | 19А | 79,440 | 14,595 |
| 6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222) | 219 | | - | - |
| 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба | 220 | | - | - |
| 6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | 221 | | - | - |
| 6.3 Останати финансиски вложувања | 222 | | - | - |
| 7. Останати приходи од вложувања | 223 | 6 | - | 199,029 |
| III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ | 223а | 8 | 10,187,389 | 8,292,467 |
| IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | 224 | 8 | 34,097,419 | 11,751,645 |
| V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ | 225 | 8 | 20,683,830 | 9,966,139 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2021

| Опис на позиција | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275) | 226 | | 926,445,242 | 719,835,044 |
| I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234) | 227 | 9 | 411,628,868 | 296,854,371 |
| 1. Бруто исплатени штети | 228 | 9 | 408,486,142 | 317,528,728 |
| 2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања | 229 | 9 | 7,771,811 | 8,044,582 |
| 3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување | 230 | 9 | - | 5,081,809 |
| 4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија | 231 | 9 | 2,230,974 | 13,549,461 |
| 5. Промени во бруто резервите за штети | 232 | 9 | 12,798,743 | (27,541,666) |
| 6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување | 233 | 9 | 73,213 | (4,955,800) |
| 7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување | 234 | 9 | (419,981) | (28,587,361) |
| II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242) | 235 | 9 | 45,978 | - |
| 1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238) | 236 | | - | - |
| 1.1 Промени во бруто математичката резерва | 237 | | - | - |
| 1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување | 238 | | - | - |
| 2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241) | 239 | | - | - |
| 2.1. Промени во бруто еквализационата резерва | 240 | | - | - |
| 2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување | 241 | | - | - |
| 3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244) | 242 | 9 | 45,978 | - |
| 3.1 Промени во останатите бруто технички резерви | 243 | 9 | 45,978 | - |
| 3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување | 244 | | - | - |
| III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247) | 245 | | - | - |
| 1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот | 246 | | - | - |
| 2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување | 247 | | - | - |
| IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250) | 248 | | 15,112,617 | 8,818,280 |
| 1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот) | 249 | | 5,458,778 | - |
| 2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) | 250 | | 9,653,839 | 8,818,280 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2021

| Опис на позиција | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256) | 251 | | 405,240,732 | 368,880,106 |
| 1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255) | 252 | | 271,724,708 | 245,274,587 |
| 1.1 Провизија | 253 | 10 | 224,818,588 | 193,875,923 |
| 1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа | 253а | 12.1 | 53,665,814 | 58,020,560 |
| 1.3 Останати трошоци за стекнување | 254 | 11 | 9,490,076 | 10,288,414 |
| 1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-) | 255 | 23 | (16,249,770) | (16,910,310) |
| 2. Административни трошоци (257+258+259+260) | 256 | | 133,516,024 | 123,605,519 |
| 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста | 257 | | 8,694,684 | 7,762,485 |
| 2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д) | 258 | 12.1 | 46,644,969 | 44,248,460 |
| 2.2.1 Плати и надоместоци | 258а | | 29,791,947 | 28,151,887 |
| 2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 258б | | 2,995,324 | 2,841,436 |
| 2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување | 258в | | 12,117,740 | 11,495,178 |
| 2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени | 258г | | - | - |
| 2.2.5 Останати трошоци за вработени | 258д | | 1,739,958 | 1,759,959 |
| 2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки | 259 | 12 | 1,701,334 | 1,435,499 |
| 2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в) | 260 | 13 | 76,475,037 | 70,159,075 |
| 2.4.1 Трошоци за услуги | 260а | | 44,781,757 | 42,171,226 |
| 2.4.2 Материјални трошоци | 260б | | 10,603,152 | 10,718,594 |
| 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето | 260в | | 21,090,128 | 17,269,255 |
| VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270) | 261 | | 1,933,355 | 924,818 |
| 1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста | 262 | 18 | 238,125 | 326,120 |
| 2. Трошоци за камати | 263 | 6 | 544,992 | 236 |
| 3. Негативни курсни разлики | 264 | 7 | 1,150,238 | 589,806 |
| 4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност) | 265 | | - | - |
| 5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269) | 266 | 17 | - | 8,656 |
| 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба | 267 | | - | - |
| 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | 268 | | - | - |
| 5.3 Останати финансиски вложувања | 269 | | - | 8,656 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2021

| Опис на позиција | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Останати трошоци од вложувања | 270 | | - | - |
| VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273) | 271 | 14 | 59,595,675 | 51,288,289 |
| 1. Трошоци за превентива | 272 | | - | - |
| 2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување | 273 | | 59,595,675 | 51,288,289 |
| VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА | 274 | 21 | 32,491,524 | (7,938,945) |
| IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА | 275 | | 396,493 | 1,008,125 |
| X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226) | 276 | | - | 24,599,172 |
| XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200) | 277 | | 21,899,128 | - |
| XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА | 278 | 15 | 445,247 | 7,150,466 |
| XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК | 279 | | - | - |
| XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279) | 280 | | - | 17,448,706 |
| XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279) | 281 | | 22,344,375 | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
 На 31 декември 2021**

| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АКТИВА | | | | |
| А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003) | 001 | 17 | 5,477,355 | 5,477,355 |
| 1. Гудвил | 002 | | - | - |
| 2. Останати нематеријални средства | 003 | | 5,477,355 | 5,477,355 |
| Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041) | 004 | | 848,083,060 | 751,098,849 |
| I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009) | 005 | | 59,304,505 | 63,516,346 |
| 1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008) | 006 | 18 | 50,493,855 | 54,467,571 |
| 1.1 Земјиште | 007 | | - | - |
| 1.2 Градежни објекти | 008 | 18 | 50,493,855 | 54,467,571 |
| 2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012) | 009 | 18 | 8,810,650 | 9,048,775 |
| 2.1 Земјиште | 010 | | - | - |
| 2.2 Градежни објекти | 011 | 18 | 8,810,650 | 9,048,775 |
| 2.3 Останати материјални средства | 012 | | - | - |
| II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА – ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020) | 013 | | 23,927,951 | 23,788,512 |
| 1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници | 014 | | - | - |
| 2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група – подружници и заеми на друштва во група – подружници | 015 | | - | - |
| 3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва | 016 | | - | - |
| 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва | 017 | | - | - |
| 5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници | 018 | | - | - |
| 6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва | 019 | | - | - |
| 7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 020 | 20 | 23,927,951 | 23,788,512 |
| III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040) | 021 | | 764,850,604 | 663,793,991 |
| 1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024) | 022 | 19 | 265,635,732 | 253,156,330 |
| 1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | 023 | 19 | 11,666,195 | 264,047 |
| 1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 024 | 19 | 253,969,537 | 252,892,283 |
| 2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029) | 025 | | - | - |
| 2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | 026 | | - | - |
| 2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 027 | | - | - |
| 2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти | 028 | | - | - |
| 2.4 Акции и удели во инвестициски фондови | 029 | | - | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)
На 31 декември 2021

| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034) | 030 | 19А | 32,593,113 | 4,014,530 |
| 3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | 031 | | - | - |
| 3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 032 | | - | - |
| 3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти | 033 | | - | - |
| 3.4 Акции и удели во инвестициски фондови | 034 | | 32,593,113 | 4,014,530 |
| 4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039) | 035 | 20 | 466,621,759 | 406,623,131 |
| 4.1 Дадени депозити | 036 | 20 | 466,621,759 | 406,623,131 |
| 4.2 Заеми обезбедени со хипотека | 037 | | - | - |
| 4.3 останати заеми | 038 | | - | - |
| 4.4 Останати пласмани | 039 | | - | - |
| 5. Деривативни финансиски инструменти | 040 | | - | - |
| IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | 041 | | - | - |
| В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049) | 042 | | 32,086,800 | 16,867,515 |
| 1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија | 043 | 27 | 25,180,266 | 9,614,213 |
| 2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва | 044 | | - | - |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети | 045 | 28 | 6,906,534 | 7,253,302 |
| 4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти | 046 | | - | - |
| 5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва | 047 | | - | - |
| 6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви | 048 | | - | - |
| 7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот | 049 | | - | - |
| Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ) | 050 | | - | - |
| Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053) | 051 | | 6,546,823 | 872,071 |
| 1. Одложени даночни средства | 052 | | - | - |
| 2. Тековни даночни средства | 053 | 16 | 6,546,823 | 872,071 |
| Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067) | 054 | | 298,840,635 | 302,207,808 |
| I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058) | 055 | 21 | 281,373,614 | 255,430,288 |
| 1. Побарувања од осигуреници | 056 | 21 | 281,373,614 | 255,430,288 |
| 2. Побарувања од посредници | 057 | | - | - |
| 3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | 058 | | - | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)
На 31 декември 2021

| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062) | 059 | 22 | 4,806,408 | 5,014,135 |
| 1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување | 060 | | - | - |
| 2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување | 061 | 22 | 3,796,028 | 3,796,028 |
| 3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување | 062 | 22 | 1,010,380 | 1,218,107 |
| III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066) | 063 | 22 | 12,660,613 | 41,763,385 |
| 1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | 064 | 22 | 11,442,238 | 24,722,923 |
| 2. Побарувања по основ на финансиски вложувања | 065 | 22 | 368,291 | 14,563,994 |
| 3. Останати побарувања | 066 | 22 | 850,084 | 2,476,468 |
| IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ | 067 | | - | - |
| E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077) | 068 | | 17,034,534 | 24,695,679 |
| I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071) | 069 | 18 | 1,946,139 | 4,045,130 |
| 1. Опрема | 070 | | 1,946,139 | 4,045,130 |
| 2. Останати материјални средства | 071 | | - | - |
| II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076) | 072 | | 15,088,395 | 20,650,549 |
| 1. Парични средства во банка | 073 | | 15,088,372 | 20,650,470 |
| 2. Парични средства во благајна | 074 | | 23 | 79 |
| 3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва | 075 | | - | - |
| 4. Останати парични средства и парични еквиваленти | 076 | | - | - |
| III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 077 | | - | - |
| Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081) | 078 | 23 | 171,349,121 | 135,693,581 |
| 1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини | 079 | | - | - |
| 2. Одложени трошоци на стекнување | 080 | | 138,500,464 | 135,693,581 |
| 3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци | 081 | | 32,848,657 | - |
| З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ | 082 | | - | - |
| S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З) | 083 | | 1,379,418,328 | 1,236,912,858 |
| И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА | 084 | | 220,475,175 | 202,757,184 |
| ПАСИВА | | | | |
| A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104) | 085 | | 353,194,741 | 375,539,116 |
| I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089) | 086 | 25 | 184,002,981 | 184,002,981 |
| 1. Запишан капитал од обични акции | 087 | | 184,002,981 | 184,002,981 |
| 2. Запишан капитал од приоритетни акции | 088 | | - | - |
| 3. Запишан а неуплатен капитал | 089 | | - | - |
| II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ | 090 | | - | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)
На 31 декември 2021


| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094) | 091 | | - | - |
| 1. Материјални средства | 092 | | - | - |
| 2. Финансиски вложувања | 093 | | - | - |
| 3. Останати ревалоризациони резерви | 094 | | - | - |
| IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100) | 095 | | 95,200,959 | 89,384,724 |
| 1. Законски резерви | 096 | | 95,200,959 | 89,384,724 |
| 2. Статутарни резерви | 097 | | - | - |
| 3. Резерви за сопствени акции | 098 | | - | - |
| 4. Откупени сопствени акции | 099 | | - | - |
| 5. Останати резерви | 100 | | - | - |
| V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА | 101 | | 96,335,176 | 84,702,705 |
| VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА | 102 | | - | - |
| VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | 103 | | - | 17,448,706 |
| VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | 104 | | 22,344,375 | - |
| Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ | 105 | 26 | 62,167,966 | - |
| В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112) | 106 | | 809,905,819 | 724,499,516 |
| I. Бруто резерви за преносни премии | 107 | 27 | 469,711,571 | 397,149,989 |
| II. Бруто математичка резерва | 108 | | - | - |
| III. Бруто резерви за штети | 109 | 28 | 340,148,270 | 327,349,527 |
| IV. Бруто резерви за бонуси и попусти | 110 | 28 | 45,978 | - |
| V. Бруто еквилизациона резерва | 111 | | - | - |
| VI. Бруто останати технички резерви | 112 | | - | - |
| Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК | 113 | | - | - |
| Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116) | 114 | | 3,624,476 | 3,388,913 |
| 1. Резерви за вработени | 115 | | 3,624,476 | 3,388,913 |
| 2. Останати резерви | 116 | | - | - |
| Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119) | 117 | | 1,080,844 | 2,753,199 |
| 1. Одложени даночни обврски | 118 | | - | - |
| 2. Тековни даночни обврски | 119 | | 1,080,844 | 2,753,199 |
| Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | 120 | | - | - |
| Ж. ОБВРСКИ (122+126+130) | 121 | | 149,444,482 | 130,732,114 |
| I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125) | 122 | 29 | 27,635,185 | 30,415,811 |
| 1. Обврски спрема осигуреници | 123 | 29 | 27,504,674 | 30,374,030 |
| 2. Обврски спрема застапници и посредници | 124 | | - | - |
| 3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 125 | | 130,511 | 41,781 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)


ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)
На 31 декември 2021

| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129) | 126 | 30 | 83,829,030 | 63,452,373 |
| 1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување | 127 | 30 | 83,829,030 | 63,452,373 |
| 2. Обврски по основ на учество во надомест на штети | 128 | | - | - |
| 3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување | 129 | | - | - |
| III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133) | 130 | 31 | 37,980,267 | 36,863,930 |
| 1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 131 | 31 | 20,795,713 | 21,618,878 |
| 2. Обврски по основ на финансиски вложувања | 132 | | - | - |
| 3. Останати обврски | 133 | 30 | 17,184,554 | 15,245,052 |
| 3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА | 134 | | - | - |
| 5. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА | 135 | | - | - |
| И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S | 136 | | 1,379,418,328 | 1,236,912,858 |
| Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА | 137 | | 220,475,175 | 202,757,184 |

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Надзорниот Одбор на Друштвото на 09 март 2022 година.

Дритон Азизи

 Генерален Директор



Борче Богески

 Финансов Директор

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2021

| Позиција | Број на позиција | Акционерски капитал | Прими и на емитирани акции | Резерви | | | | | Откупени сопствени акции | Ревалоризациона резерва | Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -) | Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година | Вкупно капитал и резерви |
|---|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | Законски резерви | Статутарни резерви | Резерви за сопствени акции | Останати резерви | Вкупно резерви | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4+5+6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=1+2+7-8+9+10+11 |
| Состојба на 1 јануари претходната деловна година | I | 184,002,981 | - | 4,423,240 | 84,961,484 | - | - | 89,384,724 | - | - | 112,086,323 | (27,383,618) | 358,090,410 |
| Промена во сметководствените политики | I1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исправка на грешки во претходниот период | I2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено | II | 184,002,981 | - | 4,423,240 | 84,961,484 | - | - | 89,384,724 | - | - | 112,086,323 | (27,383,618) | 358,090,410 |
| Добивка или загуба за претходната деловна година | III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,448,706 | 17,448,706 |
| Добивка или загуба за претходната деловна година | III1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,448,706 | 17,448,706 |
| Несопственички промени во капиталот | III2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства | III2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | III2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | III2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати несопственички промени во капиталот | III2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сопственички промени во капиталот | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (27,383,618) | 27,383,618 | - |
| Зголемување. намалување на акционерскиот капитал | IV1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати уплати од страна на сопствениците | IV2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исплата на дивиденда | IV3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останата распределба на сопствениците | IV4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (27,383,618) | 27,383,618 | - |
| Состојба на 31 декември претходната деловна година | V | 184,002,981 | - | 4,423,240 | 84,961,484 | - | - | 89,384,724 | - | - | 84,702,705 | 17,448,706 | 375,539,116 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)

Година што завршува на 31 декември 2021

| Позиција | Број на позиција | Акционерски капитал | Преми и на емитирани акции | Резерви | | | | | Откупени сопствени акции | Ревалоризациона резерва | Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -) | Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година | Вкупно капитал и резерви |
|---|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | Законски резерви | Статутарни резерви | Резерви за сопствени акции | Останати резерви | Вкупно резерви | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4+5+6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=1+2+7-8+9+10+11 |
| Состојба на 1 јануари тековната деловна година | VI | 184,002,981 | - | 4,423,240 | 84,961,484 | - | - | - | - | - | 84,702,705 | 17,448,706 | 375,539,116 |
| Промена во сметководствените политики | VI1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исправка на грешки во претходниот период | VI2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено | VII | 184,002,981 | - | 4,423,240 | 84,961,484 | - | - | 89,384,724 | - | - | 84,702,705 | 17,448,706 | 375,539,116 |
| Добивка или загуба за тековната деловна година | VIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (22,344,375) | (22,344,375) |
| Добивка или загуба за тековната деловна година | VIII1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (22,344,375) | (22,344,375) |
| Несопственички промени во капиталот | VIII2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства | VIII2, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | VIII2, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | VIII2, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати несопственички промени во капиталот | VIII2, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сопственички промени во капиталот | IX | - | - | - | 5,816,235 | - | - | 5,816,235 | - | - | 11,632,471 | (17,448,706) | - |
| Зголемување/намалување на акционерскиот капитал | IX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати уплати од страна на сопствениците | IX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исплата на дивиденда | IX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останата распределба на сопствениците | IX4 | - | - | - | 5,816,235 | - | - | 5,816,235 | - | - | 11,632,471 | (17,448,706) | - |
| Состојба на 31 декември тековната деловна година | X | 184,002,981 | - | 4,423,240 | 90,777,719 | - | - | 95,200,959 | - | - | 96,335,176 | (22,344,375) | 353,194,741 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2021

| ПОЗИЦИЈА | Број на позиција | Износ | |
|---|------------------|------------------------|--------------------------|
| | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305) | 300 | 964,458,565 | 831,422,759 |
| 1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси | 301 | 924,105,836 | 800,692,367 |
| 2. Премија за реосигурување и ретроцесија | 302 | - | - |
| 3. Приливи од учество во надомест на штети | 303 | 30,062,227 | 25,485,831 |
| 4. Примени камати од работи на осигурување | 304 | 386,830 | - |
| 5. Останати приливи од деловни активности | 305 | 9,903,672 | 5,244,561 |
| II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314) | 306 | 954,873,944 | 799,306,987 |
| 1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси | 307 | 424,368,907 | 327,265,438 |
| 2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија | 308 | - | - |
| 3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија | 309 | 123,120,852 | 102,935,728 |
| 4. Надоместоци и други лични расходи | 310 | 102,167,817 | 101,693,173 |
| 5. Останати трошоци за спроведување на осигурување | 311 | 181,903,053 | 147,517,480 |
| 6. Платени камати | 312 | - | - |
| 7. Данок на добивка и останати јавни давачки | 313 | 40,761,276 | 30,435,081 |
| 8. Останати одливи од редовни активности | 314 | 82,552,039 | 89,460,087 |
| III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306) | 315 | 9,584,621 | 32,115,772 |
| IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300) | 316 | - | - |
| Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | | |
| I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325) | 317 | 341,536,437 | 402,772,338 |
| 1. Приливи по основ на нематеријални средства | 318 | - | - |
| 2. Приливи по основ на материјални средства | 319 | 602,719 | - |
| 3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото | 320 | - | 4,479,087 |
| 4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 321 | - | - |
| 5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување | 322 | 294,919,289 | 393,492,652 |
| 6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани | 323 | 40,005,275 | - |
| 7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка | 324 | - | - |
| 8. Приливи од камати | 325 | 6,009,154 | 4,800,599 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)
 Година што завршува на 31 декември 2021

| | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334) | 326 | 418,016,634 | 430,353,912 |
| 1. Одливи по основ на нематеријални средства | 327 | - | 73,238 |
| 2. Одливи по основ на материјални средства | 328 | 2,939,725 | 18,701,059 |
| 3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото | 329 | - | - |
| 4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 330 | - | - |
| 5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување | 331 | 346,966,014 | 407,565,085 |
| 6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани | 332 | 68,110,892 | 4,014,530 |
| 7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка | 333 | - | - |
| 8. Одливи од камати | 334 | - | - |
| III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326) | 335 | - | - |
| IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317) | 336 | 76,480,197 | 27,581,574 |
| V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340) | 337 | 61,695,000 | - |
| 1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал | 338 | - | - |
| 2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми | 339 | 61,695,000 | - |
| 3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски | 340 | - | - |
| II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344) | 341 | - | - |
| 1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски | 342 | - | - |
| 2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции | 343 | - | - |
| 3. Одливи по основ на исплата на дивиденда | 344 | - | - |
| III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341) | 345 | 61,695,000 | - |
| IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337) | 346 | - | - |
| Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337) | 347 | 1,367,690,002 | 1,234,195,097 |
| Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341) | 348 | 1,372,890,578 | 1,229,660,899 |
| Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348) | 349 | - | 4,534,198 |
| Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347) | 350 | 5,200,573 | - |
| Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД | 351 | 20,650,549 | 15,980,107 |
| З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 352 | (361,581) | 136,244 |
| С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352) | 353 | 15,088,395 | 20,650,549 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје (во понатамошниот текст 'Друштвото') е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 15 Април 2004 година под СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува називот во СИГАЛ УНИКА ГРУП АВСТРИЈА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на ден 20 февруари 2009 година, Друштвото го смени називот во УНИКА АД Скопје.

Како основач со 99.95% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 1,880 акции и Uniqa International Beteiligungs Verwattungs GMBH Austria, со сопственост на 1 акција (0.05%). Основачкиот капитал се сосостои од 1.881 обични акции со номинална вредност од 1,595 ЕУР. Крајно матично друштво е Uniqa Osterreich Versigerungen AG, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје.

На 31 декември 2021 година Друштвото има 130 вработени (2020: 138 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување (класа 2)
- Осигурување на моторни возила (класа 3)
- Осигурување на шински возила (класа 4)
- Осигурување на воздухопловни средства (класа 5)
- Осигурување на пловни објекти (класа 6)
- Осигурување на стоки при превоз – карго (класа 7)
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) – други имотни осигурување (класа 9)
- Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10)
- Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11)
- Општо осигурување од одговорност (класа 13)
- Осигурување од финансиски загуби(класа16)
- Осигурување на туристичка помош (класа 18)

Финансиските извештаи беа одобрени од Надзорниот Одбор на 09 март 2022 година.

Членови на Управен Одбор

Членовите на Управен Одбор во текот на 2021 и 2020 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Дритон Азизи, Претседател на УО
- Борче Богески, член на УО
- Билјана Стојанов, член на УО до 18.11.2021
- Емил Кратовалиев, член на УО од 29.12.2021

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2021 и 2020 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор
- Гералд Мулер, Независен член на надзорен одбор

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02,...31/20) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04, ... 215/21), како и дополнителната законска и подзаконска регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Согласно, оваа регулатива Друштвото го применува Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РСМ бр. 159/2009 и 164/2010) за изготвување на овие финансиски извештаи. Во овој правилник беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи го и МСФИ1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Дополнително, Друштвото ги применува одредбите од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Овие финансиски извештаи се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 5/11,... 170/19).

Финансиските извештаи се составени врз основа на претпоставката на принципот на континуитет користејќи го методот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Функционалната и известувачка валута на Друштвото е македонски денар ("Денар"). Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во денари, освен доколку не е наведено поинаку.

2.2 ПРОМЕНА ВО СМЕТКОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА

Промена во сметководствената регулатива во текот на 2020 година

Во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризичните категории, според староста на ненаплатените побарувања, а во согласност со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси (Службен весник на РСМ 107/20). Оваа класификација е на сила само за изготвувањето на годишните и меѓупериодските финансиски извештаи за 2020 година.

Агенцијата за супервизија на осигурувањето на седницата одржана на 22.12.2020 година усвои измена на Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви. Примената на принципите за процена на технички резерви од овој правилник имплицира минимална маргина за неповолни отстапувања и истата како таква треба да биде земена предвид при процената на резервата за неповолни отстапувања. Одредбите на овој правилник не претставуваат егзактни правила, формула или алгоритми туку важни принципи со намера на заштита на јавниот интерес и примената на истите бара во расудувањето корисникот да ја пресретне неизвесноста од примена на несоодветни податоци; методи; несоодветна параметризација на моделите, несоодветни претпоставки и случајни варијации кои може да резултираат со разлика меѓу фактичките парични текови во однос на предвидените дури и при примена на целосно адекватен модел. Овој правилник започна да се применува од 01 јануари 2021 година.

Во текот на 2020 година, Агенцијата за супервизија на осигурувањето донесе нов „Правилник за минимални стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување“ (Сл. Весник 260/2020) со ефективна примена од 01 јануари 2021 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.2 ПРОМЕНА ВО СМЕТКОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА (продолжение)

Во насока на исполнување на барањата за усогласување Агенцијата достави Матрица за спроведување на обврски на друштвата за 2021 година во која детално ги предвидува роковите за усогласување со одделните барања од Правилникот за минимални стандарди на информациските системи. Друштвото активно работи на сите барања за усогласување од Правилникот и се очекува комплетно да биде усогласено во превидените рокови. Потребните усогласувања не резултираат со значајни промени во системите на Друштвото.

Промена во сметководствената регулатива за начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување на трошоците за стекнување

Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат од трошоците во однос на признаениот приход од премијата. Трошоците за стекнување се распределуваат по договори за осигурување, односно по класи на осигурување, кои се конзистентни со начинот на кој Друштвото за осигурување ги признава приходите од полисирана премија, односно се конзистентни со начинот на мерење на профитабилноста по класи на осигурување.

Друштвото за осигурување има групна политика за пресметка на одложените трошоци за стекнување која е усогласена и е во рамките на подзаконските акти усвоени од Агенцијата за супервизија на осигурување.

Трошоците за стекнување се распределуваат по квартали согласно просечното времетраење на полиси за секоја класа одделно (во ова пресметка тоа е една година). Трошоците за стекнување кои се распределени во идните квартали се земат како одложени трошоци на стекнување.

Друштвото не очекува материјално значајни ефекти врз своите финансиски извештаи од промените во врска со промената во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување за трошоците за стекнување.

Промена во сметководствената регулатива за признавање на приходи по основ на реализирани регресни побарувања

На konto 401 (на страната побарува) се искажуваат приходи по основ на реализирани регресни побарувања и спасени остатоци. Приходот по основ на реализирани регресни побарувања се признава само во висина на наплатениот износ од регресното побарување.

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје во периодот од 1 Јануари 2021 година до 31 декември 2021 година, како и од 1 Јануари 2020 до 31 декември 2020 година, во своите финансиски извештаи има признаено приходи за наплатени регресни побарувања само во висина на наплатениот износ од регресното побарување, со што во целост е усогласено со важечките подзаконски акти (за приходи од регресни побарувања и спасени остатоци) донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на провизии за агенти или други обврски. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка.

3.3 Премии од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку склучување на договорите за реосигурување и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на осигурителниот ризик и се презентирани во финансиските извештаи како намалување на бруто приходите од премија.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Настанатите, пријавените и исплатените штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети за автоодговорност и каско се пресметуваат со примена на Chain-Ladder методата,
- Резервациите за настанати, но непријавени штети за зелена карта, незгода и регресни штети за каско и автоодговорност и каско се пресметуваат со примена на Cape Cod методата;
- Резервациите за настанати, но непријавени штети за карго, одговорност, имот, гранично осигурување, туристичка помош и општа одговорност се пресметуваат со поедноставена метода, како производ од заработените премии за осигурување во тековната година.

Други технички резерви се издвојуваат за планираните идни обврски и ризици од поголеми штети кои произлегуваат од осигурително покритие за одговорност на одредени ризици и обврски согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

3.5 Наеми

Друштвото дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

3.6 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото нема дефинирано планови за отпремнини при пензионирање или опции за наградување на 31 декември 2021 година. Друштвото има обврска да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Заклучно со 31 декември 2021 година, Друштвото има издвоено резерва за ова право на вработените во износ од 3,624,476 денари (2020: 3,388,913 денари).

3.7 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, паричните средства искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.8 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2021 и 2020 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувјќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување. На 31 декември 2021 и 2020 година, Друштвото немаше временски разлики, односно разлики меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во извештајот за финансиската состојба и неговата даночна основа, кои би резултирале со оданочиви и одбитни временски разлики, поради што на 31 декември 2021 и 2020 година не евидентираше одложени даночни средства и обврски.

3.9 Недвижности и опрема

Мерење при почетно признавање

Недвижности

Друштвото поседува недвижности, односно земјиште и деловни објекти, кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста. Без разлика на нивната класификација, при почетното признавање Друштвото ги мери недвижностите по пониската од нивната набавна вредност и проценетата вредност. Набавната вредноста ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Проценетата вредност ја претставува вредноста на недвижностите добиена од страна на независен овластен проценител. Доколку проценетата вредност е пониска од набавната вредност, износот на загубата се евидентира директно во загубата или добивката за периодот.

Опрема

Опремата на друштвото вклучува мебел, компјутерска и канцелариска опрема, транспортни средства и слично. При почетното признавање Друштвото ја мери опремата по набавната вредност. Набавната вредноста ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Недвижности и опрема (продолжение)

Последователно мерење

Недвижностите и опремата кои служат за вршење на дејност, последователно по почетното признавање се мерат според нивната почетна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод, на тој начин што се отпишува набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Градежни објекти | 2.5% -5% |
| Мебел и опрема | 10% - 25% |
| Вложување во туѓи објекти | 17% |

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

На крајот на секој период на известување Друштвото оценува дали постои индикација дека средствата можеби се оштетени. Доколку постои таква индикација, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на средството. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и за акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниски метод на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Друштвото врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството, и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства

Друштвото редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход.

3.12 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето. Националното биро за осигурување (во натамошниот текст: Биро) се основа со цел да овозможи примена на меѓународните договори за осигурување на сопствениците, односно корисниците на моторни возила од одговорност за штети причинети, со употреба на моторно возило, на трети лица, да ги претставува друштвата за осигурување од Република Северна Македонија во меѓународните организации и институции за осигурување како и за вршење на други работи предвидени со Договорот за основање на Националното Биро за осигурување бр.01001-02/98 склучен на 11.12.1997 како правен следбеник на Националното биро за зелена карта.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

3.13 Финансиски средства

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

3.13.1 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како приходи и расходи за периодот.

Амортизираната набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на набавка при почетното мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство.

Загуба поради безвреднување на финансиските средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради безвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Намалување на износот на загубата поради безвреднување се евидентира преку добивката или загубата во периодот. Со состојба на 31 Декември 2021 и 2020, Друштвото ги класифицира обврзниците во оваа категорија.

3.13.2 Финансиски средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Вложувањата во финансиски средства за тргување се мерат по објективна вредност, вредност на датумот на вреднување и известување, која е нивната последна цена за вложувањата за кои што постои активен пазар. За сопственичките инструменти за кои нема активен пазар и нивната објективна вредност не може веродостојно да се утврди се користат техники на вреднување како на пример амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка, според регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Со состојба на 31 Декември 2020, Друштвото ги има класифицирано уделите од инвестициски фондови во оваа категорија, односно како хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување (2019: нема).

3.13.3 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки, со оригинален рок на доспевање до 3 месеци и кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Финансиски средства (продолжение)

3.13.4 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради безвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во Правилникот.

Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во ризични категории, според староста на побарувањата. Оваа класификација важеше само за годишните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година, додека за 2021 година, класификацијата е во согласност со стариот правилник. Оттаму, презентацијата на старосната структура подолу е извршена со примена на различна класификација на 31 декември 2021 година и 31 декември 2020 година. Оваа промена во законската регулатива Друштвото ја евидентираше како промена во сметководствена проценка. Ризичните категории на доспеаните ненаплатени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година се како што следи:

| Категорија | Критериум 2021 | Критериум 2020 |
|--------------|---|---|
| Категорија А | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 90 дена од датумот на достасувањето на побарувањето |
| Категорија Б | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 91 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето |
| Категорија В | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 180 дена од датумот на достасување на побарувањето |
| Категорија Г | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 181 ден до 330 дена од датумот на достасување на побарувањето |
| Категорија Д | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 331 ден до 425 дена од датумот на достасување на побарувањето |
| Категорија Ѓ | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 425 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Финансиски средства (продолжение)

3.13.4 Побарувања од купувачи (продолжение)

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

| Ризична категорија | % на исправка на вредност |
|--------------------|---------------------------|
| Категорија А | 0% |
| Категорија Б | 10% - 30% |
| Категорија В | 31% - 50% |
| Категорија Г | 51% - 70% |
| Категорија Д | 71% - 90% |
| Категорија Ѓ | 100% |

3.13.5 Орочени депозити

Орочените депозити се признаваат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност. Каматата се признава со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски. Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

3.14.1 Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на приходите.

Друштвото ги депризнава останатите финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

3.14.2 Позајмици и субординиран долг

Позајмиците и субординираниот долг почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакцијата. Позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на основа на ефективен принос. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределувањето на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската.

3.14.3 Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.15 Одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат провизии за агенти, плати на вработени во продажната мрежа и дел од трошоците за издавање на полиси. Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат во однос на признаениот приход од премија. Трошоците за стекнување се поврзуваат со соодветните приходи од премија, преку нивно распределување по класи на осигурување. Овој начин е конзистентен со начинот на кој Друштвото ги признава приходите од полисираната премија. Трошоците за стекнување кои не се амортизирани се признаваат како средства во билансот на состојба на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.16 Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Друштвото има тековни обврски (законски или изведени) кои се резултат на минати настани, а за кои е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ги плати и за кои износот може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на крајот на периодот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

3.17.1 Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во одредувањето на очекуваните трошоци Друштвото ги вклучува расположливите информации за:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.2 Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети за автоодговорност и каско се пресметуваат со примена на Chain-Ladder методата,
- Резервациите за настанати, но непријавени штети за зелена карта, незгода и регресни штети за каско и автоодговорност и каско се пресметуваат со примена на Cape Cod методата;
- Резервациите за настанати, но непријавени штети за карго, одговорност, имот, гранично осигурување, туристичка помош и општа одговорност се пресметуваат со поедноставена метода, како производ од заработените премии за осигурување во тековната година.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење, и соодветно се третираат како промени во сметководствени проценки.

3.17.3 Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање, а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото. Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во добивката и загубата на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети (продолжение)

Директни трошоци за обработка на штети (продолжение)

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

Индириктни трошоци за обработка на штети

Индириктните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индириктни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

3.17.5 Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депривираат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот исплата, Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

3.18 Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

3.19 Тест на адекватност на обврските

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Друштвото во текот на 2021 година има пресметано резерви за неистечени ризици во класата Каско осигурување во износ од 4,938,748 денари (2020: 2,882,000 денари).

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзани субјекти се членките на UNIQA групацијата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.21 Значајни настани и трансакции

Економската криза предизвикана од КОВИД-19

Во текот на Март 2020 Светската Здравствена Организација го прогласи КОВИД-19 како глобална пандемија. Ефектите од оваа пандемија прераснаа во глобална економска криза. До сега оваа глобална криза имаше ограничено влијание врз финансиската позиција и резултатите од работењето на Друштвото, одразено преку негативното влијание на светските пазари на капитал и намалувањето на вредноста на одредени финансиски инструменти на берзите, но не и врз бруто полисираната премија на Друштвото.

Влошувањето на економската состојба во земјата ќе има најверојатно влијание врз финансискиот сектор, а со тоа и одржувањето на вредноста на финансиските инструменти, кредитниот ризик, но и останати оперативни ризици, како што се исполнувањето на обврските од страна на добавувачите и ограничувањето на работните ангажмани од страна на вработените.

Овие финансиски извештаи содржат значајни проценки, вклучувајќи ги мерењата по објективна вредност на финансиските средства и исправката на вредноста на побарувањата. Исто така, Раководството на Друштвото анализираше дали постојат настани кои што може да индицираат обезвреднување на средствата. До датумот на одобрување на овие финансиски извештаи не се идентификувани вакви настани. Стварните резултати може да отстапуваат од овие проценки.

Друштвото има доволно средства за да го одржи нивото на солвентност и ликвидност во согласност со Законот за супервизија на осигурување и најдобрите практики, а едновременно располага со соодветен број на вработени кои се спремни да одговарат на сите предизвици во согласност со уредбите донесени од Владата на Република Северна Македонија.

Во годината што завршува на 31 декември 2021 година, Друштвото не користеше значајни помоши и поддршки од страна на Државата.

Клучен приоритет на Друштвото во 2022 година ќе биде изнаоѓање начини и средства за зголемување на продажбата, прилагодено на промените во економското опкружување. Ова може да има последователно влијание на мерењето по објективна вредност во 2021 година, како и во други области кои бараат проценки од страна на раководството.

Раководството на Друштвото верува дека претпоставката за континуитет на Друштвото е соодветна и дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. КЛУЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

Проценка на резервациите за настанати непријавени штети

Резервациите за настанати непријавени штети се прават со примена на Chain-Ladder методата и со примена на други методи превземени од искуството на Групацијата за ваков тип на проценки. Износите за проценетите настанати непријавени штети може да се разликуваат во однос на пријавените штети во наредниот период.

Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможноста купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството, како и врз основа на Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

Објективна вредност

Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

Корисен век на средствата

Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценките на корисните векови на средствата редовно се прегледуваат за значајни промени во употребените претпоставки.

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|--|---|----------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Бруто полисирани премии | 1,023,455,992 | 827,544,460 |
| Промена во преносната премија | <u>(72,561,582)</u> | <u>6,746,535</u> |
| Бруто приходи од премии | 950,894,410 | 834,290,995 |
| Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување | (143,125,199) | (86,591,337) |
| Промена на преносната премија за реосигурување | <u>15,566,053</u> | <u>(51,623,325)</u> |
| Трошоци за реосигурување | <u>(127,559,146)</u> | <u>(138,214,662)</u> |
| Нето приходи од осигурување | <u>823,335,264</u> | <u>696,076,333</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

| | Бруто полисирана премија | Промена на преносната премија | Година што завршува на 31 декември 2021 | | Нето приходи од осигу- рување |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | Преотс- тапени премии за реосигу- рување | Промена на преносната премија за реосигу- рување | |
| Автоодговорност | 486,800,984 | (11,134,303) | (14,226,575) | - | 461,440,106 |
| Каско | 82,111,590 | (10,287,800) | - | - | 71,823,790 |
| Осигурување на имот | 177,699,096 | (26,298,318) | (98,076,743) | 14,337,326 | 67,661,361 |
| Осигурување на патници | 1,530,170 | (215,592) | - | - | 1,314,578 |
| Лични незгоди | 51,652,076 | 1,640,048 | - | (1,263,600) | 52,028,524 |
| Зелен картон | 126,915,846 | (14,705,216) | (2,322,094) | - | 109,888,536 |
| Гранични полиси | 4,673,859 | 28,209 | - | - | 4,702,068 |
| Патничко осигурување | 9,976,003 | (1,045,316) | - | - | 8,930,687 |
| Одговорност | 42,162,282 | (5,598,415) | (26,564,522) | 3,782,007 | 13,781,352 |
| Транспорт | 8,958,696 | (594,595) | (1,935,265) | (240,483) | 6,188,353 |
| Здравствено осигурување | 18,920,107 | (3,448,012) | - | - | 15,472,095 |
| ЦМР – превоз на стока | 5,339,299 | (475,577) | - | - | 4,863,722 |
| Каско пловни објекти | 97,843 | (18,867) | - | - | 78,976 |
| АО пловни објекти | 344,722 | (80,718) | - | - | 264,004 |
| Финансиски загуби | 6,273,419 | (327,110) | - | (1,049,197) | 4,897,112 |
| Вкупно | 1,023,455,992 | (72,561,582) | (143,125,199) | 15,566,053 | 823,335,264 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2020 година е како што следи:

| | Бруто полисирана премија | Промена на преносната премија | Година што завршува на 31 декември 2020 | | Нето приходи од осигу- рување |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | Преотс- тапени премии за реосигу- рување | Промена на преносната премија за реосигу- рување | |
| Автоодговорност | 441,432,442 | (49,189,984) | (9,893,018) | - | 382,349,440 |
| Каско | 67,295,727 | (5,763,497) | - | - | 61,532,230 |
| Осигурување на имот | 103,252,882 | 41,200,464 | (52,050,114) | (48,220,462) | 44,182,770 |
| Осигурување на патници | 946,650 | 201,879 | - | - | 1,148,529 |
| Лични незгоди | 59,277,540 | 1,500,962 | - | - | 60,778,502 |
| Зелен картон | 80,840,032 | 13,004,883 | (3,969,000) | - | 89,875,915 |
| Гранични полиси | 1,817,530 | 102,924 | - | - | 1,920,454 |
| Патничко осигурување | 6,541,995 | 2,234,550 | - | - | 8,776,545 |
| Одговорност | 27,416,849 | 2,810,138 | (16,395,057) | (3,795,434) | 10,036,496 |
| Транспорт | 11,402,577 | (1,137,913) | (4,189,139) | 410,583 | 6,486,108 |
| Здравствено осигурување | 14,969,046 | (1,377,500) | - | (19,440) | 13,572,106 |
| ЦМР – превоз на стока | 4,535,028 | (340,761) | (95,009) | 1,428 | 4,100,686 |
| Финансиски загуби | 7,816,162 | 3,500,390 | - | - | 11,316,552 |
| Вкупно | 827,544,460 | 6,746,535 | (86,591,337) | (51,623,325) | 696,076,333 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Приходи од камати | 14,599,482 | 17,407,958 |
| Приходи од дисконт на обврзници | - | 199,029 |
| Расходи за камати | 544,992 | 236 |
| | <u>15,144,474</u> | <u>17,607,223</u> |

7. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

| | Година што завршува на 31 декември | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | 2021 | 2020 |
| Позитивни курсни разлики | 1,563,290 | 726,050 |
| Негативни курсни разлики | (1,150,238) | (589,806) |
| | <u>413,052</u> | <u>136,244</u> |

8. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Приходи од соосигурување и реосигурување | 10,187,389 | 8,292,467 |
| Останати осигурително технички приходи: | | |
| Приходи од застапување и посредување во осигурување | 11,519,407 | 9,330,259 |
| Приходи од НБО (НН и НО) возила | 658,050 | 528,900 |
| Приходи од друштва за застапување | 19,405,770 | - |
| Останато | 2,514,192 | 1,892,486 |
| | <u>34,097,419</u> | <u>11,751,645</u> |
| Останати приходи: | | |
| Приходи од отпишани обврски | 19,427,927 | 7,344,960 |
| Наплатени казни и пенали | 41 | 112 |
| Останати приходи | 1,255,862 | 2,621,067 |
| | <u>20,683,830</u> | <u>9,966,139</u> |
| | <u>64,968,638</u> | <u>30,010,251</u> |

Приходите од друштва за застапување во износ од 19,405,770 денари се однесуваат на приходи од друштва за застапување по основ на нереализирани провизии.

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Настанати, пријавени и исплатени штети | 408,486,142 | 317,528,728 |
| Настанати, пријавени и неисплатени штети | (34,924,128) | (51,116,529) |
| Настанати непријавени штети | 47,652,497 | 22,300,145 |
| Резерви за обработка на штети | 70,374 | 1,274,718 |
| Бруто резерви за штети – дел за реосигурување | 346,768 | 33,543,161 |
| Бруто реализирани регресни побарувања | (7,771,811) | (8,044,582) |
| Бруто исплатени штети – дел за соосигурување | - | (5,081,809) |
| Бруто исплатени штети дел за реосигурување | (2,230,974) | (13,549,461) |
| Резерви за бонуси и попусти | 45,978 | - |
| | <u>411,674,846</u> | <u>296,854,371</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

| | Година што завршува на 31 декември 2021 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--------------------|
| | Настанати, пријавени и исплатени штети | Настанати, пријавени и неисплатени штети | Резерви за бонуси и попусти | Настанати непријавени штети | Резерви за обработка на штети | Бруто резерви за штети дел за реосигурување | Бруто реализиран и регресни побарувања | Бруто исплатени штети дел за соосигурување | Бруто исплатени штети дел за реосигурување | Вкупно |
| Автоодговорност | 254,690,975 | (11,666,275) | - | 52,223,830 | 347,066 | - | (6,219,059) | - | - | 289,376,537 |
| Каско | 57,818,584 | (375,196) | - | 6,616,976 | (16,386) | - | (1,552,752) | - | - | 62,491,226 |
| Имот | 7,213,729 | (1,166,458) | - | 136,024 | (19,942) | 197,065 | - | - | (454,830) | 5,905,588 |
| Одговорност | 4,530,637 | (5,427,141) | - | 316,844 | 58,296 | 74,412 | - | - | (377,378) | (824,330) |
| Незгода | 42,676,495 | (8,092,355) | 45,978 | (4,568,540) | (364,032) | (56,453) | - | - | (1,212,248) | 28,428,845 |
| Зелена карта | 31,211,653 | (7,414,514) | - | (6,952,450) | 143,499 | - | - | - | - | 16,988,188 |
| Гранично осигурување | 25,645 | 33,977 | - | (189,699) | (4,894) | - | - | - | - | (134,971) |
| Патничко осигурување | 1,701,696 | (267,587) | - | 250,233 | (32,165) | - | - | - | - | 1,652,177 |
| Осигурување на патници | - | (362,400) | - | - | - | - | - | - | - | (362,400) |
| Здравствено осигурување | 7,770,091 | (432,796) | - | (327,677) | (47,175) | - | - | - | - | 6,962,443 |
| Финансиски загуби | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦМР | 638,594 | 378,361 | - | 160,690 | 9,215 | - | - | - | - | 1,186,860 |
| Транспорт | 208,043 | (131,744) | - | (13,734) | (3,108) | 131,744 | - | - | (186,518) | 4,683 |
| Вкупно | 408,486,142 | (34,924,128) | 45,978 | 47,652,497 | 70,374 | 346,768 | (7,771,811) | - | (2,230,974) | 411,674,846 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2020 година е како што следи:

| | Година што завршува на 31 декември 2020 | | | | | | | | | Вкупно |
|-------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--------------------|
| | Настанати, пријавени и исплатени штети | Настанати, пријавени и неисплатени штети | Резерви за бонуси и попусти | Настанати непријавени штети | Резерви за обработка на штети | Бруто резерви за штети дел за реосигурување | Бруто реализиран и регресни побарувања | Бруто исплатени штети дел за соосигурување | Бруто исплатени штети дел за реосигурување | |
| Автоодговорност | 163,869,065 | 2,805,928 | - | 23,524,233 | 943,357 | - | (6,130,932) | - | - | 185,011,651 |
| Каско | 46,820,869 | 3,217,778 | - | 2,629,358 | 212,470 | - | (1,913,650) | - | - | 50,966,825 |
| Имот | 25,928,928 | (26,436,310) | - | (1,472,791) | (106,644) | 17,958,299 | - | (5,081,809) | (11,595,149) | (805,476) |
| Одговорност | 110,244 | 2,594,376 | - | (187,799) | 12,033 | (2,735,668) | - | - | (21,047) | (227,861) |
| Незгода | 33,347,616 | 6,112,458 | - | (151,522) | 224,705 | - | - | - | - | 39,533,257 |
| Зелена карта | 34,704,190 | (37,723,929) | - | (2,491,000) | (42,829) | 17,493,090 | - | - | - | 11,939,522 |
| Гранично осигурување | 53,509 | (28,388) | - | (31,120) | (292) | - | - | - | - | (6,291) |
| Патничко осигурување | 3,307,288 | (482,310) | - | (278,392) | (3,779) | - | - | - | - | 2,542,807 |
| Осигурување на патници | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Здравствено осигурување | 4,562,611 | 240,386 | - | 657,442 | 37,063 | - | - | - | - | 5,497,502 |
| Финансиски загуби | 2,956,647 | - | - | - | - | - | - | - | (1,928,055) | 1,028,592 |
| ЦМР | 1,846,435 | (589,078) | - | 219,549 | (4,552) | - | - | - | - | 1,472,354 |
| Транспорт | 21,326 | (827,440) | - | (117,813) | 3,186 | 827,440 | - | - | (5,210) | (98,511) |
| Вкупно | 317,528,728 | (51,116,529) | - | 22,300,145 | 1,274,718 | 33,543,161 | (8,044,582) | (5,081,809) | (13,549,461) | 296,854,371 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Бруто провизии за друштва за застапување во осигурување | 44,438,211 | 41,423,426 |
| Бруто провизии за застапници во осигурување | 78,317,661 | 57,000,850 |
| Бруто провизии за осигурително брокерски друштва | 102,062,716 | 95,451,647 |
| | <u>224,818,588</u> | <u>193,875,923</u> |

11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Трошоци за маркетинг и пропаганда | 6,895,392 | 7,952,342 |
| Трошоци за репрезентација | 2,594,684 | 2,336,072 |
| | <u>9,490,076</u> | <u>10,288,414</u> |

12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| <i>Трошоци за бруто плати:</i> | | |
| Нето плати за постојано вработени | 65,200,455 | 66,421,053 |
| Даноци и придонеси од плати | 33,370,370 | 34,088,008 |
| Останати придонеси за вработени согласно закон | 1,739,958 | 1,759,959 |
| Вкупно трошоци за бруто плати: | 100,310,783 | 102,269,020 |
| Трошоци за договор за дело | 1,701,334 | 1,435,499 |
| | <u>102,012,117</u> | <u>103,704,519</u> |

12.1. БРУТО ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| <i>Бруто плати на:</i> | | |
| Вработени во внатрешна продажна мрежа | 53,665,814 | 58,020,560 |
| Останати вработени | 46,644,969 | 44,248,460 |
| | <u>100,310,783</u> | <u>102,269,020</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

13. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Трошоци за наемнини | 13,711,056 | 12,874,564 |
| Трошоци за услуги за одржување | 3,023,738 | 2,756,689 |
| Канцелариски материјали | 3,724,909 | 3,203,864 |
| Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги | 4,836,894 | 4,299,257 |
| Трошоци за комунални услуги | 2,906,651 | 2,983,680 |
| Трошоци од резервирања | 986,725 | 7,977,678 |
| Трошоци за правни услуги | 3,495,107 | 3,951,945 |
| Банкарски услуги | 2,407,028 | 2,188,856 |
| Трошоци за сметководствени услуги и ревизија | 1,276,524 | 981,869 |
| Потрошено гориво | 1,392,323 | 1,402,733 |
| Трошоци за останати услуги - преводи | 843,865 | 596,164 |
| Трошоци за резерви делови | 483,618 | 824,089 |
| Трошоци за весници и списанија | 1,082,547 | 1,093,664 |
| Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања | 212,017 | 349,407 |
| Трошоци за стручно усовршување | 383,365 | 405,103 |
| Трошоци за даноци и такси | 2,308,325 | 5,164,550 |
| Трошоци за раководење и други трошоци од матичната компанија | 11,329,554 | 11,264,502 |
| Дополнителни попусти и одобренија | 15,800,176 | 2,259,983 |
| Останати трошоци | 6,270,615 | 5,580,478 |
| | <u>76,475,037</u> | <u>70,159,075</u> |

14. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Трошоци по основ на противпожарен придонес | 3,742,677 | 3,548,386 |
| Трошоци по основ на придонес за безбедност | 10,916,397 | 9,272,102 |
| Трошоци по основ на останати придонеси ФЗО | 5,834,900 | 6,165,840 |
| Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО | 6,585,408 | 6,422,578 |
| Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за Осигурување | 6,578,566 | 5,339,043 |
| Трошоци по основ на штети за посредување | 25,937,727 | 20,540,340 |
| | <u>59,595,675</u> | <u>51,288,289</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. ДАНОК НА ДОБИВКА

| | Година што завршува на | |
|---|------------------------|---------------------|
| | 2021 | 31 декември 2020 |
| (Загуба)/Добивка пред оданочување | (21,899,128) | 24,599,172 |
| Непризнаени расходи за даночни цели | 26,508,200 | 46,924,067 |
| Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи | 4,609,072 | 71,523,239 |
| Намалување на даночна основа (наплатени побарувања) | 156,605 | 18,583 |
| Данок на добивка и даночно непризнаени расходи | <u>445,247</u> | <u>7,150,466</u> |
| Ефективна даночна стапка | <u>-2.03%</u> | <u>29.07%</u> |

16. ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

Тековните даночни средства во износ од 6,546,823 денари (2020: 872,071 денари) се однесуваат на повеќе платен данок на добивка во износ од 6,499,824 денари, а остатокот од 47,000 денари се однесува на побарувања за повеќе платен данок

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| | Во денари | | |
|---|------------------|---|---------------|
| | Софтвер | Вложувања во изнајмени објекти | |
| | Вкупно | | |
| Набавна вредност | | | |
| Состојба на 1 јануари, 2021 | 5,970,811 | 3,334,940 | 9,305,751 |
| Набавки | - | - | - |
| Состојба на 31 декември, 2021 | 5,970,811 | 3,334,940 | 9,305,751 |
| Акумулирана амортизација | | | |
| Состојба на 1 јануари, 2021 | 566,695 | 3,261,701 | 3,828,396 |
| Трошок за годината | - | - | - |
| Останато | - | - | - |
| Состојба на 31 декември, 2021 | 566,695 | 3,261,701 | 3,828,396 |
| Нето сметководствена вредност на | | | |
| - 31 декември 2021 | 5,404,116 | 73,239 | 5,477,355 |
| - 31 декември 2020 | 5,404,116 | 73,239 | 5,477,355 |
| | | | |
| | Софтвер | Вложувања во изнајмени објекти | Вкупно |
| Набавна вредност | | | |
| Состојба на 1 јануари, 2020 | 5,970,811 | 3,261,701 | 9,232,512 |
| Набавки | - | 73,239 | 73,239 |
| Состојба на 31 декември, 2020 | 5,970,811 | 3,334,940 | 9,305,751 |
| Акумулирана амортизација | | | |
| Состојба на 1 јануари, 2020 | 566,695 | 3,261,701 | 3,828,396 |
| Трошок за годината | - | - | - |
| Останато | - | - | - |
| Состојба на 31 декември, 2020 | 566,695 | 3,261,701 | 3,828,396 |
| Нето сметководствена вредност на | | | |
| - 31 декември 2020 | 5,404,116 | 73,239 | 5,477,355 |
| - 31 декември 2019 | 5,404,116 | - | 5,404,116 |

На 31 декември 2021 и 2020 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

| | Градежни објекти | Мебел, компјутери и опрема | Моторни возила | Вложување во туѓи објекти | Вкупно |
|---|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| Набавна вредност | | | | | |
| Состојба на 1 јануари, 2021 | 58,123,146 | 29,356,301 | 6,963,057 | 27,920,209 | 122,362,713 |
| Набавки | - | 2,514,926 | - | 424,801 | 2,939,727 |
| Продажби | - | - | (2,118,689) | - | (2,118,689) |
| Состојба на 31 декември, 2021 | <u>58,123,146</u> | <u>31,871,227</u> | <u>4,844,368</u> | <u>28,345,010</u> | <u>123,183,751</u> |
| Акумулирана амортизација | | | | | |
| Состојба на 1 јануари, 2021 | 18,888,122 | 27,035,086 | 5,239,142 | 12,687,662 | 63,850,012 |
| Трошок за годината | 1,453,078 | 3,484,757 | 811,410 | 2,945,439 | 8,694,684 |
| Отуѓувања | - | - | (1,800,939) | - | (1,800,939) |
| Состојба на 31 декември, 2021 | <u>20,341,200</u> | <u>30,519,843</u> | <u>4,249,613</u> | <u>15,633,101</u> | <u>70,743,757</u> |
| Нето сметководствена вредност на | | | | | |
| - 31 декември, 2021 | <u>37,781,946</u> | <u>1,351,384</u> | <u>594,755</u> | <u>12,711,909</u> | <u>52,439,994</u> |
| - 31 декември, 2020 | <u>39,235,024</u> | <u>2,321,215</u> | <u>1,723,915</u> | <u>15,232,547</u> | <u>58,512,701</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

| | Градежни објекти | Мебел, компјутери и опрема | Моторни возила | Вложување во туѓи објекти | Вкупно |
|---|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| Набавна вредност | | | | | |
| Состојба на 1 јануари, 2020 | 58,123,146 | 26,618,914 | 6,963,057 | 11,956,538 | 103,661,655 |
| Набавки | - | 2,737,387 | - | 15,963,671 | 18,701,058 |
| Состојба на 31 декември, 2020 | <u>58,123,146</u> | <u>29,356,301</u> | <u>6,963,057</u> | <u>27,920,209</u> | <u>122,362,713</u> |
| Акумулирана амортизација | | | | | |
| Состојба на 1 јануари, 2020 | 17,435,043 | 23,897,691 | 4,314,982 | 10,439,811 | 56,087,527 |
| Трошок за годината | 1,453,079 | 3,137,395 | 924,160 | 2,247,851 | 7,762,485 |
| Состојба на 31 декември, 2020 | <u>18,888,122</u> | <u>27,035,086</u> | <u>5,239,142</u> | <u>12,687,662</u> | <u>63,850,012</u> |
| Нето сметководствена вредност на | | | | | |
| - 31 декември, 2020 | <u>39,235,024</u> | <u>2,321,215</u> | <u>1,723,915</u> | <u>15,232,547</u> | <u>58,512,701</u> |
| - 31 декември, 2019 | <u>40,688,103</u> | <u>2,721,223</u> | <u>2,648,075</u> | <u>1,516,727</u> | <u>47,574,128</u> |

На 31 декември 2021 и 2020 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста

На 31 декември 2021 година, Друштвото поседува градежни објекти (станови во Струга) со нето сметководствена вредност од 8,810,650 денари (2020: 9,048,775 денари). Амортизацијата за тековната година изнесува 238,125 денари (2020: 326,120). Во текот на 2020 година Друштвото продаде еден објект (стан) со нето сегашна вредност од 4,487,743 денари и оствари капитална загуба од 8,656 денари.

На 31 декември 2021 и 2020 година, Друштвото нема дадено под залог земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

19. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Хартии од вредност со рок на достасување над 1 година | 253,969,537 | 252,892,283 |
| Хартии од вредност со рок на достасување до 1 година | 11,666,195 | 264,047 |
| | <u>265,635,732</u> | <u>253,156,330</u> |

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 265,635,732 денари (2020: 253,156,330 денари) се однесуваат на државни обврзници издадени од Министерство за финансии на Република Северна Македонија со каматни стапки од 0.01% до 2.9% (2020: од 2.2% до 5.1%).

19А. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања кои се чуваат за тргување во износ од 32,593,113 денари (2020: 4,014,530 денари) се однесуваат на средства вложени во домашни инвестициски фондови. Вкупниот приход остварен во текот на 2021 година, од промена на објективната вредност, изнесува 79,440 денари (2020: 14,595 денари).

20. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за Осигурување – Скопје | 23,927,951 | 23,788,512 |
| Депозити во домашни банки | 466,621,759 | 406,623,131 |
| | <u>490,549,710</u> | <u>430,411,643</u> |

На 31 декември 2021 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 1 месец до 5 години (2020: од 1 месец до 5 години) и каматни стапки од 0,01% до 2.9% (2020: 0,01% до 3%).

Од вкупните депозити во домашни банки на 31 декември 2021 година 1,732,550 денари (2020: 2,251,963 денари) се однесуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки.

21. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

| | 31 декември | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Побарувања за премии за осигурување | 409,389,889 | 373,397,284 |
| Исправка на вредноста | (128,016,275) | (117,966,996) |
| | <u>281,373,614</u> | <u>255,430,288</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

21. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ (Продолжува)

Движење на исправката на вредност е како што следи:

| | Година што завршува на 31 декември | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| На 1 јануари | 117,966,996 | 161,969,598 |
| Трошок за годината, нето од ослободување | 32,648,129 | (7,918,296) |
| Отпис на побарувања | (22,598,850) | (36,084,306) |
| На 31 декември | <u>128,016,275</u> | <u>117,966,996</u> |

Во текот на 2021 година, Друштвото наплати предходно отпишани побарувања во износ од 156,605 денари (2020: 20,649 денари).

22. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

| | 31 декември | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Побарувања по основ на финансиски вложувања | 368,291 | 14,563,994 |
| Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета | 10,122,565 | 22,877,105 |
| Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети | 3,796,028 | 3,796,028 |
| Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување | 1,010,380 | 1,218,107 |
| Побарувања по основ на регрес и гарантен фонд | 1,047,501 | 1,094,900 |
| Побарувања од вработени | 100,174 | 355,347 |
| Побарувања по основ на дадени аванси | 582,868 | 1,061,614 |
| Останати побарувања | <u>749,910</u> | <u>2,121,121</u> |
| | 17,777,717 | 47,088,216 |
| Исправка на вредност на Побарувања по основ на регрес и гарантен фонд | (310,696) | (310,696) |
| | <u>17,467,021</u> | <u>46,777,520</u> |

Движење на исправката на вредност е како што следи:

| | Година што завршува на 31 декември | |
|--|------------------------------------|----------------|
| | 2021 | 2020 |
| На 1 јануари | 310,696 | 310,696 |
| Трошок за годината, нето од ослободување | - | - |
| На 31 декември | <u>310,696</u> | <u>310,696</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

23. ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|---|--------------------|-----------------------------|
| На 1 Јануари | 135,693,581 | 118,783,271 |
| Зголемување на трошоци за стекнување и останати трошоци за стекнување | <u>2,806,883</u> | <u>16,910,310</u> |
| | <u>138,500,464</u> | <u>135,693,581</u> |
| 22.А) Останати пресметани приходи и одложени трошоци | | |
| Зголемување на останати трошоци за стекнување | 13,442,887 | |
| Останати пресметани приходи и одложени трошоци | <u>19,405,770</u> | - |
| | <u>32,848,657</u> | - |
| Одложени трошоци за стекнување и пресметани приходи | <u>171,349,121</u> | <u>135,693,581</u> |

Останати пресметани приходи и одложени трошоци во износ од 19,405,770 денари се однесуваат на приходи од друштва за застапување по основ на нереализирани провизии.

24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Сметки во банки: | | |
| - во денари | 14,494,042 | 19,711,043 |
| - во странска валута | 594,330 | 939,427 |
| Пари во благјана: | | |
| - во денари | 23 | 79 |
| - во странска валута | - | - |
| | <u>15,088,395</u> | <u>20,650,549</u> |

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерски капитал

На 31 декември 2021 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции (2020: 1,881) со номинална вредност од 1,595 ЕУР (2020: 1,595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

| | Број на акции | | Во илјади денари | |
|--|---------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | <u>2021</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
| Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија | 1,880 | 1,880 | 183,904,881 | 183,904,881 |
| UNIQA International Beteiligungs Verwaltungs GMBH, Австрија | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>98,100</u> | <u>98,100</u> |
| | <u>1,881</u> | <u>1,881</u> | <u>184,002,981</u> | <u>184,002,981</u> |

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број Уп.18-2 834 од 29.07.2020 година издаде согласот за индиректно стекнување на квалификувано учество на Uniqa Österreich Versicherungen AG со седиште во Виена, ул.Untere Donaustrasse 21, преку друштвото Сигал Уника Груп Австрија ш.а Тирана да стекне акции кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Друштвото УНИКА АД Скопје.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (продолжува)

Статутарни резерви

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност. Друштвото го нема достигнато законскиот минимум.

Во текот на 2021 и 2020 година, Друштвото нема исплатено дивиденда.

26. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

На 21 јуни 2021 година Друштвото обезбеди субординиран кредит во износ од 1,000,000 Евра од Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија, со отплата на 6 август 2026 година, и фиксна каматна стапка од 1.8% на годишно ниво. Со состојба на 31 декември 2021 година, во вкупниот износ од 62,167,966 денари е вклучена и пресметана камата во износ од 540,966 денари.

27. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Преносна премија | 469,711,571 | 397,149,989 |
| Преносна премија за реосигурување | (25,180,266) | (9,614,213) |
| | <u>444,531,305</u> | <u>387,535,776</u> |

Движењето на резервирањата за пренесената премија е како што следи:

| | Година што завршува на 31 декември | |
|------------------------------------|---|--------------------|
| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
| На 1 јануари | 387,535,776 | 342,658,986 |
| Пренесена премија | 72,561,582 | (6,746,535) |
| Пренесена премија за реосигурување | (15,566,053) | 51,623,325 |
| На 31 декември | <u>444,531,305</u> | <u>387,535,776</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА (продолжение)

Преносна премија по класи на осигурување

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Автоодговорност | 255,132,719 | 244,094,356 |
| Каско | 46,094,979 | 35,832,462 |
| Осигурување на имот | 57,437,568 | 32,596,879 |
| Осигурување на патници | 806,356 | 590,764 |
| Лични незгоди | 23,711,330 | 25,351,378 |
| Зелен картон | 53,020,088 | 38,314,872 |
| Гранични полиси | 398,626 | 426,835 |
| Патничко осигурување | 2,446,929 | 1,401,613 |
| Одговорност | 14,876,509 | 9,278,094 |
| Здравствено осигурување | 8,640,241 | 5,192,229 |
| Транспорт | 2,148,383 | 1,553,788 |
| ЦМР-превоз на стока | 2,567,686 | 2,092,109 |
| Каско пловни објекти | 44,151 | - |
| АО пловни објекти | 176,659 | - |
| Финансиски загуби | 2,209,347 | 424,610 |
| | <u>469,711,571</u> | <u>397,149,989</u> |

Пренесената премија за реосигурување по класи на осигурување е како што следи:

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Транспорт - реосигурување | 314,425 | 553,480 |
| Имот - реосигурување | 13,766,903 | 732,953 |
| Имот - соосигурување | 3,926,234 | 3,672,056 |
| Незгода | - | 1,263,600 |
| ЦМР | - | 1,428 |
| Одговорност - реосигурување | 7,172,704 | 3,390,696 |
| | <u>25,180,266</u> | <u>9,614,213</u> |

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|---|--------------------|-----------------------------|
| Настанати, пријавени и неисплатени штети | 148,468,314 | 183,392,442 |
| Настанати непријавени штети | 186,983,628 | 139,331,131 |
| Резерви за обработка на штети | 4,696,328 | 4,625,954 |
| Резерви за бонуси и попусти | 45,978 | - |
| Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување | (6,906,534) | (7,253,302) |
| | <u>333,287,714</u> | <u>320,096,225</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на резервирањата за штети е како што следи:

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---|------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| На 1 јануари | 320,096,225 | 314,094,730 |
| Настанати, пријавени и неисплатени штети | (34,924,128) | (51,116,529) |
| Настанати непријавени штети | 47,652,497 | 22,300,145 |
| Резерви за обработка на штети | 70,374 | 1,274,718 |
| Промени во резерви за бонуси и попусти | 45,978 | - |
| Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување | 346,768 | 33,543,161 |
| На 31 декември | <u>333,287,714</u> | <u>320,096,225</u> |

Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

| | 31 декември | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Автоодговорност | 96,930,071 | 108,596,346 |
| Каско | 12,536,696 | 12,911,892 |
| Имот | 3,886,937 | 5,053,395 |
| ЦМР-стока во транспорт | 725,569 | 347,208 |
| Транспорт | 5,600 | 137,344 |
| Незгода | 6,648,502 | 15,103,257 |
| Зелена карта | 19,712,364 | 27,126,878 |
| Гранично осигурување | 33,977 | - |
| Одговорност | 7,488,149 | 12,915,290 |
| Патничко осигурување | 224,648 | 492,235 |
| Приватно здравствено | 275,801 | 708,597 |
| | <u>148,468,314</u> | <u>183,392,442</u> |

Настанатите непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

| | 31 декември | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Автоодговорност | 147,471,141 | 95,247,311 |
| Каско | 2,534,387 | (4,082,589) |
| Имот | 388,693 | 252,669 |
| Одговорност | 1,828,193 | 1,511,349 |
| Незгода | 11,560,913 | 16,129,453 |
| Зелена карта | 21,796,471 | 28,748,921 |
| Гранично осигурување | - | 189,699 |
| ЦМР-стока во транспорт | 507,898 | 347,208 |
| Транспорт | - | 13,734 |
| Патничко осигурување | 373,293 | 123,060 |
| Здравствено осигурување | 522,639 | 850,316 |
| | <u>186,983,628</u> | <u>139,331,131</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Резервите за обработка на штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

| | 2021 | 31 декември 2020 |
|-------------------------|------------------|---------------------|
| Автоодговорност | 3,421,617 | 3,074,551 |
| Каско | 210,995 | 227,381 |
| Имот | 59,859 | 79,801 |
| Одговорност | 130,429 | 72,133 |
| Незгода | 254,932 | 618,964 |
| Зелена карта | 581,124 | 437,625 |
| Гранично осигурување | 476 | 5,370 |
| ЦМР-стока во транспорт | 17,269 | 8,054 |
| Транспорт | 78 | 3,186 |
| Патничко осигурување | 8,371 | 40,536 |
| Здравствено осигурување | 11,179 | 58,353 |
| | <u>4,696,329</u> | <u>4,625,954</u> |

29. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

| | 2021 | 31 декември 2020 |
|--|-------------------|---------------------|
| Обврски спрема осигуреници по основ на штети | 27,504,674 | 30,374,030 |
| Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 130,511 | 41,781 |
| | <u>27,635,185</u> | <u>30,415,811</u> |

30. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

| | 2021 | 31 декември 2020 |
|--|-------------------|---------------------|
| Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сосигурување | 6,680,593 | 2,153,459 |
| Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување | 77,148,437 | 61,298,914 |
| | <u>83,829,030</u> | <u>63,452,373</u> |

31. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

| | 2021 | 31 декември 2020 |
|---|-------------------|---------------------|
| Обврски спрема гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати возила | - | 5,892,567 |
| Обврски по основ на провизија | 18,621,958 | 11,829,180 |
| Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси | 1,251,198 | 2,862,333 |
| Обврски спрема добавувачи во земјата и останати обврски | 9,920,408 | 7,861,859 |
| Обврски по основ на нето плати | 4,517,625 | 4,903,712 |
| Обврски по основ на придонеси од плати | 3,011,434 | 2,888,731 |
| Обврски за даноци од плати | 657,644 | 625,548 |
| | <u>37,980,267</u> | <u>36,863,930</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.

Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност од промената на условите.

Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото.

Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве:

Осигурување на возила

Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон.

Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг временски период и истите се покомплексни да се проценат.

Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот во Република Северна Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се утврдени со законска регулатива.

Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на штетите се ограничени на осигурениот износ.

Осигурување на имот

Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Одговорност кон трети лица

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 2021 и 2020 година.

| | 2021 | 31 декември 2020 |
|--|------------|---------------------|
| УНИКА РЕ АГ | 36,710,805 | 33,782,154 |
| УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ | 18,858,007 | 10,257,095 |
| АХА КОРПОРАТЕ СОЛУТИОНС | - | 3,517,274 |
| АЛИАНЦ ТУРЦИЈА | 3,441,002 | 3,319,674 |
| ЛОИД'С СИНДИКАТИ | 2,599,644 | 326,529 |
| АИГ УК ЛИМИТЕД – ЛОНДОН | 1,194,587 | 2,112,392 |
| АЛИАНЦ ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ САД | 5,531,098 | 1,498,124 |
| УНИКА ОСИГУРУВАЊЕ БУГАРИЈА | 1,084,515 | 1,474,502 |
| АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ВЕЛИКА БРИТАНИЈА | 1,955,394 | 1,220,581 |
| АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ АУСТРИА | 1,314,390 | - |
| АЛИАНС ГЛОБАЛ ФРАНЦИЈА | 1,145,528 | - |

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2021 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 778,173,457 денари (2020: 712,128,182 денари).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

| | <u>31 декември 2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Средства | | |
| Парични средства на банкарските сметки | 15,088,372 | 19,431,582 |
| Банкарски сметки и депозити во банки | 464,856,240 | 404,371,168 |
| Хартии од вредност што ги издадени од РСМ или НБРСМ | 265,635,732 | 253,156,330 |
| Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ | 32,593,113 | 4,014,530 |
| Друг вид на вложување согласно правилата на АСО | - | 31,154,572 |
| Вкупно вложени средства од техничките резерви | <u>778,173,457</u> | <u>712,128,182</u> |
| Обврски (Технички резерви) | | |
| Бруто резерви по договори за осигурување | 809,905,819 | 724,499,516 |
| Дел за реосигурителот | <u>(32,086,800)</u> | <u>(16,867,515)</u> |
| Вкупно резерви по договори за осигурување (нето) | <u>777,819,019</u> | <u>707,632,001</u> |
| Усогласеност на средствата и обврските | <u>354,438</u> | <u>4,496,181</u> |

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување, за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2020 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 1.9% (2020: 2.73), депозити во банки изнесуваат 59.7% (2020: 56.78% %), државните записи и државните обврзници изнесуваат 34.1% (2020: 35.55%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.
- други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансната евиенција

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

| | | Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став б од Законот | |
|---|-----------|--|--------------------|
| | | Тековна година | Претходна година |
| Бруто полисирана премија | 1 | 1,023,455,992 | 827,544,460 |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18 | 2 | 110,928,600 | 111,049,200 |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16 | 3 | 65,149,759 | 33,696,714 |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300 | 4 | | |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300 | 5 | | |
| Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5]) | 6 | 176,078,359 | 144,745,914 |
| Бруто исплатени штети | 7 | 408,486,142 | 317,528,728 |
| Нето исплатени штети | 8 | 406,255,168 | 298,897,458 |
| Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал) | 9 | 0.99 | 0.94 |
| Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9]) | 10 | 175,116,695 | 136,252,823 |
| Референтен период (во години) | 11 | 3 | 3 |
| Бруто исплатени штети во референтниот период | 12 | 1,076,815,774 | 988,625,428 |
| Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период | 13 | 340,148,270 | 327,349,527 |
| Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период | 14 | 330,533,631 | 339,552,589 |
| Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11]) | 15 | 362,143,471 | 325,474,122 |
| Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26 | 16 | 94,157,302 | 84,623,272 |
| Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23 | 17 | - | - |
| Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300 | 18 | | |
| Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300 | 19 | | |
| Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19]) | 20 | 94,157,302 | 84,623,272 |
| Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9]) | 21 | 93,643,056 | 79,657,929 |
| Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21])) | 22 | 175,116,695 | 136,252,823 |

Конечната пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

| | | Тековна година | Претходна година |
|--|---|----------------|------------------|
| Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност | 1 | 175,116,695 | 136,252,823 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи

| | Ознака | Износ | Износ |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8) | I | 347,717,386 | 352,613,055 |
| Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции | I1 | 184,002,981 | 184,002,981 |
| Премии од емитирани обични акции | I2 | - | - |
| Законски и статутарни резерви | I3 | 95,200,959 | 89,384,724 |
| Пренесена нераспределена добивка | I4 | 96,335,176 | 84,702,705 |
| Нераспределена добивка од тековната година | I5 | - | - |
| Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување | I6 | - | - |
| Долгорочни нематеријални средства | I7 | 5,477,355 | 5,477,355 |
| Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година | I8 | 22,344,375 | - |
| Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал | II | - | - |
| Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции | II1 | - | - |
| Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции | II2 | - | - |
| Субординирани должнички инструменти | II3 | - | - |
| Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање | II4 | - | - |
| Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II. | III | 347,717,386 | 352,613,055 |
| Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2) | IV | - | - |
| Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот | IV1 | - | - |
| Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО | IV2 | - | - |
| КАПИТАЛ I + II - IV | V | 347,717,386 | 352,613,055 |

| | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) | VI1 | 175,116,695 | 136,252,823 |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) | VI2 | - | - |
| Капитал | VI3 | 347,717,386 | 352,613,055 |
| Гарантен фонд* | VI4 | 184,881,000 | 185,082,000 |
| Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4) | VI5 | 162,836,386 | 167,531,055 |
| Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1) | VI6 | 172,600,691 | 216,360,232 |
| Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2) | VI7 | - | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот, кој изнесува 3,000,000 евра, во денарска противвредност.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2021 изнесува 5.77% (2020 година изнесува 0%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

34.1 Категории на финансиски инструменти

| | <u>31 декември 2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансиски средства по амортизирана набавна вредност | | |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 23,927,951 | 23,788,512 |
| Дадени депозити | 466,621,759 | 406,623,131 |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање | 265,635,732 | 253,156,330 |
| Побарувања за премии | 281,373,614 | 255,430,288 |
| Други побарувања | 24,013,844 | 47,649,591 |
| Пари и парични еквиваленти | 15,088,395 | 20,650,549 |
| | <u>1,076,661,295</u> | <u>1,007,298,401</u> |
| Финансиски обврски | | |
| Субординиран долг | 62,167,966 | - |
| Обврски кон добавувачи и други обврски | 154,149,802 | 136,874,226 |
| | <u>216,317,768</u> | <u>136,874,226</u> |

34.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временна основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

34.3 Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.4 Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2021 и 2020:

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2021 е како што следи:

| Опис на позицијата | Број на позиција | МКД | Странска валута и валутна клаузула ЕВРА | Странска валута и валутна клаузула УСД | Странска валута и валутна клаузула ЦХФ | Странска валута и валутна клаузула - останати валути | ВКУПНО |
|---|------------------|--------------------|---|--|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Вкупно средства | 001 | 918,968,870 | 460,396,999 | 52,999 | - | - | 1,379,418,868 |
| 1. Нематеријални средства | 002 | 5,477,355 | - | - | - | - | 5,477,355 |
| 2. Вложувања | 003 | 434,778,214 | 413,305,386 | - | - | - | 848,083,060 |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви | 004 | - | 32,086,800 | - | - | - | 32,086,800 |
| 4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување | 005 | - | - | - | - | - | - |
| 5. Одложени и тековни даночни средства | 006 | 6,546,823 | - | - | - | - | 6,546,823 |
| 6. Побарувања | 007 | 284,377,152 | 14,463,483 | - | - | - | 298,840,635 |
| 7. Останати средства | 008 | 16,440,205 | 541,330 | 52,999 | - | - | 17,034,534 |
| 8. Активни временски разграничувања | 009 | 171,349,121 | - | - | - | - | 171,349,121 |
| II. Вкупно обврски | 010 | 911,099,793 | 468,318,535 | - | - | - | 1,379,418,328 |
| 1. Капитал и резерви | 011 | 73,990,801 | 279,203,940 | - | - | - | 353,194,741 |
| 2. Субординирани обврски | 012 | - | 62,167,966 | - | - | - | 62,167,966 |
| 3. Бруто технички резерви | 013 | 767,799,044 | 42,106,775 | - | - | - | 809,905,819 |
| 4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик | 014 | - | - | - | - | - | - |
| 5. Останати резерви | 015 | 3,624,476 | - | - | - | - | 3,624,476 |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски | 016 | 1,080,844 | - | - | - | - | 1,080,844 |
| 7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување | 017 | - | - | - | - | - | - |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски | 018 | 64,604,628 | 84,839,854 | - | - | - | 149,444,482 |
| 9. Пасивни временски разграничувања | 019 | - | - | - | - | - | - |
| III. Разлика - неусогласена валутна структура | 020 | 7.869,077 | 7,921,536 | 52,999 | - | - | 540- |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2020 е како што следи:

| Опис на позицијата | Број на позиција | МКД | Странска валута и валутна клаузула ЕВРА | Странска валута и валутна клаузула УСД | ВКУПНО |
|---|------------------|--------------------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| I. Вкупно средства | 001 | 880,491,058 | 356,346,118 | 75,682 | 1,236,912,858 |
| 1. Нематеријални средства | 002 | 5,477,355 | - | - | 5,477,355 |
| 2. Вложувања | 003 | 441,190,589 | 309,908,260 | - | 751,098,849 |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви | 004 | - | 16,867,515 | - | 16,867,515 |
| 5. Одложени и тековни даночни средства | 006 | 872,071 | - | - | 872,071 |
| 6. Побарувања | 007 | 273,501,210 | 28,706,598 | - | 302,207,808 |
| 7. Останати средства | 008 | 23,756,252 | 863,745 | 75,682 | 24,695,679 |
| 8. Активни временски разграничувања | 009 | 135,693,581 | - | - | 135,693,581 |
| II. Вкупно обврски | 010 | 838,814,341 | 398,098,517 | - | 1,236,912,858 |
| 1. Капитал и резерви | 011 | 102,151,411 | 273,387,705 | - | 375,539,116 |
| 2. Субординирани обврски | 012 | - | - | - | - |
| 3. Бруто технички резерви | 013 | 667,530,262 | 56,969,254 | - | 724,499,516 |
| 5. Останати резерви | 015 | 3,388,913 | - | - | 3,388,913 |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски | 016 | 2,753,199 | - | - | 2,753,199 |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски | 018 | 62,990,556 | 67,741,558 | - | 130,732,114 |
| 9. Пасивни временски разграничувања | 019 | - | - | - | - |
| III. Разлика - неусогласена валутна структура | 020 | 41,676,717 | (41,752,399) | 75,682 | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото во најголем дел е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

| | Година што завршува на 31 декември 2021 | | Година што завршува на 31 декември 2020 | |
|-----|---|------------------|---|------------------|
| | Зголемување од 1% | Намалување од 1% | Зголемување од 1% | Намалување од 1% |
| ЕУР | (393,503) | 303,503 | (417,524) | 417,524 |
| УСД | 530 | (530) | 757 | 757 |

34.5 Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

| | 31 декември 2021 | 31 декември 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| Финансиски средства | | |
| <i>Некаматносни:</i> | | |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 23,927,951 | 23,788,512 |
| Побарувања за премии | 281,373,614 | 255,430,288 |
| Други побарувања | 24,013,844 | 47,649,591 |
| Пари и парични еквиваленти | 23 | 79 |
| | <u>329,315,432</u> | <u>326,868,470</u> |
| <i>Со фиксна каматна стапка:</i> | | |
| Вложувања кои се чуваат до доспевање | 265,635,732 | 253,156,330 |
| Долгорочни депозити | 466,621,759 | 406,623,131 |
| | <u>732,257,491</u> | <u>659,779,461</u> |
| <i>Со променлива каматна стапка:</i> | | |
| Парични средства | 15,088,372 | 20,650,470 |
| | <u>15,088,372</u> | <u>20,650,470</u> |
| | <u>1,076,661,295</u> | <u>1,007,298,401</u> |
| Финансиски обврски | | |
| <i>Некаматносни:</i> | | |
| Обврски кон добавувачи и други обврски | 154,149,802 | 136,874,226 |
| | <u>154,149,802</u> | <u>136,874,226</u> |
| <i>Со фиксна каматна стапка:</i> | | |
| Субординиран долг | 62,167,996 | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.5 Управување со каматниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 %, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 би била повисока, односно пониска, за 301,767 денари (2020: 413,009 денари).

34.6 Управување со ликвидносниот ризик

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување допеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорна достасаност на 31 декември 2021 година е како што следи:

| Опис на позицијата | Број на позиција | до 1 година | 1 - 3 години | 3 - 5 години | 5 - 10 години | 10 - 15 години | 15 - 20 години | 20 и повеќе години | ВКУПНО |
|---|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Вкупно средства | 001 | 684,248,658 | 249,625,306 | 203,998,327 | 119,108,134 | 51,917,355 | - | 70,520,548 | 1,379,418,328 |
| 1. Нематеријални средства | 002 | - | - | - | 5,477,355 | - | - | - | 5,477,355 |
| 2. Вложувања | 003 | 174,254,251 | 248,846,098 | 201,769,397 | 100,775,411 | 51,917,355 | - | 70,520,548 | 848,083,060 |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви | 004 | 30,881,340 | 779,208 | 282,792 | 143,460 | - | - | - | 32,086,800 |
| 4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување) | 005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Одложени и тековни даночни средства | 006 | 6,546,823 | - | - | - | - | - | - | 6,546,823 |
| 6. Побарувања | 007 | 298,840,635 | - | - | - | - | - | - | 298,840,635 |
| 7. Останати средства | 008 | 2,376,488 | - | 1,946,138 | 12,711,908 | - | - | - | 17,034,534 |
| 8. Активни временски разграничувања | 009 | 171,349,121 | - | - | - | - | - | - | 171,349,121 |
| II. Вкупно обврски | 010 | 742,669,327 | 116,777,797 | 107,054,260 | 217,514,830 | 6,824,623 | 2,383,989 | 186,193,503 | 1,379,418,328 |
| 1. Капитал и резерви | 011 | (22,344,375) | - | - | 191,536,135 | - | - | 184,002,981 | 353,194,741 |
| 2. Субординирани обврски | 012 | - | - | 62,167,966 | - | - | - | - | 62,167,966 |
| 3. Бруто технички резерви | 013 | 614,488,376 | 116,724,876 | 44,836,361 | 25,748,408 | 6,468,245 | 1,639,553 | - | 809,905,819 |
| 4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Останати резерви | 015 | - | 52,921 | 49,933 | 230,287 | 356,378 | 744,436 | 2,190,522 | 3,624,476 |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски | 016 | 1,080,844 | - | - | - | - | - | - | 1,080,844 |
| 7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски | 018 | 149,444,482 | - | - | - | - | - | - | 149,444,482 |
| 9. Пасивни временски разграничувања | 019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разлика - неусогласена рочна структура | 020 | (58,420,669) | 132,847,509 | 96,944,067 | -98,406,696 | 45,092,732 | 2,383,989 | 115,672,955 | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2020 година е како што следи:

| Опис на позицијата | Број на позиција | до 1 година | 1 - 3 години | 3 - 5 години | 5 - 10 години | 10 - 15 години | 15 - 20 години | 20 и повеќе години | ВКУПНО |
|---|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Вкупно средства | 001 | 590,724,554 | 129,104,399 | 282,950,776 | 128,574,823 | 30,598,251 | 0 | 74,960,055 | 1,236,912,858 |
| 1. Нематеријални средства | 002 | 0 | 0 | 0 | 5,477,355 | 0 | 0 | 0 | 5,477,355 |
| 2. Вложувања | 003 | 114,433,030 | 129,104,399 | 278,905,646 | 123,097,468 | 30,598,251 | 0 | 74,960,055 | 751,098,849 |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви | 004 | 16,867,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,867,515 |
| 4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување) | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Одложени и тековни даночни средства | 006 | 872,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,071 |
| 6. Побарувања | 007 | 302,207,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,207,808 |
| 7. Останати средства | 008 | 20,650,549 | 0 | 4,045,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,695,679 |
| 8. Активни временски разграничувања | 009 | 135,693,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,693,581 |
| II. Вкупно обврски | 010 | 695,543,716 | 128,743,161 | 29,198,906 | 189,872,155 | 6,438,730 | 2,194,863 | 184,921,327 | 1,236,912,858 |
| 1. Капитал и резерви | 011 | 17,448,706 | 0 | 0 | 174,087,429 | 0 | 0 | 184,002,981 | 375,539,116 |
| 2. Субординирани обврски | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Бруто технички резерви | 013 | 544,553,843 | 128,575,711 | 29,142,996 | 15,448,764 | 5,708,795 | 1,069,407 | 0 | 724,499,516 |
| 4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Останати резерви | 015 | 55,854 | 167,450 | 55,910 | 335,962 | 729,935 | 1,125,456 | 918,346 | 3,388,913 |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски | 016 | 2,753,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,753,199 |
| 7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски | 018 | 130,732,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,732,114 |
| 9. Пасивни временски разграничувања | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разлика - неусогласена рочна структура | 020 | -104,819,162 | 361,238 | 253,751,870 | -61,297,332 | 24,159,521 | -2,194,863 | -109,961,272 | 0 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.7 Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

| | 31 декември 2021 | | 31 декември 2020 | |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | Сметководствена вредност | Објективна вредност | Сметководствена вредност | Објективна вредност |
| Финансиски средства | | | | |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 23,927,951 | 23,927,951 | 23,788,512 | 23,788,512 |
| Дадени депозити | 466,621,759 | 466,621,759 | 406,623,131 | 406,623,131 |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање | 265,635,732 | 265,635,732 | 253,156,330 | 253,156,330 |
| Побарувања за премии | 281,373,614 | 281,373,614 | 255,430,288 | 255,430,288 |
| Други побарувања | 24,013,844 | 24,013,844 | 47,649,591 | 47,649,591 |
| Пари и парични еквиваленти | 15,088,395 | 15,088,395 | 20,650,549 | 20,650,549 |
| | <u>1,076,661,295</u> | <u>1,076,661,295</u> | <u>1,007,298,401</u> | <u>1,007,298,401</u> |
| Финансиски обврски | | | | |
| Обврски кон добавувачи и други обврски | 154,149,802 | 154,149,802 | 136,874,226 | 136,874,226 |
| Субординиран долг | 62,167,966 | 62,167,966 | - | - |
| | <u>216,317,768</u> | <u>216,317,768</u> | <u>136,874,226</u> | <u>136,874,226</u> |

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции.

Кај краткорочните побарувања не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

Субординираниот долг е со фиксна каматна стапка, која е приближна со каматните стапки на истиот инструмент кај други финансиски институции на пазарот, односно е во рамки на пазарната цена. Поради тоа неговата објективна вредност се прикажува како еднаква на неговата сметководствена вредност.

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и други побарувања. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

| | <u>31 декември 2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансиски средства | | |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 23,927,951 | 23,788,512 |
| Дадени депозити | 466,621,759 | 406,623,131 |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање | 265,635,732 | 253,156,330 |
| Побарувања за премии | 281,373,614 | 255,430,288 |
| Други побарувања | 24,013,844 | 47,649,591 |
| Пари и парични еквиваленти | <u>15,088,395</u> | <u>20,650,549</u> |
| | <u>1,076,661,295</u> | <u>1,007,298,401</u> |

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2021 и 2020 година. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 28.36% (2019: 30.09%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и други побарувања од неживотно осигурување, додека 43.34% (2019: 40.37%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2021 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2021 година е како што следи:

| | 31 декември 2021 | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | Бруто изложеност | Исправка на вредност | Нето изложеност |
| Недоспеани побарувања | 100,145,891 | - | 100,145,891 |
| Доспеани, но не оштетени побарувања | 69,915,062 | - | 69,915,062 |
| Доспеани и оштетени побарувања | <u>239,328,936</u> | <u>(128,016,275)</u> | <u>111,312,661</u> |
| | <u>409,389,889</u> | <u>(128,016,275)</u> | <u>281,373,614</u> |

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2020 година е како што следи:

| | 31 декември 2020 | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | Бруто изложеност | Исправка на вредност | Нето изложеност |
| Недоспеани побарувања | 90,925,920 | - | 90,925,920 |
| Доспеани, но не оштетени побарувања | 64,395,878 | - | 64,395,878 |
| Доспеани и оштетени побарувања | <u>218,075,486</u> | <u>(117,966,996)</u> | <u>100,108,490</u> |
| | <u>373,397,284</u> | <u>(117,966,996)</u> | <u>255,430,288</u> |

Останатите финансиски средства прикажани во табелата за максимална изложеност на кредитен ризик се недоспеани или доспеани но неоштетени како што е прикажано во табелата подолу.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од осигуреници

Како што е обелоденето во белешка 3.12.5 во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризични категории на побарувањата, според староста на ненаплатените побарувања. Оваа класификација важеше само за годишните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година, додека за 2021 година, класификацијата е во согласност со стариот правилник. Оттаму, презентацијата на старосната структура подолу е извршена со примена на различна класификација на 31 декември 2021 година и 31 декември 2020 година. Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници на денот на 31 декември 2021 година е како што следи:

| | 31 декември 2021 |
|--------------|-----------------------------|
| до 30 дена | 69,915,062 |
| 31-60 дена | 54,848,825 |
| 61-120 дена | 37,484,453 |
| 121-270 дена | 15,787,110 |
| 271-365 дена | 3,192,273 |
| над 365 дена | - |
| | <u>181,227,723</u> |

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници на денот на 31 декември 2020 година е како што следи:

| | 31 декември 2020 |
|--------------|-----------------------------|
| до 90 дена | 64,395,878 |
| 91-120 дена | 50,770,709 |
| 121-180 дена | 34,542,930 |
| 181-330 дена | 11,293,844 |
| 331-425 дена | 3,501,007 |
| над 425 дена | - |
| | <u>164,504,368</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

35. ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ

Продукти, услуги и главни потрошувачи

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

| | Република Македонија | Остатокот од Европа | Вкупно |
|---|-------------------------|------------------------|---------------|
| 2021 | | | |
| Приходи од бруто премија од осигурување | 1,023,455,992 | - | 1,023,455,992 |
| Приходи од вложувања | 16,162,772 | - | 16,162,772 |
| Не-тековни средства | 66,727,999 | - | 66,727,999 |
| Приходи од провизија од реосигурување | - | 10,187,389 | 10,187,389 |
| 2020 | | | |
| Приходи од бруто премија од осигурување | 827,544,460 | - | 827,544,460 |
| Приходи од вложувања | 18,333,037 | - | 18,333,037 |
| Не-тековни средства | 73,038,831 | - | 73,038,831 |
| Приходи од провизија од реосигурување | - | 8,292,467 | 8,292,467 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

36. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната/разводната загуба по акција на 31 декември 2020 година е направена врз основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 22,344,375 денари (2020: добивка од 17,448,706 денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2021 година од 1,881 (2020: 1,881), пресметано како што следува:

| | Година што завршува на | |
|--|------------------------|---------------------|
| | 31 декември 2021 | 31 декември 2020 |
| Добивка расположива на имателите на обични акции | | |
| Нето (загуба)/добивка која им припаѓа на имателите на обични акции | <u>(22,344,375)</u> | <u>17,448,706</u> |
| Пондериран просечен број на обични акции | | |
| <i>Број на акции</i> | | |
| Издадени акции на 1 јануари | <u>1,881</u> | <u>1,881</u> |
| Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември | <u>1,881</u> | <u>1,881</u> |
| Основна/разводенета (загуба)/добивка по акција | <u>(11,879)</u> | <u>9,276</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал и УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото.

| | <u>31 декември 2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Побарувања: | | |
| Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania | 1,539,398 | 1,206,810 |
| UNIQA Austria | 45,912 | - |
| Uniqa Lajf AD Skopje | 228,275 | 3,000 |
| Uniqa Re Lichtenstein AG | - | 11,296,192 |
| Uniqa Bulgaria | 456,356 | - |
| Uniqa Czech Republic | 1,539 | - |
| Uniqa Romania | 12,339 | 12,339 |
| Sigal Uniqa Group Austria Kosovo | 304,035 | 283,561 |
| | <u>2,578,854</u> | <u>12,801,902</u> |
| Обврски: | | |
| Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania | 63,888,715 | 2,007,645 |
| UNIQA Austria | 5,528,050 | 4,547,218 |
| Sigal Uniqa Group Austria Kosovo | - | 151 |
| Uniqa Re AG | 36,710,805 | 33,782,154 |
| Uniqa IT Services GMBH | 713,641 | 58,856 |
| Uniqa Re Lichtenstein AG | 18,858,007 | 10,257,095 |
| Uniqa Serbia | 159,223 | - |
| Uniqa Bulgaria | 1,084,515 | 1,474,502 |
| Uniqa Lajf AD Skopje | 149,924 | 1,000,000 |
| | <u>127,092,880</u> | <u>53,127,621</u> |
| Приходи: | | |
| Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania | 2,106,070 | 334,662 |
| Uniqa Lajf AD Skopje | 382,764 | 114,499 |
| Uniqa Romania | - | 12,339 |
| Uniqa Re Lichtenstein AG | 372,440 | 13,212,122 |
| Uniqa Czech Republic | 529,822 | - |
| Uniqa Serbia | - | 84,942 |
| Uniqa Bulgaria | 1,088,647 | 504,360 |
| Uniqa Bosnia and Herzegovina | - | 366,967 |
| UNIQA Austria | 968,808 | - |
| Sigal Uniqa Group Austria Kosovo | 670,300 | 591,134 |
| | <u>6,118,851</u> | <u>15,221,025</u> |
| Трошоци: | | |
| Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania | 1,313,785 | 2,422,231 |
| UNIQA Austria | 6,735,456 | 6,884,308 |
| Uniqa Re AG | 29,023,832 | 21,966,376 |
| Uniqa IT Services GMBH | 3,294,106 | 1,179,775 |
| Uniqa Lajf AD Skopje | 2,768,465 | 1,347,718 |
| Uniqa Romania | 440,833 | 125,812 |
| Uniqa Serbia | 832,862 | 1,254,005 |
| Uniqa Croatia | 138,648 | 596,514 |
| Uniqa Bulgaria | 4,202,089 | 3,590,488 |
| Uniqa Montenegro | 102,140 | 443,199 |
| Uniqa Czech Republic | 198,596 | 174,353 |
| Uniqa Poland | 684,250 | 1,276,803 |
| Uniqa Hungary | 130,904 | 199,927 |
| Uniqa Bosnia and Herzegovina | - | 52,909 |
| Uniqa Re Lichtenstein AG | 49,040,239 | 10,376,139 |
| Sigal Uniqa Group Austria Kosovo | 770,870 | 525,636 |
| | <u>99,677,075</u> | <u>52,416,193</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА (продолжение)

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

| | <u>31 декември 2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Краткорочни користи за клучниот менаџерски персонал | 5,865,362 | 7,216,486 |
| | <u>5,865,362</u> | <u>7,216,486</u> |

38. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На 31 декември 2021 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 58,658,352 денари. Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 153,912,106 денари и долгови по основ на полиси за осигурување во износ од 58,546,567 денари. За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резвации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2017 до 2021 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според оценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2021 и 2020 година најдоцна до 30 септември 2022 и 2021 година соодветно. Извештајот за трансферни цени за 2020 година е изготвен во септември 2021 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени за 2022 година. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци

39. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2021 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2021 година.

| Годишен коефициент на штети ^[1] | | Коефициент на штети со ефект на реосигурување | Коефициент на штети без ефект на реосигурување |
|--|----|---|--|
| незгода | 01 | 52,5% | 53,6% |
| здравствено | 02 | 45,0% | 45,0% |
| каска моторни возила | 03 | 89,2% | 89,2% |
| каска пловни објекти | 06 | 0,0% | 0,0% |
| карго | 07 | 0,1% | 0,7% |
| имоти пожар | 08 | 9,4% | 4,0% |
| имоти останато | 09 | 8,3% | 4,1% |
| АО | 10 | 54,0% | 52,5% |
| одговорност пловни објекти | 12 | 0,0% | 0,0% |
| општа одговорност | 13 | -6,0% | -1,4% |
| финансиски загуби | 16 | 0,0% | 0,0% |
| туристичка помош | 18 | 18,5% | 18,5% |

Годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2020 година:

| Годишен коефициент на штети | | Коефициент на штети со ефект на реосигурување | Коефициент на штети без ефект на реосигурување |
|------------------------------|--------------|---|--|
| <i>Незгода</i> | <i>01</i> | <i>64,66</i> | <i>64,64</i> |
| <i>Здравствено</i> | <i>02</i> | <i>40,45</i> | <i>40,45</i> |
| <i>Каска</i> | <i>03</i> | <i>80,03</i> | <i>80,03</i> |
| <i>Карго</i> | <i>07</i> | <i>-1,50</i> | <i>-9,10</i> |
| <i>Имот пожар</i> | <i>08</i> | <i>-9,67</i> | <i>-5,73</i> |
| <i>Имот останато</i> | <i>09</i> | <i>9,24</i> | <i>4,51</i> |
| <i>Имот пожар + останато</i> | <i>08+09</i> | <i>0,08</i> | <i>-0,87</i> |
| <i>АО</i> | <i>10</i> | <i>41,55</i> | <i>36,82</i> |
| <i>Општа одговорност</i> | <i>13</i> | <i>-1,80</i> | <i>8,36</i> |
| <i>Туристичка помош</i> | <i>18</i> | <i>28,95</i> | <i>28,95</i> |
| Вкупно | | 41,65 | 33,72 |

^[1] Годишните коефициенти на штети на 31.12.2021 година се пресметани во согласност со одредбите од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

40. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ

Конфликт кој во моментот се одвива помеѓу Украина и Русија претставува предизвик за светските финансиските институции кои работат глобално а посебно за оние кои имаа клиенти или добавувачи кои во моментот се или ќе бидат предмет на санкции.

Конфликтот има влијание на цените на енергенсите како нафтата и природниот гас, но и на цените на храната и на останатите сировини и метали, кои по се изгледа дополнителното ќе го подигнат нивото на инфлација и се очекува тоа ниво да го задржат подолг период.

Сепак, конфликтот во Украина нема директно влијание врз нашето осигурително друштво. Индиректно конфликтот ја зголемува веројатноста од повисока инфлација која ќе има влијание врз профитабилноста претежно во неживотното осигурување преку трошоците за исплата на штети. Ова веќе предизвика зголемени трошоци за поправки кај објекти, возила и кај осигурувањето на здравствени услуги. Исто така не сметаме дека реосигурувањето може да има влијание на нашите трошоци заради минималната веројатност од нивна изложеност во Украина, Русија и Белорусија. Оттаму, сметаме дека не постои несигурност во способноста на нашето друштво да работи во континуитет.

По 31 декември 2021 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

41. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

странска валута на 31 декември 2021 и 2020 година, се следните:

| | <u>31 декември 2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| ЕУР | 61.6270 | 61.6940 |

ПРИЛОГ 1-ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 05896100

Целосно име: Друштво за осигурување УНИКА А.Д. - Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | -- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003) | 5.477.355,00 | | | 5.477.355,00 |
| 2 | -- Гудвил | | | | 0,00 |
| 3 | -- Останати нематеријални средства | 5.477.355,00 | | | 5.477.355,00 |
| 4 | -- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012) | 58.512.701,00 | | | 52.439.994,00 |
| 5 | -- Недвижности (006+007) | 54.467.571,00 | | | 50.493.855,00 |
| 6 | -- Земјиште | | | | 0,00 |
| 7 | -- Градежни објекти | 54.467.571,00 | | | 50.493.855,00 |
| 8 | -- Постројки и опрема | 2.321.214,00 | | | 1.351.383,00 |
| 9 | -- Транспортни средства | 1.723.916,00 | | | 594.756,00 |
| 10 | -- Аванси за набавка на материјални средства | | | | 0,00 |
| 11 | -- Материјални средства во подготовка | | | | 0,00 |
| 12 | -- Останати материјални средства | | | | 0,00 |
| 13 | -- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040) | 696.631.278,00 | | | 797.589.205,00 |
| 14 | -- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА | 9.048.775,00 | | | 8.810.650,00 |
| 15 | -- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020) | 23.788.512,00 | | | 23.927.951,00 |
| 16 | -- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници | | | | 0,00 |
| 17 | -- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во придружени друштва и заеднички контролирани друштва | | | | 0,00 |
| 18 | -- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва | | | | 0,00 |
| 19 | -- Побарувања по дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва | | | | 0,00 |
| 20 | -- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва | 23.788.512,00 | | | 23.927.951,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|--|--|----------------|
| 21 | -- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035) | 663.793.991,00 | | | 764.850.604,00 |
| 22 | -- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030) | 257.170.860,00 | | | 298.228.845,00 |
| 23 | -- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025) | 253.156.330,00 | | | 265.635.732,00 |
| 24 | -- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | 264.047,00 | | | 11.666.195,00 |
| 25 | -- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 252.892.283,00 | | | 253.969.537,00 |
| 26 | -- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029) | 4.014.530,00 | | | 32.593.113,00 |
| 27 | -- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | | | | 0,00 |
| 28 | -- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | | | | 0,00 |
| 29 | -- Акции, удели и останати сопственички инструменти | 4.014.530,00 | | | 32.593.113,00 |
| 30 | -- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033) | | | | 0,00 |
| 31 | -- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | | | | 0,00 |
| 32 | -- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | | | | 0,00 |
| 33 | -- Акции, удели и останати сопственички инструменти | | | | 0,00 |
| 34 | -- Деривативни финансиски инструменти | | | | 0,00 |
| 35 | -- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039) | 406.623.131,00 | | | 466.621.759,00 |
| 36 | -- Депозити | 406.623.131,00 | | | 466.621.759,00 |
| 37 | -- Дадени заеми обезбедени со хипотека | | | | 0,00 |
| 38 | -- Останати дадени заеми | | | | 0,00 |
| 39 | -- Останати пласмани | | | | 0,00 |
| 40 | -- IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | | | | 0,00 |
| 41 | -- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ) | | | | 0,00 |
| 42 | -- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049) | 16.867.515,00 | | | 32.086.800,00 |
| 43 | -- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии | 9.614.213,00 | | | 25.180.266,00 |
| 44 | -- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва | | | | 0,00 |
| 45 | -- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик | | | | 0,00 |
| 46 | -- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети | 7.253.302,00 | | | 6.906.534,00 |
| 47 | -- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|--|--|------------------|
| 48 | -- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквизационата резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета) | | | | 0,00 |
| 49 | -- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви | | | | 0,00 |
| 50 | -- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА | | | | 0,00 |
| 51 | -- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057) | 303.079.879,00 | | | 305.387.458,00 |
| 52 | -- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055) | 255.430.288,00 | | | 281.373.614,00 |
| 53 | -- Побарувања од осигуреници | 255.430.288,00 | | | 281.373.614,00 |
| 54 | -- Побарувања од застапници и од посредници | | | | 0,00 |
| 55 | -- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | | | | 0,00 |
| 56 | -- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ | 5.014.135,00 | | | 4.806.408,00 |
| 57 | -- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061) | 42.635.456,00 | | | 19.207.436,00 |
| 58 | -- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | 24.722.923,00 | | | 11.442.238,00 |
| 59 | -- Побарувања по основ на вложувања | 14.563.994,00 | | | 368.291,00 |
| 60 | -- Тековни даночни средства | 872.071,00 | | | 6.546.823,00 |
| 61 | -- Останати побарувања | 2.476.468,00 | | | 850.084,00 |
| 62 | -- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 20.650.549,00 | | | 15.088.395,00 |
| 63 | -- З. ЗАЛИХИ | | | | 0,00 |
| 64 | -- S.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА | | | | 0,00 |
| 65 | -- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР) | 135.693.581,00 | | | 171.349.121,00 |
| 66 | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065) | 1.236.912.858,00 | | | 1.379.418.328,00 |
| 67 | -- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА | 202.757.184,00 | | | 220.475.175,00 |
| 68 | -- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082) | 375.539.116,00 | | | 353.194.741,00 |
| 69 | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 184.002.981,00 | | | 184.002.981,00 |
| 74 | -- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078) | 89.384.724,00 | | | 95.200.959,00 |
| 75 | -- Законски резерви | 89.384.724,00 | | | 95.200.959,00 |
| 79 | -- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА | 84.702.705,00 | | | 96.335.176,00 |
| 81 | -- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | 17.448.706,00 | | | 0,00 |
| 82 | -- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | | | | 22.344.375,00 |
| 83 | -- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО | | | | 0,00 |
| 84 | -- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО | | | | 0,00 |
| 85 | -- Б.СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ | | | | 62.167.966,00 |
| 86 | -- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092) | 724.499.516,00 | | | 809.905.819,00 |
| 87 | -- Бруто резерви за преносни премии | 397.149.989,00 | | | 469.711.571,00 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|--|------------------|
| 88 | -- Бруто математичка резерва | | | 0,00 |
| 89 | -- Бруто резерви за штети | 327.349.527,00 | | 340.148.270,00 |
| 90 | -- Бруто резерви за бонуси и попусти | | | 45.978,00 |
| 91 | -- Бруто еквализациона резерва | | | 0,00 |
| 92 | -- Бруто останати осигурително технички резерви | | | 0,00 |
| 93 | -- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК | | | 0,00 |
| 94 | -- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096) | 3.388.913,00 | | 3.624.476,00 |
| 95 | -- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените | 3.388.913,00 | | 3.624.476,00 |
| 96 | -- Останати резервирања за ризици и неизвесности | | | 0,00 |
| 97 | -- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ | | | 0,00 |
| 98 | -- Е.ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | | | 0,00 |
| 99 | -- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105) | 133.485.313,00 | | 150.525.326,00 |
| 100 | -- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103) | 30.415.811,00 | | 27.635.185,00 |
| 101 | -- Обврски спрема осигуреници | 30.374.030,00 | | 27.504.674,00 |
| 102 | -- Обврски спрема застапници и посредници | | | 0,00 |
| 103 | -- Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 41.781,00 | | 130.511,00 |
| 104 | -- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ | 63.452.373,00 | | 83.829.030,00 |
| 105 | -- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110) | 39.617.129,00 | | 39.061.111,00 |
| 106 | -- Обврски по основ на финансиски вложувања | | | 0,00 |
| 107 | -- Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 21.618.878,00 | | 20.795.713,00 |
| 108 | -- Обврски кон вработените | 8.492.604,00 | | 8.261.316,00 |
| 109 | -- Тековни даночни обврски | 2.753.199,00 | | 1.080.844,00 |
| 110 | -- Останати обврски | 6.752.448,00 | | 8.923.238,00 |
| 111 | -- З. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА | | | 0,00 |
| 112 | -- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) | | | 0,00 |
| 113 | -- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112) | 1.236.912.858,00 | | 1.379.418.328,00 |
| 114 | -- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА | 202.757.184,00 | | 220.475.175,00 |

Биланс на успех

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|------|------------------|-------------------------|---|------------------------|
|---------------|------|------------------|-------------------------|---|------------------------|

| | | | | | |
|------------|---|----------------|--|--|------------------|
| 201 | -- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235) | 744.434.216,00 | | | 904.546.114,00 |
| 202 | -- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210) | 696.076.333,00 | | | 823.335.264,00 |
| 203 | -- Бруто полисирана премија за осигурување | 827.544.460,00 | | | 1.023.455.992,00 |
| 204 | -- Бруто полисирана премија за соосигурување | | | | 0,00 |
| 205 | -- Бруто полисирана премија за реосигурување /ретроцесија | | | | 0,00 |
| 206 | -- Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување | 8.258.751,00 | | | 20.519.387,00 |
| 207 | -- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија | 78.332.586,00 | | | 122.605.812,00 |
| 208 | -- Промена во резервата за преносна премија | -6.746.535,00 | | | 72.561.582,00 |
| 209 | -- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување | -10.301.290,00 | | | 3.926.234,00 |
| 210 | -- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување | -41.322.035,00 | | | 11.639.819,00 |
| 211 | -- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228) | 18.347.632,00 | | | 16.242.212,00 |
| 212 | -- Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218) | | | | 0,00 |
| 213 | -- Приходи од камати од друштва во група | | | | 0,00 |
| 214 | -- Приходи од курсни разлики од друштва во група | | | | 0,00 |
| 215 | -- Приходи од дивиденди од друштва во група | | | | 0,00 |
| 216 | -- Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група | | | | 0,00 |
| 217 | -- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во друштва во група | | | | 0,00 |
| 218 | -- Останати приходи од вложувања во друштва во група | | | | 0,00 |
| 219 | -- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224) | 18.148.603,00 | | | 16.242.212,00 |
| 220 | -- Приходи од камати | 17.407.958,00 | | | 14.599.482,00 |
| 221 | -- Приходи по основ на курсни разлики | 726.050,00 | | | 1.563.290,00 |
| 222 | -- Приходи од дивиденди | | | | 0,00 |
| 223 | -- Нереализирани добивки од вложувања | 14.595,00 | | | 79.440,00 |
| 224 | -- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227) | | | | 0,00 |
| 225 | -- Финансиски вложувања расположливи за продажба | | | | 0,00 |
| 226 | -- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | | | | 0,00 |
| 227 | -- Останати финансиски средства и вложувања | | | | 0,00 |
| 228 | -- Останати приходи од вложувања (229+233) | 199.029,00 | | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|----------------|--|----------------|
| 229 | -- Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232) | | | 0,00 |
| 230 | -- Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста | | | 0,00 |
| 231 | -- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста | | | 0,00 |
| 232 | -- Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста | | | 0,00 |
| 233 | -- Останати приходи од вложувања | 199.029,00 | | 0,00 |
| 234 | -- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | 20.044.112,00 | | 44.284.808,00 |
| 235 | -- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ | 9.966.139,00 | | 20.683.830,00 |
| 236 | -- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301) | 719.835.044,00 | | 926.445.242,00 |
| 237 | -- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244) | 296.854.371,00 | | 411.628.868,00 |
| 238 | -- Бруто исплатени штети | 317.528.728,00 | | 408.486.142,00 |
| 239 | -- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања | 8.044.582,00 | | 7.771.811,00 |
| 240 | -- Бруто исплатени штети-дел за соосигурување | 5.081.809,00 | | 0,00 |
| 241 | -- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија | 13.549.461,00 | | 2.230.974,00 |
| 242 | -- Промени во бруто резервите за штети | -27.541.666,00 | | 12.798.743,00 |
| 243 | -- Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување | -4.955.800,00 | | 73.213,00 |
| 244 | -- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување | -28.587.361,00 | | -419.981,00 |
| 245 | -- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252) | | | 45.978,00 |
| 246 | -- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248) | | | 0,00 |
| 247 | -- Промени во бруто математичка резерва | | | 0,00 |
| 248 | -- Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување | | | 0,00 |
| 249 | -- Промени во еквилизациона резерва, нето од реосигурување (250-251) | | | 0,00 |
| 250 | -- Промени во еквилизациона резерва, нето од реосигурување | | | 0,00 |
| 251 | -- Промени во бруто еквилизациона резерва-дел за соосигурување и реосигурување | | | 0,00 |
| 252 | -- Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254) | | | 45.978,00 |
| 253 | -- Промени во останати бруто технички резерви | | | 45.978,00 |
| 254 | -- Промени во останати бруто технички резерви- дел за соосигурување и реосигурување | | | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 255 | -- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257) | | | | 0,00 |
| 256 | -- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот | | | | 0,00 |
| 257 | -- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот- дел за соосигурување и реосигурување | | | | 0,00 |
| 258 | -- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260) | 8.818.280,00 | | | 15.112.617,00 |
| 259 | -- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот) | | | | 5.458.778,00 |
| 260 | -- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) | 8.818.280,00 | | | 9.653.839,00 |
| 261 | -- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267) | 368.880.106,00 | | | 405.240.732,00 |
| 262 | -- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266) | 245.274.587,00 | | | 271.724.708,00 |
| 263 | -- Провизија | 193.875.923,00 | | | 224.818.588,00 |
| 264 | -- Останати трошоци | 10.288.414,00 | | | 9.490.076,00 |
| 265 | -- Промена во одложените трошоци за стекнување | -16.910.310,00 | | | -16.249.770,00 |
| 266 | -- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа | 58.020.560,00 | | | 53.665.814,00 |
| 267 | -- Административни трошоци (268+269+275+276) | 123.605.519,00 | | | 133.516.024,00 |
| 268 | -- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста | 7.762.485,00 | | | 8.694.684,00 |
| 269 | -- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274) | 44.248.460,00 | | | 46.644.969,00 |
| 270 | -- Плати и надоместоци | 28.151.887,00 | | | 29.791.947,00 |
| 271 | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 2.841.436,00 | | | 2.995.324,00 |
| 272 | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување | 11.495.178,00 | | | 12.117.740,00 |
| 273 | -- Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени | | | | 0,00 |
| 274 | -- Останати трошоци за вработените | 1.759.959,00 | | | 1.739.958,00 |
| 275 | -- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки | 1.435.499,00 | | | 1.701.334,00 |
| 276 | -- Останати административни трошоци (277+278+279) | 70.159.075,00 | | | 76.475.037,00 |
| 277 | -- Трошоци за услуги | 42.171.226,00 | | | 44.781.757,00 |
| 278 | -- Материјални трошоци | 10.718.594,00 | | | 10.603.152,00 |
| 279 | -- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето | 17.269.255,00 | | | 21.090.128,00 |
| 280 | -- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287) | 924.818,00 | | | 1.933.355,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--|--|---------------|
| 287 | -- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295) | 924.818,00 | | | 1.933.355,00 |
| 288 | -- Расходи за камати | 236,00 | | | 544.992,00 |
| 289 | -- Расходи за курсни разлики | 589.806,00 | | | 1.150.238,00 |
| 294 | -- Реализирани загуби од продажба на останати вложувања | 8.656,00 | | | |
| 295 | -- Останати расходи од вложувања (296+297) | 326.120,00 | | | 238.125,00 |
| 296 | -- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста | 326.120,00 | | | 238.125,00 |
| 298 | -- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300) | 51.288.289,00 | | | 59.595.675,00 |
| 299 | -- Трошоци за превентива | | | | 0,00 |
| 300 | -- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување | 51.288.289,00 | | | 59.595.675,00 |
| 301 | -- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303) | -6.930.820,00 | | | 32.888.017,00 |
| 302 | -- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување | -7.938.945,00 | | | 32.491.524,00 |
| 303 | -- Останати финансиски и други расходи | 1.008.125,00 | | | 396.493,00 |
| 306 | -- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305) | 24.599.172,00 | | | |
| 307 | -- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304) | | | | 21.899.128,00 |
| 310 | -- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309) | 24.599.172,00 | | | |
| 311 | -- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308) | | | | 21.899.128,00 |
| 312 | -- Данок на добивка | 7.150.466,00 | | | 445.247,00 |
| 315 | -- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314) | 17.448.706,00 | | | |
| 316 | -- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314) | | | | 22.344.375,00 |
| 317 | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 138,00 | | | 131,00 |
| 318 | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ) | 12,00 | | | 12,00 |
| 325 | -- Вкупна основна заработувачка по акција | 9.276,00 | | | |
| 326 | -- Вкупна разводнета заработувачка по акција | 9.276,00 | | | |
| 329 | -- Добивка за годината | 17.448.706,00 | | | |
| 330 | -- Загуба за годината | | | | 22.344.375,00 |
| 348 | -- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330) | 17.448.706,00 | | | |
| 351 | -- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329) | | | | 22.344.375,00 |

Државна евиденција

| Ознака за | Опис | Претходна | Бруто за | Исправка | Нето за |
|-----------|------|-----------|----------|----------|---------|
|-----------|------|-----------|----------|----------|---------|

| АОП | | година | тековна година | на вредноста за тековна година | тековна година |
|-----|--|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 613 | -- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба | 9.305.751,00 | | | 9.305.751,00 |
| 614 | -- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба | | | | 0,00 |
| 615 | -- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба | 3.828.396,00 | | | 3.828.396,00 |
| 616 | -- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС) | 5.477.355,00 | | | 5.477.355,00 |
| 625 | -- Набавна вредност на градежни објекти | 86.043.355,00 | | | 86.468.156,00 |
| 627 | -- Акумулирана амортизација на градежни објекти | 31.575.784,00 | | | 35.974.301,00 |
| 628 | -- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС) | 54.467.571,00 | | | 48.493.854,00 |
| 637 | -- Набавна вредност на компјутерска опрема | 29.356.301,00 | | | 31.871.227,00 |
| 639 | -- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема | 27.035.087,00 | | | 30.519.844,00 |
| 640 | -- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС) | 2.321.214,00 | | | 1.351.383,00 |
| 641 | -- Набавна вредност на транспортни средства | 6.963.057,00 | | | 4.844.368,00 |
| 643 | -- Акумулирана амортизација на транспортни средства | 5.239.141,00 | | | 4.249.612,00 |
| 644 | -- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС) | 1.723.916,00 | | | 594.756,00 |
| 655 | -- Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС) | 23.788.512,00 | | | 23.927.951,00 |
| 656 | -- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС) | 86.365.941,00 | | | 114.939.196,00 |
| 657 | -- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС) | 320.257.190,00 | | | 351.682.563,00 |
| 665 | -- Должнички инструменти со рок на достасување до една година | 264.047,00 | | | 11.666.195,00 |
| 666 | -- Должнички инструменти со рок на достасување над една година | 252.892.283,00 | | | 253.969.537,00 |
| 670 | -- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС) | 2.476.468,00 | | | 850.084,00 |
| 671 | -- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС) | 20.650.549,00 | | | 15.088.395,00 |
| 682 | -- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС) | 6.752.448,00 | | | 8.923.238,00 |
| 683 | -- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ) | 20.044.112,00 | | | 10.187.389,00 |
| 684 | -- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ) | 1.435.499,00 | | | 1.701.334,00 |
| 685 | -- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ) | 12.874.564,00 | | | 13.711.056,00 |
| 686 | -- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ) | 2.188.856,00 | | | 2.407.028,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------|--|---------------|
| 687 | -- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ) | | | 0,00 |
| 688 | -- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ) | 4.299.257,00 | | 4.836.894,00 |
| 689 | -- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ) | 2.756.689,00 | | 3.023.738,00 |
| 690 | -- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ) | 10.288.414,00 | | 9.490.076,00 |
| 691 | -- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ) | 20.051.860,00 | | 20.803.041,00 |
| 692 | -- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ) | 824.089,00 | | 483.618,00 |
| 693 | -- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ) | 3.203.864,00 | | 3.724.909,00 |
| 694 | -- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ) | 2.983.680,00 | | 2.906.651,00 |
| 695 | -- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ) | | | 0,00 |
| 696 | -- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ) | | | 0,00 |
| 697 | -- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ) | 1.093.664,00 | | 1.082.547,00 |
| 698 | -- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ) | | | 0,00 |
| 699 | -- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ) | 1.402.733,00 | | 1.392.323,00 |
| 700 | -- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ) | 1.210.564,00 | | 1.013.104,00 |
| 701 | -- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ) | 7.977.678,00 | | 986.725,00 |
| 702 | -- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ) | 130.665,00 | | 122.996,00 |
| 703 | -- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ) | 349.407,00 | | 212.017,00 |
| 704 | -- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ) | | | 0,00 |
| 705 | -- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ) | 405.103,00 | | 383.365,00 |
| 706 | -- Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд(< или = АОП 279 од БУ) | | | 0,00 |
| 707 | -- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ) | 981.869,00 | | 1.276.524,00 |
| 708 | -- Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти(< или = АОП 279 од БУ) | | | 0,00 |
| 709 | -- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ) | 5.164.550,00 | | 2.308.325,00 |
| 710 | -- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ) | 2.259.983,00 | | 15.800.176,00 |
| 712 | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 138,00 | | 131,00 |

Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 2480 | - 65.12 - Неживотно осигурување | 904.546.114,00 | | | |

Потпишано од:

Borche Bogeski

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПРИЛОГ 2-ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
УНИКА АД Скопје
2021



UNIQA

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

СОДРЖИНА:

| | |
|--|-----|
| 1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ | 3 |
| 2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО | 11 |
| 3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО | 12 |
| 4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО | 18 |
| 5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ | 69 |
| 6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ | 71 |
| 7. ПРОДАЖНА МРЕЖА | 75 |
| 8. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2021 | 79 |
| 9. ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ | 106 |
| 10. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РАБОТА | 115 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ

Според Народна Банка на РМ Основните економски показатели се како што се презентирани подолу во табелата:

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

| БДП (стапки на реален пораст, во %)/1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2021 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
| 2.8 | 6.1 | 4.3 | 2.5 | 3.9 | -1.4* | -16.4* | -5.9* | -0.8* | -6.1* | -1.8* | 13.4* | 3* | | |
| Инфлација (крај на период, на годишна основа, во %)/2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2021 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
| 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 4.9 | 4.9 |
| Инфлација (просек, на кумулативна основа, во %)/2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2021 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
| Стапка на невработеност (во %)/3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2021 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
| 17.8 | 17.5 | 17.1 | 16.6 | 17.3 | 16.2 | 16.7 | 16.5 | 16.1 | 16.4 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | | |
| Буџетски биланс (салдо на централен буџет и фондови, % од БДП)/4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2021 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
| -0.5 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | -2.1 | -1.1 | -2.8 | -1.5 | -2.7 | -8.1 | -1.0 | -1.2 | -1.2 | | |
| Парична маса М1 (годишни стапки на промена во %)/5, 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| 17.2 | 18.5 | 18.8 | 17.2 | 17.2 | 19.9 | 21.3 | 17.8 | 16.4 | 16.4 | 17.8 | 14.3 | 13.1 | | |
| Парична маса М2-денарски дел (годишни стапки на промена во %)/5, 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| 13.8 | 14.6 | 14.5 | 12.7 | 12.7 | 14.0 | 14.8 | 12.1 | 10.6 | 10.6 | 12.5 | 9.6 | 9.4 | | |
| Парична маса М3 (годишни стапки на промена во %)/5, 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| 10.4 | 9.2 | 9.9 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 9.7 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 9.4 | 8.3 | 10.1 | | |
| Парична маса М4 (годишни стапки на промена во %)/5, 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| 11.7 | 10.5 | 10.8 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 9.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 8.2 | | |
| Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| 9.0 | 8.1 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | | |
| Пондерирани каматни стапки на вкупно дадени денарски кредити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/6, 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | | |
| Пондерирани каматни стапки на вкупно примени денарски депозити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/7, 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| Просечен девизен курс МКД/ДЕМ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Кв.3 | |
| | | | | | | | | | | | | 2021 |
| Просечен девизен курс МКД/ЕУР | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 |
| 61.53 | 61.50 | 61.49 | 61.51 | 61.51 | 61.61 | 61.69 | 61.70 | 61.70 | 61.67 | 61.66 | 61.61 | 61.55 |
| Просечен девизен курс МКД/УСД | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 |
| 54.17 | 54.75 | 55.30 | 55.56 | 54.95 | 55.89 | 56.09 | 52.84 | 51.75 | 54.13 | 51.13 | 51.15 | 52.19 |
| Извоз на стоки (во милиони САД-долари)/8 | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.741.5 | 1.825.6 | 1.816.8 | 1.814.4 | 7.198.3 | 1.552.9 | 1.152.7 | 1.876.7 | 2.050.9 | 6.633.2 | 2.002.5 | 2.105.2 | 2.025.5 |
| Извоз на стоки (во милиони евра)/8 | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.534.3 | 1.625.7 | 1.633.9 | 1.639.3 | 6.433.3 | 1.407.7 | 1.042.6 | 1.606.2 | 1.721.4 | 5.777.9 | 1.661.2 | 1.747.8 | 1.717.7 |
| Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони САД-долари)/8 | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2.258.5 | 2.355.6 | 2.300.5 | 2.531.1 | 9.445.8 | 2.116.9 | 1.574.9 | 2.331.9 | 2.685.9 | 8.709.5 | 2.639.7 | 2.954.6 | 2.746.9 |
| Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони евра)/8 | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.990.4 | 2.096.4 | 2.067.2 | 2.287.1 | 8.441.0 | 1.918.8 | 1.426.9 | 1.996.8 | 2.252.0 | 7.594.5 | 2.190.8 | 2.452.9 | 2.329.2 |
| Трговски биланс (во милиони САД-долари)/8 | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 |
| -517.0 | -530.1 | -483.7 | -716.7 | 2.247.5 | -563.9 | -422.2 | -455.2 | -635.0 | 2.076.3 | -637.2 | -849.3 | -721.4 |
| Трговски биланс (во милиони евра)/8 | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 |
| -456.0 | -470.7 | -433.3 | -647.8 | 2.007.7 | -511.0 | -384.3 | -390.6 | -530.7 | 1.816.6 | -529.6 | -705.1 | -611.5 |
| Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони САД-долари)/9 | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 |
| -196.2 | -70.7 | 181.6 | -328.8 | -414.0 | -174.6 | -103.8 | -56.9 | -80.3 | -415.6 | -66.6 | -148.6 | 115.9 |
| Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10 | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 |
| -1.6 | -0.6 | 1.4 | -2.6 | -3.3 | -1.4 | -0.9 | -0.5 | -0.7 | -3.4 | -2.1 | -4.4 | 3.3 |
| Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони евра)/9 | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 |
| -175.3 | -62.2 | 165.1 | -295.8 | -368.3 | -155.7 | -90.0 | -50.6 | -69.9 | -366.2 | -55.7 | -123.3 | 98.0 |
| Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10 | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2020 | 2020 | 2021 |
| -1.6 | -0.6 | 1.5 | -2.6 | -3.3 | -1.5 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | -3.4 | -2.1 | -4.4 | 3.3 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| Директни инвестиции - нето (во милиони САД-долари)/9, 15 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| 64.8 | 32.0 | 92.6 | 214.5 | 404.0 | 138.9 | -6.3 | -12.8 | 53.1 | 172.9 | -16.4 | 247.8 | 18.4 | | |
| Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | 1.1 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 1.4 | -0.5 | 7.4 | 0.5 | | |
| Директни инвестиции - нето (во милиони евра)/9, 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| 59.3 | 29.2 | 82.3 | 192.5 | 363.3 | 123.2 | -8.6 | -8.2 | 48.3 | 154.7 | -13.5 | 206.5 | 15.5 | | |
| Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2020 | 2020 | 2021 | | |
| 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | 1.2 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | 7.4 | 0.5 | | |
| Девизни резерви (во милиони евра, крај на период)/11 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2021 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
| 2.866. | 2.928. | 3.127. | 3.262. | | 3.017. | 3.639. | | | | 3.939.2 | 4.031.1 | 3.690.7 | 3.643. | 3.643. |
| 4 | 2 | 5 | 6 | 3.262.6 | 3 | 7 | 3.480.2 | 3.359.9 | 3.359.9 | | | | 3 | 3 |
| Покриеност на увозот со девизни резерви (девизни резерви во евра/ просечен месечен увоз на стоки ф.о.б и увоз на услуги од теквната година), во месеци | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 4.8 | 7.7 | 5.1 | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | | |
| Надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/12 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Надворешен долг (во % од БДП)/10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Бруто надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/13 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| 9.255. | 9.473. | 9.369. | 9.124. | | 9.153. | 9.897. | 10.612. | 10.483. | 10.483. | 11.516. | 12.089. | 11.502. | | |
| 9 | 5 | 7 | 0 | 9.124.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | | |
| Бруто надворешен долг (во милиони евра, крај на период)/13 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| 8.238. | 8.324. | 8.568. | 8.154. | | 8.295. | 8.770. | | | | | | | | |
| 5 | 7 | 6 | 4 | 8.154.4 | 5 | 9 | 9.068.8 | 8.536.1 | 8.536.1 | 9.809.0 | 10.169.9 | 9.870.3 | | |
| Бруто надворешен долг (во % од БДП)/ 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2019 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | 2020 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | | |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| 73.2 | 73.9 | 76.1 | 72.4 | 72.4 | 78.0 | 82.5 | 85.3 | 80.3 | 80.3 | 83.0 | 86.0 | 83.5 | | |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурителен пазар


Осигурителниот пазар во 2020 година во Република Македонија се состои од 16 Друштва за осигурување (11 неживот, 5 живот), 39 Осигурително брокерски друштва, 12 Друштва за застапување во осигурување и 7 банки како застапници во осигурување.

Македонскиот осигурителен пазар во текот на 2021 година има генерирано 11,63 милијарди денари премија. Доминантно учество зазема неживотното осигурување со 9,63 милијарди денари додека на животното осигурување отпаѓа 2,00 милијарди денари. Вкупното зголемување во однос на 2021 година изнесува 15,54% (15,65% неживот , 15,01% живот).


Во 2021 година УНИКА АД Скопје има остварено пораст од 23.67% и пазарно учество од 10,63% (од пазарот за неживотно осигурување)

Пазарната концентрација според Бруто Полисираната премија, Бруто Полисираната премија по друштва за осигурување, бруто полисирана премија по канали на продажба и бруто исплатени штети се презентирани во табелите подолу:

НЕЖИВОТ:




(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЖИВОТ:


(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто полисирана премија (состојба и промени за Q4 21/20)




(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто исплатени штети (состојба и промени за Q4 21/ 20)



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Резервирани штети - вкупни износи во 000 мкд



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје (во понатамошниот текст 'Друштвото') е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 15 Април 2004 година под СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува називот во СИГАЛ УНИКА ГРУП АВСТРИЈА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на ден 20 февруари 2009 година, Друштвото го смени називот во УНИКА АД Скопје.

Како основач со 99.95% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 1,880 акции и Uniqa International Beteiligungs Verwaltungs GmbH Austria, со сопственост на 1 акција (0.05%). Основачкиот капитал се сосостои од 1.881 обични акции со номинална вредност од 1,595 ЕУР. Крајно матично друштво е Уника Инсуранце Групп АГ Виена, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје.

На 31 декември 2021 година Друштвото има 130 вработени (2020: 138 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај - незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување (класа 2)
- Осигурување на моторни возила (класа 3)
- Осигурување на шински возила (класа 4)
- Осигурување на воздухопловни средства (класа 5)
- Осигурување на пловни објекти (класа 6)
- Осигурување на стоки при превоз - карго (класа 7)
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) - други имотни осигурување (класа 9)
- Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10)
- Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11)
- Општо осигурување од одговорност (класа 13)
- Осигурување од финансиски загуби (класа 16)
- Осигурување на туристичка помош (класа 18)

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управниот Одбор на 26 февруари 2020 година.

Членови на Управен Одбор

Членовите на Одбор на Директори во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Дритон Азизи, Претседател на УО
- Борче Богески, член на УО
- Емил Кратовалиев, член на УО

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор
- Гералд Мулер, Независен член на надзорен одбор

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

УНИКА АД Скопје како Друштво за осигурување во областа на неживотното осигурување својата деловна политика и развојни влоувања ги ускладува со политика на матичното друштво УНИКА Австрија.

Со цел остварување на УНИКА деловната политика УНИКА има изготвено правилник кој би требало да придонесе кон остварување на зацртаните цели. Истиот се состои од 5 главни точки:

- Воспоставување на најдобри професионални стандарди
- Развој и одржување на продажната мрежа
- Искористување на раното влегување на пазарите во развој
- Гарантирање на квалитет
- Засилување на стандардизацијата во сите свои деловни единици како низ членките на европската унија така и во пазарите во развој.

ГЕНЕРАЛНИ ПРОДАЖНИ МЕСТА

Како еден од главните чекори во остварување на целите од УНИКА е развој на Генерални продажни места кои ќе придонесат кон развој и одржување на продажната мрежа.

Генерално продажно место е:

- Модерна, ексклузивна продажна канцеларија
- Обезбедува значителна бизнис независност и слобода од Генералната Дирекција
- Модел кој е компатибилен со визуелните стандарди на УНИКА

Агентот на УНИКА:

- Е партнер на интернационална корпорација и на Австрискиот пазарен лидер
- Е претставник на брендот на компанијата кој е застапен во 21 земја во светот
- Е менаџер кој раководи со своја продажна мрежа
- Е агент кој работи и во областа на животното и неживотното осигурување
- Е агент кој може да ти понуди широк спектар на производ
- Е претприемач чии заработки не зависат само од нивото на продажба туку и од остварување на поставените таргети и учеството во развојот на продажната мрежа.

Со цел развој на Генералните продажни места компанијата мора да развие и соодветна организациона структура при што ќе ги земе во предвид следниве точки:

- Подобрување на командната структура
- Воспоставување на опис и задолженија за секое работно место
- Воспоставување на линии за известување
- Хармонизација на продажниот со административниот процес
- Организирање на состаноци со Генералните продажни места на редовна основа.

Друштвото за осигурување ќе спроведе интензивна обука за своите вработени со цел да ги запознае со:

- Вредностите на компанијата
- Системите и опремата (да им се презентираат ИТ системите и поврзаните прирачници)
- Продажните техники и производите кои се нудат од страна на компанијата
- Продажните стандарди до кои мора да се придржуваат

Во минатото развојот на компанијата и инвестициите во истиот беа базирани на регистрирање на нови продажни места.

Во периодот од 01.01.2005 до 31.12.2018 компанијата отвори преку 40 продажни места. Во истите беше вработен исклучиво професионален кадар кој е дел од продажната мрежа на компанијата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во иднина компанијата ќе се фокусира на визуелно усогласување на продажните места на УНИКА со целите запишани во УНИКА програмата и формирање на генерални продажни места кои покрај продажниот кадар ќе бидат вработени и лица од областа на финансиите и контролата.

Исто така компанијата ќе го зголеми и кадарот во сите сектори и во Генералната Дирекција. Истата формира сектори за наплата на побарувањата и намалување на кредитниот ризик, сектор за усогласеност со професионални стандарди и се планира зголемување на вработените во правниот и финансискиот сектор за 20%.

Компанијата ќе се фокусира во развојот на портфолиото од незадолжителните осигурувања. За таа цел ќе се формира тим за обука и истиот ќе спроведува континуирани обуки на продажната мрежа на компанијата.

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2021-2025

УНИКА групацијата од 2021 година ја има усвоено развојната стратегија УНИКА 3.0 која треба да обезбеди одржлив развој.

Стратегијата „Уника 3.0“ е изградена врз 6 столба:

- Инвестициска политика во склад со одржливоста која го поддржува патот на Австрија и Европа кон неутралност на климата во 2040 и 2050 година
- Производи кои се занимаваат со одржливост
- Оперативно управување со внимание на еколошките и социјалните цели
- Транспарентно и континуирано известување за напредокот во областа на одржливоста и подготвеноста да се изврши проценка
- Тесни и кооперативни односи со засегнатите страни и здруженија за промовирање на одржливост
- Одржлива политика за инвестиции

Двата основни географски пазари остануваат Австрија и ЦИЕ, каде фокусот е насочен кон Полска, Чешка, Словачка и Унгарија. Додека ЦИЕ во моментот сочинува 65% од сите клиенти, 30% од премиите и 25% од приходот, штом компаниите АХА бидат интегрирани, тоа ќе претставува 75% од клиентите, кои ќе генерираат повеќе од 40% од премиите и над 50% од приходот.

Планирани се инвестиции од 500 милиони евра во ИТ, дигитализација и иновации.

УНИКА Групацијата ја започна најголемата програма за иновации во историјата на компанијата уште во 2016 година со инвестиција поголема од 500 милиони евра. Овие инвестиции се фокусираат на редизајн на деловниот модел, стекнување на потребните ИТ системи и дигитални иновации. Дигитално проширување кон Германија со Чериск.

Врз основа на своите позитивни искуства во Унгарија, UNIQA се шири во Германија преку Cherrisk, својот втор дигитален бренд (cherrisk.com). Проширувањето може да се прошири и во други земји во Западна Европа. Како платформа за продажба дигитална само, Чериск нуди едноставни полиси за осигурување за патувања, домаќинства и несреќи. Апликацијата Cherrisk Go го прави здрав живот забавен и лесен со наградување на здравствено свесно однесување и поддршка на добротворни иницијативи. Потребно е ризик да се здружи „назад кон своите корени“.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Преку UNIQA Ventures, нејзината програма за корпоративни инкубатори, UNIQA има капитал во 26 компании низ цела Европа и има инвестирано приближно. 40 милиони евра во брзорастечки почетни компании во секторите fintec, insurtech и дигитално здравје. Неговото портфолио се состои од финансиски инвестиции кои веќе имаат постигнато раст на вредноста и што е уште поважно, ја поставија основата за повеќе новини во деловните модели што ќе донесат нови клиенти за УНИКА. Досега се привлечени над 25.000.

UNIQA 3.0 исто така вклучува стратегија за одржливост на инвестициите. Осигурителниот сектор е најголемиот приватен инвеститор во Европа, сепак. УНИКА ја користеше оваа моќ на пазарот, како инвеститор и осигурител, решително да се заложи за укинување на бизнисот со јаглен. Веќе инвестираше околу 600 милиони евра во инфраструктура, од кои околу 200 милиони евра во проекти за енергетска транзиција кои создаваат енергија од сонце, ветер, вода или отпад. Покрај тоа, УНИКА издаде зелена обврзница во вредност од 200 милиони евра во јули оваа година. До 2025 година, планира да состави портфолио од одржливи инвестиции од една милијарда евра.

А. Подобрување на профитабилноста

Со цел да им понудиме на нашите клиенти прво класна услуга, УНИКА АД Скопје планира да се фокусира на следниве приоритетни програми:

- Зголемување на профитабилноста преку
 - 1) Насочување на продажбата кон профитабилните класи на осигурување
 - 2) Континуирано прилагодување на цените согласно резултатите по производи и класи на осигурување и пазарните услови
 - 3) Подобрување на процесот на решавање на штети

Остварувањето на горенаведените цели ќе придонесе да се зголеми профитабилноста и да се намалат трошоците за штети и трошоците за реосигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Намалување на задолжителните осигурувања во вкупната премија е една од стратегиските цели на друштвото кое се стреми учеството на задолжителните осигурувања за период од 3 години да го намали под 55% од вкупната бруто полисирана премија. Посебно како целна група за осигурување кон која ќе се ориентираат сите постоечки и нови производи се малите и средни претпријатија. Кај малите и средни претпријатија УНИКА АД Скопје гледа голем потенцијал, пред се бидејќи УНИКА Австрија пред се се дефинира како retail company и второ бидејќи ефектот на економската криза кај овие компании е умерен.

Првиот производ од новата палета кој ќе биде понуден на пазарот е производот ВИП, кој ќе понуди пакет на осигурување на возилото, имотот и лична незгода. Се работи за преработка на стар производ кој е прилагоден на новите услови на пазарот, кој бара пред се ефтини и лесно разбирливи производи за клиентите, а од друга страна да бидат лесни за продажба за агентската мрежа.

Втора можност е да се понуди на пазарот продуктот Мини Каско како додатно осигурување на полисата за Автомобилска одговорност кое покрива штети материјални настанати на сопственото возило од судар со друго возило при сообраќајна незгода без разлика дали сте предизвикувач или не на незгодата.

Третиот производ е домашна асистенција која подразбира давање помош на осигуреникот 24 часа на ден, 365 дена во годината во случај не ненадејни и неочекувани настани на осигурениот стан кои налагаат итно организирање помош од стручно лице (итна интервенција) во договорен обем.

Во соработка со Банките ќе се понуди Патничко осигурување на сопствениците на платежни картички за време на патување кое покрива: незгода при патување, задоцнување на багаж и задоцнување на патувањето/летот. Покритието се однесува на секое осигурено лице додека е на патување за коешто платил целосно или делумно со осигурената платежна картичка.

Во делот на доброволното приватното здравствено осигурување ќе се прошири палетата на пакети кои се нудат на осигурениците со воведување на нов семеен пакет кој нуди единствен годишен агрегатен лимит во случај на болничко и вон - болничко лекување и други бенефиции за целото семејство со единствена премија која зависи од бројот на членовите во семејството.

Во делот на Имотното осигурување како одговор на барањата и потребите на Корпоративните клиенти ќе се понуди осигурување на Имотни штети и осигурување од прекин на работа по услови за осигурување од сите ризици т.н All Risk според сопствени услови на UNIQA на групациско ниво. Разлика од тековниот модел на осигурување од именувани ризици каде обврската за докажување на покритието е на товар на осигуреникот, во условите од сите ризици јасно се наведени исклучоците од осигурување и товарот за докажување на исклучокот е на осигурителната компанија.

Б. Преставување на приватното здравствено осигурување на македонскиот пазар за осигурување

Со измените на законот за здравствено осигурување UNIQA Македонија прва закупи лиценца за доброволно приватно здравствено осигурување. Како дел од UNIQA group Austria које е водечка компанија за здравствено осигурување во Австрија, УНИКА АД Скопје го вовеле новиот производ МедUNIQA - доброволно и приватно здравствено осигурување а со цел на своите клиенти да им понудиме осигурување кое ќе ги задоволи нивните барања за ефикасна медицинска заштита и итен медицински третман.

Унапредување на производите од палетата на приватно здравствено осигурување

На клиентите на УНИКА АД Скопје достапни им се три пакети на дополнително здравствено осигурување (Стандард, Конфорт и Оптимум), покритието се однесува на амбулантно и болничко лекување, 24/7 на територијата на Р. Македонија.

Со избор на еден од овие пакети, на клиентот му се овозможува достапност на лекар 24 часа, се овозможува договарање на медицински услуги врз база на претходни медицински индикации, му се овозможува организирање на услугите кај избран лекар во краток рок во време кое му одговара на клиентот без дополнително чекање. За остварување на здравствените услуги не е потребен упат од матичен лекар.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштвото склучи договори со речиси сите приватни болници во Република Македонија и поголемите приватни специјалистички реномирани установи, каде што клиентите добиваат МедUNIQA здравствена картичка со која што се идентификуваат во здравствените установи кои се влезени во мрежата на МедUNIQA и ги користат здравствените услуги без директно плаќање на настанатите трошоци. Клиентот постојано се следи преку МедUNIQA контакт центарот, се информира за новостите, за нови здравствени установи во мрежата на МедUNIQA, се информира за обемот и висината на осигурителното покритие, му се помага при пријавување на осигурен случај.

Со измените на законот за здравствена заштита на крајот на 2015 година и овозможување на нудење на здравствени услуги и надвор од Македонија, креирање и нов пакет Оптимум, кој овозможува и лекување покрај во Македонија и во Европските земји (освен Швајцарија).

На почетокот на 2016 година започнавме и со пакети за колективно здравствено осигурување со задолжителен систематски преглед со избор на две опции, пред се заради законската обврска на секоја фирма да му обезбеди на своите вработени систематски преглед.

Претставувањето на приватното здравствено осигурување на Македонскиот пазар ќе придонесе пред се за:

- Зголемување на палетата на производи кои УНИКА АД Скопје ја нуди на своите клиенти
- Зголемување на пазарното учество
- Зголемување на профитабилноста.

Секторот за имот и реосигурување заедно со овластениот актуар на Друштвото континуирано ќе спроведуваат анализи, по производи и класи на осигурување, за сите клиенти со цел да може да се управува бизнисот кон зголемување на профитабилноста.

Едукација на вработените и продажната мрежа

УНИКА АД Скопје со воведувањето на новите производи си постави за цел да располага со високо обучена продажна мрежа која ќе биде способна истите да ги понуди на пазарот. За да ја постигне оваа стратемиска цел УНИКА АД Скопје започна со континуирани обуки и семинари по градовите каде друштвото има свој продажни центри.

Во процес е и формирање на едукациски центар во склоп на секторот за продажба, чија основна цел ќе биде да се запознае секој вработен со корпоративната култура, производите, целите и насоките во кој сака да се развие Друштвото.

Едукацискиот центар се јавува како неопходност со цел да може друштвото да го следи динамичниот осигуриелен пазар, на кој секојдневно согласно потребите се јавуваат нови производи или се модифицираат веќе постоечките производи.

Едукацијата на вработените и продажната мрежа, воведувањето на нови производи и зголемувањето на клиентската база одат во насока за остварување на планираната добивка пред оданочување на УНИКА АД Скопје согласно УНИКА 2.0 планот, како дел од УНИКА Групацијата.

В. Подобрување на процесот на решавање на штети

Како што може да се забележи планираниот раст на премија како услов го поставува и соодветниот развој на процесот на решавање на штети.

Со цел да се постигне подобрување во процесот на решавање на штети Друштвото

- Ќе продолжи со развивање на системите за обработка и ликвидација на штети
- Ќе продолжи да ги обучува проценителите и ликвидаторите во склоп со најдобрите практики
- Дополнително развивање на мерките за спречување на измами.
- Ке воведат систем за наградување заради подобрување на ефикасноста на сите чинители во процесот на обработка и ликвидација на штети
- Ке воведат системски алатки заради олесната проценка на штетата во делот на материјалните штети.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Г. Управување со инвестициите

УНИКА АД Скопје има донесено инвестициона стратегија која се однесува на период од 5 години. Со истата е предвидено Друштвото да инвестира во следниве инструменти:

- Државни хартии од вредност
- Депозити
- Средства на тековни сметки
- Вложување во инвестициони фондови

Земајќи го во предвид степенот на развиеност на македонскиот пазар на капита, УНИКА АД Скопје има развиено конзервативна инвестициона стратегија чија основна цел е да се оствари максимален принос со оглед на степенот на ризик кој треба да се преземе.

Друштвото има формирано и комисија за пласирање на средства во која како членови се наоѓаат Престедателот на УО на УНИКА АД, директорот на финансии и овластен инвестиционен советник.

Ревизија на инвестиционата стратегија се врши по потреба, одколку се сменат целите или пазарните услови.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
Година што завршува на 31 декември 2021

| Опис на позиција | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225) | 200 | | 904,546,114 | 744,434,216 |
| I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209)) | 201 | 5 | 823,335,264 | 696,076,333 |
| 1. Бруто полисирана премија за осигурување | 202 | 5 | 1,023,455,992 | 827,544,460 |
| 2. Бруто полисирана премија за соосигурување | 203 | | - | - |
| 3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија | 204 | | - | - |
| 4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување | 205 | 5 | 20,519,387 | 8,258,751 |
| 5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија | 206 | 5 | 122,605,812 | 78,332,586 |
| 6. Промена во бруто резервата за преносна премија | 207 | 5 | 72,561,582 | (6,746,535) |
| 7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување | 208 | 5 | 3,926,234 | (10,301,290) |
| 8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување | 209 | 5 | 11,639,819 | (41,322,035) |
| II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223) | 210 | | 16,242,212 | 18,347,632 |
| 1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 211 | | - | - |
| 2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215) | 212 | | - | - |
| 2.1 Приходи од наемнини | 213 | | - | - |
| 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти | 214 | | - | - |
| 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти | 215 | | - | - |
| 3. Приходи од камати | 216 | 6 | 14,599,482 | 17,407,958 |
| 4. Позитивни курсни разлики | 217 | 7 | 1,563,290 | 726,050 |
| 5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) | 218 | 18А | 79,440 | 14,595 |
| 6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222) | 219 | | - | - |
| 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба | 220 | | - | - |
| 6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | 221 | | - | - |
| 6.3 Останати финансиски вложувања | 222 | | - | - |
| 7. Останати приходи од вложувања | 223 | 6 | - | 199,029 |
| III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ | 223а | 8 | 10,187,389 | 8,292,467 |
| IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | 224 | 8 | 34,097,419 | 11,751,645 |
| V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ | 225 | 8 | 20,683,830 | 9,966,139 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2021

| Опис на позиција | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275) | 226 | | 926,445,242 | 719,835,044 |
| I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234) | 227 | 9 | 411,628,868 | 296,854,371 |
| 1. Бруто исплатени штети | 228 | 9 | 408,486,142 | 317,528,728 |
| 2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања | 229 | 9 | 7,771,811 | 8,044,582 |
| 3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување | 230 | 9 | - | 5,081,809 |
| 4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија | 231 | 9 | 2,230,974 | 13,549,461 |
| 5. Промени во бруто резервите за штети | 232 | 9 | 12,798,743 | (27,541,666) |
| 6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување | 233 | 9 | 73,213 | (4,955,800) |
| 7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување | 234 | 9 | (419,981) | (28,587,361) |
| II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242) | 235 | 9 | 45,978 | - |
| 1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238) | 236 | | - | - |
| 1.1 Промени во бруто математичката резерва | 237 | | - | - |
| 1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување | 238 | | - | - |
| 2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241) | 239 | | - | - |
| 2.1. Промени во бруто еквализационата резерва | 240 | | - | - |
| 2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување | 241 | | - | - |
| 3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244) | 242 | 9 | 45,978 | - |
| 3.1 Промени во останатите бруто технички резерви | 243 | 9 | 45,978 | - |
| 3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување | 244 | | - | - |
| III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247) | 245 | | - | - |
| 1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот | 246 | | - | - |
| 2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување | 247 | | - | - |
| IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250) | 248 | | 15,112,617 | 8,818,280 |
| 1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот) | 249 | | 5,458,778 | - |
| 2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) | 250 | | 9,653,839 | 8,818,280 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)

| Опис на позиција | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256) | 251 | | 405,240,732 | 368,880,106 |
| 1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255) | 252 | | 271,724,708 | 245,274,587 |
| 1.1 Провизија | 253 | 10 | 224,818,588 | 193,875,923 |
| 1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа | 253а | 12.1 | 53,665,814 | 58,020,560 |
| 1.3 Останати трошоци за стекнување | 254 | 11 | 9,490,076 | 10,288,414 |
| 1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-) | 255 | 23 | (16,249,770) | (16,910,310) |
| 2. Административни трошоци (257+258+259+260) | 256 | | 133,516,024 | 123,605,519 |
| 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста | 257 | | 8,694,684 | 7,762,485 |
| 2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д) | 258 | 12.1 | 46,644,969 | 44,248,460 |
| 2.2.1 Плати и надоместоци | 258а | | 29,791,947 | 28,151,887 |
| 2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 258б | | 2,995,324 | 2,841,436 |
| 2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување | 258в | | 12,117,740 | 11,495,178 |
| 2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени | 258г | | - | - |
| 2.2.5 Останати трошоци за вработени | 258д | | 1,739,958 | 1,759,959 |
| 2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки | 259 | 12 | 1,701,334 | 1,435,499 |
| 2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в) | 260 | 13 | 76,475,037 | 70,159,075 |
| 2.4.1 Трошоци за услуги | 260а | | 44,781,757 | 42,171,226 |
| 2.4.2 Материјални трошоци | 260б | | 10,603,152 | 10,718,594 |
| 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето | 260в | | 21,090,128 | 17,269,255 |
| VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270) | 261 | | 1,933,355 | 924,818 |
| 1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста | 262 | 18 | 238,125 | 326,120 |
| 2. Трошоци за камати | 263 | 6 | 544,992 | 236 |
| 3. Негативни курсни разлики | 264 | 7 | 1,150,238 | 589,806 |
| 4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност) | 265 | | - | - |
| 5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269) | 266 | 17 | - | 8,656 |
| 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба | 267 | | - | - |
| 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | 268 | | - | - |
| 5.3 Останати финансиски вложувања | 269 | | - | 8,656 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2021

| Опис на позиција | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Останати трошоци од вложувања | 270 | | - | - |
| VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273) | 271 | 14 | 59,595,675 | 51,288,289 |
| 1. Трошоци за превентива | 272 | | - | - |
| 2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување | 273 | | 59,595,675 | 51,288,289 |
| VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА | 274 | 21 | 32,491,524 | (7,938,945) |
| IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА | 275 | | 396,493 | 1,008,125 |
| X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226) | 276 | | - | 24,599,172 |
| XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200) | 277 | | 21,899,128 | - |
| XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА | 278 | 15 | 445,247 | 7,150,466 |
| XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК | 279 | | - | - |
| XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279) | 280 | | - | 17,448,706 |
| XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279) | 281 | | 22,344,375 | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2021**

| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АКТИВА | | | | |
| А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003) | 001 | 17 | 5,477,355 | 5,477,355 |
| 1. Гудвил | 002 | | - | - |
| 2. Останати нематеријални средства | 003 | | 5,477,355 | 5,477,355 |
| Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041) | 004 | | 848,083,060 | 751,098,849 |
| I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009) | 005 | | 59,304,505 | 63,516,346 |
| 1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008) | 006 | 18 | 50,493,855 | 54,467,571 |
| 1.1 Земјиште | 007 | | - | - |
| 1.2 Градежни објекти | 008 | 18 | 50,493,855 | 54,467,571 |
| 2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012) | 009 | 18 | 8,810,650 | 9,048,775 |
| 2.1 Земјиште | 010 | | - | - |
| 2.2 Градежни објекти | 011 | 18 | 8,810,650 | 9,048,775 |
| 2.3 Останати материјални средства | 012 | | - | - |
| II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020) | 013 | | 23,927,951 | 23,788,512 |
| 1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници | 014 | | - | - |
| 2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници | 015 | | - | - |
| 3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва | 016 | | - | - |
| 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва | 017 | | - | - |
| 5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници | 018 | | - | - |
| 6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва | 019 | | - | - |
| 7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 020 | 20 | 23,927,951 | 23,788,512 |
| III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040) | 021 | | 764,850,604 | 663,793,991 |
| 1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024) | 022 | 19 | 265,635,732 | 253,156,330 |
| 1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | 023 | 19 | 11,666,195 | 264,047 |
| 1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 024 | 19 | 253,969,537 | 252,892,283 |
| 2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029) | 025 | | - | - |
| 2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | 026 | | - | - |
| 2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 027 | | - | - |
| 2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти | 028 | | - | - |
| 2.4 Акции и удели во инвестициски фондови | 029 | | - | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)
На 31 декември 2021**

| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034) | 030 | 19А | 32,593,113 | 4,014,530 |
| 3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | 031 | | - | - |
| 3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 032 | | - | - |
| 3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти | 033 | | - | - |
| 3.4 Акции и удели во инвестициски фондови | 034 | | 32,593,113 | 4,014,530 |
| 4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039) | 035 | 20 | 466,621,759 | 406,623,131 |
| 4.1 Дадени депозити | 036 | 20 | 466,621,759 | 406,623,131 |
| 4.2 Заеми обезбедени со хипотека | 037 | | - | - |
| 4.3 останати заеми | 038 | | - | - |
| 4.4 Останати пласмани | 039 | | - | - |
| 5. Деривативни финансиски инструменти | 040 | | - | - |
| IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | 041 | | - | - |
| V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049) | 042 | | 32,086,800 | 16,867,515 |
| 1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија | 043 | 27 | 25,180,266 | 9,614,213 |
| 2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва | 044 | | - | - |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети | 045 | 28 | 6,906,534 | 7,253,302 |
| 4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти | 046 | | - | - |
| 5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва | 047 | | - | - |
| 6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви | 048 | | - | - |
| 7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот | 049 | | - | - |
| Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ) | 050 | | - | - |
| Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053) | 051 | | 6,546,823 | 872,071 |
| 1. Одложени даночни средства | 052 | | - | - |
| 2. Тековни даночни средства | 053 | 16 | 6,546,823 | 872,071 |
| Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067) | 054 | | 298,840,635 | 302,207,808 |
| I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058) | 055 | 21 | 281,373,614 | 255,430,288 |
| 1. Побарувања од осигуреници | 056 | 21 | 281,373,614 | 255,430,288 |
| 2. Побарувања од посредници | 057 | | - | - |
| 3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | 058 | | - | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)
На 31 декември 2021

| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062) | 059 | 22 | 4,806,408 | 5,014,135 |
| 1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување | 060 | | - | - |
| 2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување | 061 | 22 | 3,796,028 | 3,796,028 |
| 3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување | 062 | 22 | 1,010,380 | 1,218,107 |
| III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066) | 063 | 22 | 12,660,613 | 41,763,385 |
| 1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | 064 | 22 | 11,442,238 | 24,722,923 |
| 2. Побарувања по основ на финансиски вложувања | 065 | 22 | 368,291 | 14,563,994 |
| 3. Останати побарувања | 066 | 22 | 850,084 | 2,476,468 |
| IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ | 067 | | - | - |
| E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077) | 068 | | 17,034,534 | 24,695,679 |
| I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071) | 069 | 18 | 1,946,139 | 4,045,130 |
| 1. Опрема | 070 | | 1,946,139 | 4,045,130 |
| 2. Останати материјални средства | 071 | | - | - |
| II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076) | 072 | | 15,088,395 | 20,650,549 |
| 1. Парични средства во банка | 073 | | 15,088,372 | 20,650,470 |
| 2. Парични средства во благајна | 074 | | 23 | 79 |
| 3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва | 075 | | - | - |
| 4. Останати парични средства и парични еквиваленти | 076 | | - | - |
| III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 077 | | - | - |
| Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081) | 078 | 23 | 171,349,121 | 135,693,581 |
| 1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини | 079 | | - | - |
| 2. Одложени трошоци на стекнување | 080 | | 138,500,464 | 135,693,581 |
| 3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци | 081 | | 32,848,657 | - |
| З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ | 082 | | - | - |
| S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З) | 083 | | 1,379,418,328 | 1,236,912,858 |
| И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА | 084 | | 220,475,175 | 202,757,184 |
| ПАСИВА | | | | |
| A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104) | 085 | | 353,194,741 | 375,539,116 |
| I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089) | 086 | 25 4 | 184,002,981 | 184,002,981 |
| 1. Запишан капитал од обични акции | 087 | | 184,002,981 | 184,002,981 |
| 2. Запишан капитал од приоритетни акции | 088 | | - | - |
| 3. Запишан а неплатен капитал | 089 | | - | - |
| II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ | 090 | | - | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)

На 31 декември 2021

| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094) | 091 | | - | - |
| 1. Материјални средства | 092 | | - | - |
| 2. Финансиски вложувања | 093 | | - | - |
| 3. Останати ревалоризациони резерви | 094 | | - | - |
| IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100) | 095 | | 95,200,959 | 89,384,724 |
| 1. Законски резерви | 096 | | 95,200,959 | 89,384,724 |
| 2. Статутарни резерви | 097 | | - | - |
| 3. Резерви за сопствени акции | 098 | | - | - |
| 4. Откупени сопствени акции | 099 | | - | - |
| 5. Останати резерви | 100 | | - | - |
| V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА | 101 | | 96,335,176 | 84,702,705 |
| VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА | 102 | | - | - |
| VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | 103 | | - | 17,448,706 |
| VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | 104 | | 22,344,375 | - |
| Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ | 105 | 26 | 62,167,966 | - |
| В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112) | 106 | | 809,905,819 | 724,499,516 |
| I. Бруто резерви за преносни премии | 107 | 27 | 469,711,571 | 397,149,989 |
| II. Бруто математичка резерва | 108 | | - | - |
| III. Бруто резерви за штети | 109 | 28 | 340,148,270 | 327,349,527 |
| IV. Бруто резерви за бонуси и попусти | 110 | 28 | 45,978 | - |
| V. Бруто еквилизациона резерва | 111 | | - | - |
| VI. Бруто останати технички резерви | 112 | | - | - |
| Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК | 113 | | - | - |
| Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116) | 114 | | 3,624,476 | 3,388,913 |
| 1. Резерви за вработени | 115 | | 3,624,476 | 3,388,913 |
| 2. Останати резерви | 116 | | - | - |
| Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119) | 117 | | 1,080,844 | 2,753,199 |
| 1. Одложени даночни обврски | 118 | | - | - |
| 2. Тековни даночни обврски | 119 | | 1,080,844 | 2,753,199 |
| Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | 120 | | - | - |
| Ж. ОБВРСКИ (122+126+130) | 121 | | 149,444,482 | 130,732,114 |
| I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125) | 122 | 29 | 27,635,185 | 30,415,811 |
| 1. Обврски спрема осигуреници | 123 | 29 | 27,504,674 | 30,374,030 |
| 2. Обврски спрема застапници и посредници | 124 | | - | - |
| 3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 125 | | 130,511 | 41,781 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)
На 31 декември 2021

| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129) | 126 | 30 | 83,829,030 | 63,452,373 |
| 1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување | 127 | 30 | 83,829,030 | 63,452,373 |
| 2. Обврски по основ на учество во надомест на штети | 128 | | - | - |
| 3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување | 129 | | - | - |
| III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133) | 130 | 31 | 37,980,267 | 36,863,930 |
| 1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 131 | 31 | 20,795,713 | 21,618,878 |
| 2. Обврски по основ на финансиски вложувања | 132 | | - | - |
| 3. Останати обврски | 133 | 31 | 17,184,554 | 15,245,052 |
| 3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА | 134 | | - | - |
| S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА | 135 | | - | - |
| И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S | 136 | | 1,379,418,328 | 1,236,912,858 |
| Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА | 137 | | 220,475,175 | 202,757,184 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2021

| Позиција | Број на позиција | Акционерски капитал | Прими и на емитирани акции | Резерви | | | | | Откупени сопствени акции | Ревалоризациона резерва | Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -) | Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година | Вкупно капитал и резерви |
|---|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | Законски резерви | Статутарни резерви | Резерви за сопствени акции | Останати резерви | Вкупно резерви | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4+5+6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=1+2+7-8+9+10+11 |
| Состојба на 1 јануари претходната деловна година | I | 184,002,981 | - | 4,423,240 | 84,961,484 | - | - | 89,384,724 | - | - | 112,086,323 | (27,383,618) | 358,090,410 |
| Промена во сметководствените политики | I1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исправка на грешки во претходниот период | I2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено | II | 184,002,981 | - | 4,423,240 | 84,961,484 | - | - | 89,384,724 | - | - | 112,086,323 | (27,383,618) | 358,090,410 |
| Добивка или загуба за претходната деловна година | III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,448,706 | 17,448,706 |
| Добивка или загуба за претходната деловна година | III1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,448,706 | 17,448,706 |
| Несопственички промени во капиталот | III2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства | III2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | III2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | III2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати несопственички промени во капиталот | III2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сопственички промени во капиталот | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (27,383,618) | 27,383,618 | - |
| Зголемување. намалување на акционерскиот капитал | IV1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати уплати од страна на сопствениците | IV2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исплата на дивиденда | IV3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останата распределба на сопствениците | IV4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (27,383,618) | 27,383,618 | - |
| Состојба на 31 декември претходната деловна година | V | 184,002,981 | - | 4,423,240 | 84,961,484 | - | - | 89,384,724 | - | - | 84,702,705 | 17,448,706 | 375,539,116 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)**Година што завршува на 31 декември 2021**

| Позиција | Број на позиција | Акционерски капитал | Премии на емитирани акции | Резерви | | | | | Откупени сопствени акции | Ревалоризациона резерва | Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -) | Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година | Вкупно капитал и резерви |
|---|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | Законски резерви | Статутарни резерви | Резерви за сопствени акции | Останати резерви | Вкупно резерви | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4+5+6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=1+2+7-8+9+10+11 |
| Состојба на 1 јануари тековната деловна година | VI | 184,002,981 | - | 4,423,240 | 84,961,484 | - | - | - | - | - | 84,702,705 | 17,448,706 | 375,539,116 |
| Промена во сметководствените политики | VI1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исправка на грешки во претходниот период | VI2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено | VII | 184,002,981 | - | 4,423,240 | 84,961,484 | - | - | 89,384,724 | - | - | 84,702,705 | 17,448,706 | 375,539,116 |
| Добивка или загуба за тековната деловна година | VIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (22,344,375) | (22,344,375) |
| Добивка или загуба за тековната деловна година | VIII1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (22,344,375) | (22,344,375) |
| Несопственички промени во капиталот | VIII2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства | VIII2, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | VIII2, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | VIII2, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати несопственички промени во капиталот | VIII2, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сопственички промени во капиталот | IX | - | - | - | 5,816,235 | - | - | 5,816,235 | - | - | 11,632,471 | (17,448,706) | - |
| Зголемување/намалување на акционерскиот капитал | IX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати уплати од страна на сопствениците | IX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исплата на дивиденда | IX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останата распределба на сопствениците | IX4 | - | - | - | 5,816,235 | - | - | 5,816,235 | - | - | 11,632,471 | (17,448,706) | - |
| Состојба на 31 декември тековната деловна година | X | 184,002,981 | - | 4,423,240 | 90,777,719 | - | - | 95,200,959 | - | - | 96,335,176 | (22,344,375) | 353,194,741 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2021

| ПОЗИЦИЈА | Број на позиција | Износ | |
|---|------------------|------------------------|--------------------------|
| | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305) | 300 | 964,458,565 | 831,422,759 |
| 1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси | 301 | 924,105,836 | 800,692,367 |
| 2. Премија за реосигурување и ретроцесија | 302 | - | - |
| 3. Приливи од учество во надомест на штети | 303 | 30,062,227 | 25,485,831 |
| 4. Примени камати од работи на осигурување | 304 | 386,830 | - |
| 5. Останати приливи од деловни активности | 305 | 9,903,672 | 5,244,561 |
| II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314) | 306 | 954,873,944 | 799,306,987 |
| 1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси | 307 | 424,368,907 | 327,265,438 |
| 2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија | 308 | - | - |
| 3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија | 309 | 123,120,852 | 102,935,728 |
| 4. Надоместоци и други лични расходи | 310 | 102,167,817 | 101,693,173 |
| 5. Останати трошоци за спроведување на осигурување | 311 | 181,903,053 | 147,517,480 |
| 6. Платени камати | 312 | - | - |
| 7. Данок на добивка и останати јавни давачки | 313 | 40,761,276 | 30,435,081 |
| 8. Останати одливи од редовни активности | 314 | 82,552,039 | 89,460,087 |
| III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306) | 315 | 9,584,621 | 32,115,772 |
| IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300) | 316 | - | - |
| Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | | |
| I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325) | 317 | 341,536,437 | 402,772,338 |
| 1. Приливи по основ на нематеријални средства | 318 | - | - |
| 2. Приливи по основ на материјални средства | 319 | 602,719 | - |
| 3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото | 320 | - | 4,479,087 |
| 4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 321 | - | - |
| 5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување | 322 | 294,919,289 | 393,492,652 |
| 6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани | 323 | 40,005,275 | - |
| 7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка | 324 | - | - |
| 8. Приливи од камати | 325 | 6,009,154 | 4,800,599 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2021

| | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334) | 326 | 418,016,634 | 430,353,912 |
| 1. Одливи по основ на нематеријални средства | 327 | - | 73,238 |
| 2. Одливи по основ на материјални средства | 328 | 2,939,725 | 18,701,059 |
| 3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото | 329 | - | - |
| 4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 330 | - | - |
| 5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување | 331 | 346,966,014 | 407,565,085 |
| 6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани | 332 | 68,110,892 | 4,014,530 |
| 7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка | 333 | - | - |
| 8. Одливи од камати | 334 | - | - |
| III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326) | 335 | - | - |
| IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317) | 336 | 76,480,197 | 27,581,574 |
| V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340) | 337 | 61,695,000 | - |
| 1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал | 338 | - | - |
| 2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми | 339 | 61,695,000 | - |
| 3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски | 340 | - | - |
| II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344) | 341 | - | - |
| 1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски | 342 | - | - |
| 2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции | 343 | - | - |
| 3. Одливи по основ на исплата на дивиденда | 344 | - | - |
| III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341) | 345 | 61,695,000 | - |
| IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337) | 346 | - | - |
| Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337) | 347 | 1,367,690,002 | 1,234,195,097 |
| Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341) | 348 | 1,372,890,578 | 1,229,660,899 |
| Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348) | 349 | - | 4,534,198 |
| Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347) | 350 | 5,200,573 | - |
| Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД | 351 | 20,650,549 | 15,980,107 |
| З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 352 | (361,581) | 136,244 |
| С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352) | 353 | 15,088,395 | 20,650,549 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Бруто полисирани премии | 1,023,455,992 | 827,544,460 |
| Промена во преносната премија | <u>(72,561,582)</u> | <u>6,746,535</u> |
| Бруто приходи од премии | 950,894,410 | 834,290,995 |
| Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување | (143,125,199) | (86,591,337) |
| Промена на преносната премија за реосигурување | <u>15,566,053</u> | <u>(51,623,325)</u> |
| Трошоци за реосигурување | <u>(127,559,146)</u> | <u>(138,214,662)</u> |
| Нето приходи од осигурување | <u>823,335,264</u> | <u>696,076,333</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

| | Бруто полисирана премија | Промена на преносната премија | Година што завршува на 31 декември 2021 | | Нето приходи од осигу- рување |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | Преотс- тапени премии за реосигу- рување | Промена на преносната премија за реосигу- рување | |
| Автоодговорност | 486,800,984 | (11,134,303) | (14,226,575) | - | 461,440,106 |
| Каско | 82,111,590 | (10,287,800) | - | - | 71,823,790 |
| Осигурување на имот | 177,699,096 | (26,298,318) | (98,076,743) | 14,337,326 | 67,661,361 |
| Осигурување на патници | 1,530,170 | (215,592) | - | - | 1,314,578 |
| Лични незгоди | 51,652,076 | 1,640,048 | - | (1,263,600) | 52,028,524 |
| Зелен картон | 126,915,846 | (14,705,216) | (2,322,094) | - | 109,888,536 |
| Гранични полиси | 4,673,859 | 28,209 | - | - | 4,702,068 |
| Патничко осигурување | 9,976,003 | (1,045,316) | - | - | 8,930,687 |
| Одговорност | 42,162,282 | (5,598,415) | (26,564,522) | 3,782,007 | 13,781,352 |
| Транспорт | 8,958,696 | (594,595) | (1,935,265) | (240,483) | 6,188,353 |
| Здравствено осигурување | 18,920,107 | (3,448,012) | - | - | 15,472,095 |
| ЦМР – превоз на стока | 5,339,299 | (475,577) | - | - | 4,863,722 |
| Каско пловни објекти | 97,843 | (18,867) | - | - | 78,976 |
| АО пловни објекти | 344,722 | (80,718) | - | - | 264,004 |
| Финансиски загуби | 6,273,419 | (327,110) | - | (1,049,197) | 4,897,112 |
| Вкупно | 1,023,455,992 | (72,561,582) | (143,125,199) | 15,566,053 | 823,335,264 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2020 година е како што следи:

| | Бруто полисирана премија | Промена на преносната премија | Година што завршува на 31 декември 2020 | | Нето приходи од осигу- рување |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | Преотс- тапени премии за реосигу- рување | Промена на преносната премија за реосигу- рување | |
| Автоодговорност | 441,432,442 | (49,189,984) | (9,893,018) | - | 382,349,440 |
| Каско | 67,295,727 | (5,763,497) | - | - | 61,532,230 |
| Осигурување на имот | 103,252,882 | 41,200,464 | (52,050,114) | (48,220,462) | 44,182,770 |
| Осигурување на патници | 946,650 | 201,879 | - | - | 1,148,529 |
| Лични незгоди | 59,277,540 | 1,500,962 | - | - | 60,778,502 |
| Зелен картон | 80,840,032 | 13,004,883 | (3,969,000) | - | 89,875,915 |
| Гранични полиси | 1,817,530 | 102,924 | - | - | 1,920,454 |
| Патничко осигурување | 6,541,995 | 2,234,550 | - | - | 8,776,545 |
| Одговорност | 27,416,849 | 2,810,138 | (16,395,057) | (3,795,434) | 10,036,496 |
| Транспорт | 11,402,577 | (1,137,913) | (4,189,139) | 410,583 | 6,486,108 |
| Здравствено осигурување | 14,969,046 | (1,377,500) | - | (19,440) | 13,572,106 |
| ЦМР – превоз на стока | 4,535,028 | (340,761) | (95,009) | 1,428 | 4,100,686 |
| Финансиски загуби | 7,816,162 | 3,500,390 | - | - | 11,316,552 |
| Вкупно | 827,544,460 | 6,746,535 | (86,591,337) | (51,623,325) | 696,076,333 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Приходи од камати | 14,599,482 | 17,407,958 |
| Приходи од дисконт на обврзници | - | 199,029 |
| Расходи за камати | 544,992 | 236 |
| | <u>15,144,474</u> | <u>17,607,223</u> |

7. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

| | Година што завршува на 31 декември | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | 2021 | 2020 |
| Позитивни курсни разлики | 1,563,290 | 726,050 |
| Негативни курсни разлики | (1,150,238) | (589,806) |
| | <u>413,052</u> | <u>136,244</u> |

8. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Приходи од соосигурување и реосигурување | 10,187,389 | 8,292,467 |
| Останати осигурително технички приходи: | | |
| Приходи од застапување и посредување во осигурување | 11,519,407 | 9,330,259 |
| Приходи од НБО (НН и НО) возила | 658,050 | 528,900 |
| Приходи од друштва за застапување | 19,405,770 | - |
| Останато | 2,514,192 | 1,892,486 |
| | <u>34,097,419</u> | <u>11,751,645</u> |
| Останати приходи: | | |
| Приходи од отпишани обврски | 19,427,927 | 7,344,960 |
| Наплатени казни и пенали | 41 | 112 |
| Останати приходи | 1,255,862 | 2,621,067 |
| | <u>20,683,830</u> | <u>9,966,139</u> |
| | <u>64,968,638</u> | <u>30,010,251</u> |

Приходите од друштва за застапување во износ од 19,405,770 денари се однесуваат на приходи од друштва за застапување по основ на нереализирани провизии.

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Настанати, пријавени и исплатени штети | 408,486,142 | 317,528,728 |
| Настанати, пријавени и неисплатени штети | (34,924,128) | (51,116,529) |
| Настанати непријавени штети | 47,652,497 | 22,300,145 |
| Резерви за обработка на штети | 70,374 | 1,274,718 |
| Бруто резерви за штети – дел за реосигурување | 346,768 | 33,543,161 |
| Бруто реализирани регресни побарувања | (7,771,811) | (8,044,582) |
| Бруто исплатени штети – дел за соосигурување | - | (5,081,809) |
| Бруто исплатени штети дел за реосигурување | (2,230,974) | (13,549,461) |
| Резерви за бонуси и попусти | 45,978 | - |
| | <u>411,674,846</u> | <u>296,854,371</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

| | Година што завршува на 31 декември 2021 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--------------------|
| | Настанати, пријавени и исплатени штети | Настанати, пријавени и неисплатени штети | Резерви за бонуси и попусти | Настанати непријавени штети | Резерви за обработка на штети | Бруто резерви за штети дел за реосигурување | Бруто реализиран и регресни побарувања | Бруто исплатени штети дел за соосигурување | Бруто исплатени штети дел за реосигурување | Вкупно |
| Автоодговорност | 254,690,975 | (11,666,275) | - | 52,223,830 | 347,066 | - | (6,219,059) | - | - | 289,376,537 |
| Каско | 57,818,584 | (375,196) | - | 6,616,976 | (16,386) | - | (1,552,752) | - | - | 62,491,226 |
| Имот | 7,213,729 | (1,166,458) | - | 136,024 | (19,942) | 197,065 | - | - | (454,830) | 5,905,588 |
| Одговорност | 4,530,637 | (5,427,141) | - | 316,844 | 58,296 | 74,412 | - | - | (377,378) | (824,330) |
| Незгода | 42,676,495 | (8,092,355) | 45,978 | (4,568,540) | (364,032) | (56,453) | - | - | (1,212,248) | 28,428,845 |
| Зелена карта | 31,211,653 | (7,414,514) | - | (6,952,450) | 143,499 | - | - | - | - | 16,988,188 |
| Гранично осигурување | 25,645 | 33,977 | - | (189,699) | (4,894) | - | - | - | - | (134,971) |
| Патничко осигурување | 1,701,696 | (267,587) | - | 250,233 | (32,165) | - | - | - | - | 1,652,177 |
| Осигурување на патници | - | (362,400) | - | - | - | - | - | - | - | (362,400) |
| Здравствено осигурување | 7,770,091 | (432,796) | - | (327,677) | (47,175) | - | - | - | - | 6,962,443 |
| Финансиски загуби | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦМР | 638,594 | 378,361 | - | 160,690 | 9,215 | - | - | - | - | 1,186,860 |
| Транспорт | 208,043 | (131,744) | - | (13,734) | (3,108) | 131,744 | - | - | (186,518) | 4,683 |
| Вкупно | 408,486,142 | (34,924,128) | 45,978 | 47,652,497 | 70,374 | 346,768 | (7,771,811) | - | (2,230,974) | 411,674,846 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2020 година е како што следи:

| | Година што завршува на 31 декември 2020 | | | | | | | | | Вкупно |
|-------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--------------------|
| | Настанати, пријавени и исплатени штети | Настанати, пријавени и неисплатени штети | Резерви за бонуси и попусти | Настанати непријавени штети | Резерви за обработка на штети | Бруто резерви за штети дел за реосигурување | Бруто реализиран и регресни побарувања | Бруто исплатени штети дел за соосигурување | Бруто исплатени штети дел за реосигурување | |
| Автоодговорност | 163,869,065 | 2,805,928 | - | 23,524,233 | 943,357 | - | (6,130,932) | - | - | 185,011,651 |
| Каско | 46,820,869 | 3,217,778 | - | 2,629,358 | 212,470 | - | (1,913,650) | - | - | 50,966,825 |
| Имот | 25,928,928 | (26,436,310) | - | (1,472,791) | (106,644) | 17,958,299 | - | (5,081,809) | (11,595,149) | (805,476) |
| Одговорност | 110,244 | 2,594,376 | - | (187,799) | 12,033 | (2,735,668) | - | - | (21,047) | (227,861) |
| Незгода | 33,347,616 | 6,112,458 | - | (151,522) | 224,705 | - | - | - | - | 39,533,257 |
| Зелена карта | 34,704,190 | (37,723,929) | - | (2,491,000) | (42,829) | 17,493,090 | - | - | - | 11,939,522 |
| Гранично осигурување | 53,509 | (28,388) | - | (31,120) | (292) | - | - | - | - | (6,291) |
| Патничко осигурување | 3,307,288 | (482,310) | - | (278,392) | (3,779) | - | - | - | - | 2,542,807 |
| Осигурување на патници | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Здравствено осигурување | 4,562,611 | 240,386 | - | 657,442 | 37,063 | - | - | - | - | 5,497,502 |
| Финансиски загуби | 2,956,647 | - | - | - | - | - | - | - | (1,928,055) | 1,028,592 |
| ЦМР | 1,846,435 | (589,078) | - | 219,549 | (4,552) | - | - | - | - | 1,472,354 |
| Транспорт | 21,326 | (827,440) | - | (117,813) | 3,186 | 827,440 | - | - | (5,210) | (98,511) |
| Вкупно | 317,528,728 | (51,116,529) | - | 22,300,145 | 1,274,718 | 33,543,161 | (8,044,582) | (5,081,809) | (13,549,461) | 296,854,371 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Бруто провизии за друштва за застапување во осигурување | 44,438,211 | 41,423,426 |
| Бруто провизии за застапници во осигурување | 78,317,661 | 57,000,850 |
| Бруто провизии за осигурително брокерски друштва | 102,062,716 | 95,451,647 |
| | <u>224,818,588</u> | <u>193,875,923</u> |

11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Трошоци за маркетинг и пропаганда | 6,895,392 | 7,952,342 |
| Трошоци за репрезентација | 2,594,684 | 2,336,072 |
| | <u>9,490,076</u> | <u>10,288,414</u> |

12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| <i>Трошоци за бруто плати:</i> | | |
| Нето плати за постојано вработени | 65,200,455 | 66,421,053 |
| Даноци и придонеси од плати | 33,370,370 | 34,088,008 |
| Останати придонеси за вработени согласно закон | 1,739,958 | 1,759,959 |
| Вкупно трошоци за бруто плати: | 100,310,783 | 102,269,020 |
| Трошоци за договор за дело | 1,701,334 | 1,435,499 |
| | <u>102,012,117</u> | <u>103,704,519</u> |

12.1. БРУТО ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| <i>Бруто плати на:</i> | | |
| Вработени во внатрешна продажна мрежа | 53,665,814 | 58,020,560 |
| Останати вработени | 46,644,969 | 44,248,460 |
| | <u>100,310,783</u> | <u>102,269,020</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

13. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Трошоци за наемнини | 13,711,056 | 12,874,564 |
| Трошоци за услуги за одржување | 3,023,738 | 2,756,689 |
| Канцелариски материјали | 3,724,909 | 3,203,864 |
| Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги | 4,836,894 | 4,299,257 |
| Трошоци за комунални услуги | 2,906,651 | 2,983,680 |
| Трошоци од резервирања | 986,725 | 7,977,678 |
| Трошоци за правни услуги | 3,495,107 | 3,951,945 |
| Банкарски услуги | 2,407,028 | 2,188,856 |
| Трошоци за сметководствени услуги и ревизија | 1,276,524 | 981,869 |
| Потрошено гориво | 1,392,323 | 1,402,733 |
| Трошоци за останати услуги - преводи | 843,865 | 596,164 |
| Трошоци за резерви делови | 483,618 | 824,089 |
| Трошоци за весници и списанија | 1,082,547 | 1,093,664 |
| Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања | 212,017 | 349,407 |
| Трошоци за стручно усовршување | 383,365 | 405,103 |
| Трошоци за даноци и такси | 2,308,325 | 5,164,550 |
| Трошоци за раководење и други трошоци од матичната компанија | 11,329,554 | 11,264,502 |
| Дополнителни попусти и одобренија | 15,800,176 | 2,259,983 |
| Останати трошоци | 6,270,615 | 5,580,478 |
| | <u>76,475,037</u> | <u>70,159,075</u> |

14. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Трошоци по основ на противпожарен придонес | 3,742,677 | 3,548,386 |
| Трошоци по основ на придонес за безбедност | 10,916,397 | 9,272,102 |
| Трошоци по основ на останати придонеси ФЗО | 5,834,900 | 6,165,840 |
| Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО | 6,585,408 | 6,422,578 |
| Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за Осигурување | 6,578,566 | 5,339,043 |
| Трошоци по основ на штети за посредување | 25,937,727 | 20,540,340 |
| | <u>59,595,675</u> | <u>51,288,289</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. ДАНОК НА ДОБИВКА

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---|---------------------------------------|------------------|
| | 2021 | 2020 |
| (Загуба)/Добивка пред оданочување | (21,899,128) | 24,599,172 |
| Непризнаени расходи за даночни цели | 26,508,200 | 46,924,067 |
| Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи | 4,609,072 | 71,523,239 |
| Намалување на даночна основа (наплатени побарувања) | 156,605 | 18,583 |
| Данок на добивка и даночно непризнаени расходи | <u>445,247</u> | <u>7,150,466</u> |
| Ефективна даночна стапка | <u>-2.03%</u> | <u>29.07%</u> |

16. ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

Тековните даночни средства во износ од 6,546,823 денари (2020: 872,071 денари) се однесуваат на повеќе платен данок на добивка во износ од 6,499,824 денари, а остатокот од 47,000 денари се однесува на побарувања за повеќе платен данок

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| | Во денари | |
|---|------------------|--------------------------------------|
| | Софтвер | Вложувања во изнајмени објекти |
| Набавна вредност | | Вкупно |
| Состојба на 1 јануари, 2021 | 5,970,811 | 3,334,940 |
| Набавки | - | - |
| Состојба на 31 декември, 2021 | <u>5,970,811</u> | <u>3,334,940</u> |
| Акумулирана амортизација | | |
| Состојба на 1 јануари, 2021 | 566,695 | 3,261,701 |
| Трошок за годината | - | - |
| Останато | - | - |
| Состојба на 31 декември, 2021 | <u>566,695</u> | <u>3,261,701</u> |
| Нето сметководствена вредност на | | |
| - 31 декември 2021 | <u>5,404,116</u> | <u>73,239</u> |
| - 31 декември 2020 | <u>5,404,116</u> | <u>73,239</u> |
| | | Во денари |
| | Софтвер | Вложувања во изнајмени објекти |
| Набавна вредност | | Вкупно |
| Состојба на 1 јануари, 2020 | 5,970,811 | 3,261,701 |
| Набавки | - | 73,239 |
| Состојба на 31 декември, 2020 | <u>5,970,811</u> | <u>3,334,940</u> |
| Акумулирана амортизација | | |
| Состојба на 1 јануари, 2020 | 566,695 | 3,261,701 |
| Трошок за годината | - | - |
| Останато | - | - |
| Состојба на 31 декември, 2020 | <u>566,695</u> | <u>3,261,701</u> |
| Нето сметководствена вредност на | | |
| - 31 декември 2020 | <u>5,404,116</u> | <u>73,239</u> |
| - 31 декември 2019 | <u>5,404,116</u> | <u>-</u> |

На 31 декември 2021 и 2020 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

17. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

| | Градежни објекти | Мебел, компјутери и опрема | Моторни возила | Вложување во туѓи објекти | Вкупно |
|---|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| Набавна вредност | | | | | |
| Состојба на 1 јануари, 2021 | 58,123,146 | 29,356,301 | 6,963,057 | 27,920,209 | 122,362,713 |
| Набавки | - | 2,514,926 | - | 424,801 | 2,939,727 |
| Продажби | - | - | (2,118,689) | - | (2,118,689) |
| Состојба на 31 декември, 2021 | <u>58,123,146</u> | <u>31,871,227</u> | <u>4,844,368</u> | <u>28,345,010</u> | <u>123,183,751</u> |
| Акумулирана амортизација | | | | | |
| Состојба на 1 јануари, 2021 | 18,888,122 | 27,035,086 | 5,239,142 | 12,687,662 | 63,850,012 |
| Трошок за годината | 1,453,078 | 3,484,757 | 811,410 | 2,945,439 | 8,694,684 |
| Отуѓувања | - | - | (1,800,939) | - | (1,800,939) |
| Состојба на 31 декември, 2021 | <u>20,341,200</u> | <u>30,519,843</u> | <u>4,249,613</u> | <u>15,633,101</u> | <u>70,743,757</u> |
| Нето сметководствена вредност на | | | | | |
| - 31 декември, 2021 | <u>37,781,946</u> | <u>1,351,384</u> | <u>594,755</u> | <u>12,711,909</u> | <u>52,439,994</u> |
| - 31 декември, 2020 | <u>39,235,024</u> | <u>2,321,215</u> | <u>1,723,915</u> | <u>15,232,547</u> | <u>58,512,701</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

17. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

| | Градежни објекти | Мебел, компјутери и опрема | Моторни возила | Вложување во туѓи објекти | Вкупно |
|---|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| Набавна вредност | | | | | |
| Состојба на 1 јануари, 2020 | 58,123,146 | 26,618,914 | 6,963,057 | 11,956,538 | 103,661,655 |
| Набавки | - | 2,737,387 | - | 15,963,671 | 18,701,058 |
| Состојба на 31 декември, 2020 | <u>58,123,146</u> | <u>29,356,301</u> | <u>6,963,057</u> | <u>27,920,209</u> | <u>122,362,713</u> |
| Акумулирана амортизација | | | | | |
| Состојба на 1 јануари, 2020 | 17,435,043 | 23,897,691 | 4,314,982 | 10,439,811 | 56,087,527 |
| Трошок за годината | 1,453,079 | 3,137,395 | 924,160 | 2,247,851 | 7,762,485 |
| Состојба на 31 декември, 2020 | <u>18,888,122</u> | <u>27,035,086</u> | <u>5,239,142</u> | <u>12,687,662</u> | <u>63,850,012</u> |
| Нето сметководствена вредност на | | | | | |
| - 31 декември, 2020 | <u>39,235,024</u> | <u>2,321,215</u> | <u>1,723,915</u> | <u>15,232,547</u> | <u>58,512,701</u> |
| - 31 декември, 2019 | <u>40,688,103</u> | <u>2,721,223</u> | <u>2,648,075</u> | <u>1,516,727</u> | <u>47,574,128</u> |

На 31 декември 2021 и 2020 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста

На 31 декември 2021 година, Друштвото поседува градежни објекти (станови во Струга) со нето сметководствена вредност од 8,810,650 денари (2020: 9,048,775 денари). Амортизацијата за тековната година изнесува 238,125 денари (2020: 326,120). Во текот на 2020 година Друштвото продаде еден објект (стан) со нето сегашна вредност од 4,487,743 денари и оствари капитална загуба од 8,656 денари.

На 31 декември 2021 и 2020 година, Друштвото нема дадено под залог земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Хартии од вредност со рок на достасување над 1 година | 253,969,537 | 252,892,283 |
| Хартии од вредност со рок на достасување до 1 година | 11,666,195 | 264,047 |
| | <u>265,635,732</u> | <u>253,156,330</u> |

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 265,635,732 денари (2020: 253,156,330 денари) се однесуваат на државни обврзници издадени од Министерство за финансии на Република Северна Македонија со каматни стапки од 0.01% до 2.9% (2020: од 2.2% до 5.1%).

18А. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања кои се чуваат за тргување во износ од 32,593,113 денари (2020: 4,014,530 денари) се однесуваат на средства вложени во домашни инвестициски фондови. Вкупниот приход остварен во текот на 2021 година, од промена на објективната вредност, изнесува 79,440 денари (2020: 14,595 денари).

19. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за Осигурување - Скопје | 23,927,951 | 23,788,512 |
| Депозити во домашни банки | 466,621,759 | 406,623,131 |
| | <u>490,549,710</u> | <u>430,411,643</u> |

На 31 декември 2021 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 1 месец до 5 години (2020: од 1 месец до 5 години) и каматни стапки од 0,01% до 2.9% (2020: 0,01% до 3%).

Од вкупните депозити во домашни банки на 31 декември 2021 година 1,732,550 денари (2020: 2,251,963 денари) се однесуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

20. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Побарувања за премии за осигурување | 409,389,889 | 373,397,284 |
| Исправка на вредноста | <u>(128,016,275)</u> | <u>(117,966,996)</u> |
| | <u>281,373,614</u> | <u>255,430,288</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

20. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ (Продолжува)

Движење на исправката на вредност е како што следи:

| | Година што завршува на 31 декември | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| На 1 јануари | 117,966,996 | 161,969,598 |
| Трошок за годината, нето од ослободување | 32,648,129 | (7,918,296) |
| Отпис на побарувања | (22,598,850) | (36,084,306) |
| На 31 декември | <u>128,016,275</u> | <u>117,966,996</u> |

Во текот на 2021 година, Друштвото наплати предходно отпишани побарувања во износ од 156,605 денари (2020: 20,649 денари).

21. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

| | 31 декември | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Побарувања по основ на финансиски вложувања | 368,291 | 14,563,994 |
| Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета | 10,122,565 | 22,877,105 |
| Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети | 3,796,028 | 3,796,028 |
| Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување | 1,010,380 | 1,218,107 |
| Побарувања по основ на регрес и гарантен фонд | 1,047,501 | 1,094,900 |
| Побарувања од вработени | 100,174 | 355,347 |
| Побарувања по основ на дадени аванси | 582,868 | 1,061,614 |
| Останати побарувања | <u>749,910</u> | <u>2,121,121</u> |
| | 17,777,717 | 47,088,216 |
| Исправка на вредност на Побарувања по основ на регрес и гарантен фонд | (310,696) | (310,696) |
| | <u>17,467,021</u> | <u>46,777,520</u> |

Движење на исправката на вредност е како што следи:

| | Година што завршува на 31 декември | |
|--|------------------------------------|----------------|
| | 2021 | 2020 |
| На 1 јануари | 310,696 | 310,696 |
| Трошок за годината, нето од ослободување | - | - |
| На 31 декември | <u>310,696</u> | <u>310,696</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

22. ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

| | 2021 | 31 декември 2020 |
|---|--------------------|---------------------|
| На 1 Јануари | 135,693,581 | 118,783,271 |
| Зголемување на трошоци за стекнување и останати трошоци за стекнување | <u>2,806,883</u> | <u>16,910,310</u> |
| | <u>138,500,464</u> | <u>135,693,581</u> |
| 22.A) Останати пресметани приходи и одложени трошоци | | |
| Зголемување на останати трошоци за стекнување | 13,442,887 | |
| Останати пресметани приходи и одложени трошоци | <u>19,405,770</u> | - |
| | <u>32,848,657</u> | - |
| Одложени трошоци за стекнување и пресметани приходи | <u>171,349,121</u> | <u>135,693,581</u> |

Останати пресметани приходи и одложени трошоци во износ од 19,405,770 денари се однесуваат на приходи од друштва за застапување по основ на нереализирани провизии.

23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

| | 2021 | 31 декември 2020 |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Сметки во банки: | | |
| - во денари | 14,494,042 | 19,711,043 |
| - во странска валута | 594,330 | 939,427 |
| Пари во благјана: | | |
| - во денари | 23 | 79 |
| - во странска валута | - | - |
| | <u>15,088,395</u> | <u>20,650,549</u> |

24. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерски капитал

На 31 декември 2021 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции (2020: 1,881) со номинална вредност од 1,595 ЕУР (2020: 1,595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

| | Број на акции | | Во илјади денари | |
|--|---------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија | 1,880 | 1,880 | 183,904,881 | 183,904,881 |
| UNIQA International Beteiligungs Verwaltungs GMBH, Австрија | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>98,100</u> | <u>98,100</u> |
| | <u>1,881</u> | <u>1,881</u> | <u>184,002,981</u> | <u>184,002,981</u> |

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број Уп.18-2 834 од 29.07.2020 година издаде согласот за индиректно стекнување на квалификувано учество на Uniqa Österreich Versicherungen AG со седиште во Виена, ул.Untere Donaustrasse 21, преку друштвото Сигал Уника Груп Австрија ш.а Тирана да стекне акции кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Друштвото УНИКА АД Скопје.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (продолжува)

Статутарни резерви

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност. Друштвото го нема достигнато законскиот минимум.

Во текот на 2021 и 2020 година, Друштвото нема исплатено дивиденда.

25. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

На 21 јуни 2021 година Друштвото обезбеди субординиран кредит во износ од 1,000,000 Евра од Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија, со отплата на 6 август 2026 година, и фиксна каматна стапка од 1.8% на годишно ниво. Со состојба на 31 декември 2021 година, во вкупниот износ од 62,167,966 денари е вклучена и пресметана камата во износ од 540,966 денари.

26. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Преносна премија | 469,711,571 | 397,149,989 |
| Преносна премија за реосигурување | (25,180,266) | (9,614,213) |
| | <u>444,531,305</u> | <u>387,535,776</u> |

Движењето на резервирањата за пренесената премија е како што следи:

| | Година што завршува на 31 декември | |
|------------------------------------|---|--------------------|
| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
| На 1 јануари | 387,535,776 | 342,658,986 |
| Пренесена премија | 72,561,582 | (6,746,535) |
| Пренесена премија за реосигурување | (15,566,053) | 51,623,325 |
| На 31 декември | <u>444,531,305</u> | <u>387,535,776</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА (продолжение)

Преносна премија по класи на осигурување

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Автоодговорност | 255,132,719 | 244,094,356 |
| Каско | 46,094,979 | 35,832,462 |
| Осигурување на имот | 57,437,568 | 32,596,879 |
| Осигурување на патници | 806,356 | 590,764 |
| Лични незгоди | 23,711,330 | 25,351,378 |
| Зелен картон | 53,020,088 | 38,314,872 |
| Гранични полиси | 398,626 | 426,835 |
| Патничко осигурување | 2,446,929 | 1,401,613 |
| Одговорност | 14,876,509 | 9,278,094 |
| Здравствено осигурување | 8,640,241 | 5,192,229 |
| Транспорт | 2,148,383 | 1,553,788 |
| ЦМР-превоз на стока | 2,567,686 | 2,092,109 |
| Каско пловни објекти | 44,151 | - |
| АО пловни објекти | 176,659 | - |
| Финансиски загуби | 2,209,347 | 424,610 |
| | <u>469,711,571</u> | <u>397,149,989</u> |

Пренесената премија за реосигурување по класи на осигурување е како што следи:

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Транспорт - реосигурување | 314,425 | 553,480 |
| Имот - реосигурување | 13,766,903 | 732,953 |
| Имот - соосигурување | 3,926,234 | 3,672,056 |
| Незгода | - | 1,263,600 |
| ЦМР | - | 1,428 |
| Одговорност - реосигурување | 7,172,704 | 3,390,696 |
| | <u>25,180,266</u> | <u>9,614,213</u> |

26. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|---|--------------------|-----------------------------|
| Настанати, пријавени и неисплатени штети | 148,468,314 | 183,392,442 |
| Настанати непријавени штети | 186,983,628 | 139,331,131 |
| Резерви за обработка на штети | 4,696,328 | 4,625,954 |
| Резерви за бонуси и попусти | 45,978 | - |
| Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување | (6,906,534) | (7,253,302) |
| | <u>333,287,714</u> | <u>320,096,225</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на резервирањата за штети е како што следи:

| | Година што завршува на 31 декември | |
|---|------------------------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| На 1 јануари | 320,096,225 | 314,094,730 |
| Настанати, пријавени и неисплатени штети | (34,924,128) | (51,116,529) |
| Настанати непријавени штети | 47,652,497 | 22,300,145 |
| Резерви за обработка на штети | 70,374 | 1,274,718 |
| Промени во резерви за бонуси и попусти | 45,978 | - |
| Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување | 346,768 | 33,543,161 |
| На 31 декември | <u>333,287,714</u> | <u>320,096,225</u> |

Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

| | 31 декември | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Автоодговорност | 96,930,071 | 108,596,346 |
| Каско | 12,536,696 | 12,911,892 |
| Имот | 3,886,937 | 5,053,395 |
| ЦМР-стока во транспорт | 725,569 | 347,208 |
| Транспорт | 5,600 | 137,344 |
| Незгода | 6,648,502 | 15,103,257 |
| Зелена карта | 19,712,364 | 27,126,878 |
| Гранично осигурување | 33,977 | - |
| Одговорност | 7,488,149 | 12,915,290 |
| Патничко осигурување | 224,648 | 492,235 |
| Приватно здравствено | 275,801 | 708,597 |
| | <u>148,468,314</u> | <u>183,392,442</u> |

Настанатите непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

| | 31 декември | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Автоодговорност | 147,471,141 | 95,247,311 |
| Каско | 2,534,387 | (4,082,589) |
| Имот | 388,693 | 252,669 |
| Одговорност | 1,828,193 | 1,511,349 |
| Незгода | 11,560,913 | 16,129,453 |
| Зелена карта | 21,796,471 | 28,748,921 |
| Гранично осигурување | - | 189,699 |
| ЦМР-стока во транспорт | 507,898 | 347,208 |
| Транспорт | - | 13,734 |
| Патничко осигурување | 373,292 | 123,060 |
| Здравствено осигурување | 522,639 | 850,316 |
| | <u>186,983,627</u> | <u>139,331,131</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Резервите за обработка на штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| Автоодговорност | 3,421,617 | 3,074,551 |
| Каско | 210,995 | 227,381 |
| Имот | 59,859 | 79,801 |
| Одговорност | 130,429 | 72,133 |
| Незгода | 254,932 | 618,964 |
| Зелена карта | 581,124 | 437,625 |
| Гранично осигурување | 476 | 5,370 |
| ЦМР-стока во транспорт | 17,269 | 8,054 |
| Транспорт | 78 | 3,186 |
| Патничко осигурување | 8,371 | 40,536 |
| Здравствено осигурување | 11,179 | 58,353 |
| | <u>4,696,329</u> | <u>4,625,954</u> |

27. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|--|-------------------|-----------------------------|
| Обврски спрема осигуреници по основ на штети | 27,504,674 | 30,374,030 |
| Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 130,511 | 41,781 |
| | <u>27,635,185</u> | <u>30,415,811</u> |

28. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|--|-------------------|-----------------------------|
| Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сосигурување | 6,680,593 | 2,153,459 |
| Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување | 77,148,437 | 61,298,914 |
| | <u>83,829,030</u> | <u>63,452,373</u> |

29. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

| | <u>2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|---|-------------------|-----------------------------|
| Обврски спрема гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати возила | - | 5,892,567 |
| Обврски по основ на провизија | 18,621,958 | 11,829,180 |
| Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси | 1,251,198 | 2,862,333 |
| Обврски спрема добавувачи во земјата и останати обврски | 9,920,408 | 7,861,859 |
| Обврски по основ на нето плати | 4,517,625 | 4,903,712 |
| Обврски по основ на придонеси од плати | 3,011,434 | 2,888,731 |
| Обврски за даноци од плати | 657,644 | 625,548 |
| | <u>37,980,267</u> | <u>36,863,930</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

30. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.

Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност од промената на условите.

Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото.

Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве:

Осигурување на возила

Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон.

Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг временски период и истите се покомплексни да се проценат.

Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот во Република Северна Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се утврдени со законска регулатива.

Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на штетите се ограничени на осигурениот износ.

Осигурување на имот

Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

30. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Одговорност кон трети лица

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи од повеќе фактори како што се природата на покретието, условите на полисата, надлежниот суд за решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 2021 и 2020 година.

| | 2021 | 31 декември 2020 |
|--|------------|---------------------|
| УНИКА РЕ АГ | 36,710,805 | 33,782,154 |
| УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ | 18,858,007 | 10,257,095 |
| АХА КОРПОРАТЕ СОЛУТИОНС | - | 3,517,274 |
| АЛИАНЦ ТУРЦИЈА | 3,441,002 | 3,319,674 |
| ЛОИД'С СИНДИКАТИ | 2,599,644 | 326,529 |
| АИГ УК ЛИМИТЕД – ЛОНДОН | 1,194,587 | 2,112,392 |
| АЛИАНЦ ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ САД | 5,531,098 | 1,498,124 |
| УНИКА ОСИГУРУВАЊЕ БУГАРИЈА | 1,084,515 | 1,474,502 |
| АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ВЕЛИКА БРИТАНИЈА | 1,955,394 | 1,220,581 |
| АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ АУСТРИА | 1,314,390 | - |
| АЛИАНС ГЛОБАЛ ФРАНЦИЈА | 1,145,528 | - |

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2021 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 778,173,457 денари (2020: 712,128,182 денари).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

30. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

| | <u>31 декември 2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Средства | | |
| Парични средства на банкарските сметки | 15,088,372 | 19,431,582 |
| Банкарски сметки и депозити во банки | 464,856,240 | 404,371,168 |
| Хартии од вредност што ги издадени од РСМ или НБРСМ | 265,635,732 | 253,156,330 |
| Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ | 32,593,113 | 4,014,530 |
| Друг вид на вложување согласно правилата на АСО | - | 31,154,572 |
| Вкупно вложени средства од техничките резерви | <u>778,173,457</u> | <u>712,128,182</u> |
| Обврски (Технички резерви) | | |
| Бруто резерви по договори за осигурување | 809,905,819 | 724,499,516 |
| Дел за реосигурителот | <u>(32,086,800)</u> | <u>(16,867,515)</u> |
| Вкупно резерви по договори за осигурување (нето) | <u>777,819,019</u> | <u>707,632,001</u> |
| Усогласеност на средствата и обврските | <u>354,438</u> | <u>4,496,181</u> |

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување, за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2020 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 1.9% (2020: 2.73), депозити во банки изнесуваат 59.7% (2020: 56.78% %), државните записи и државните обврзници изнесуваат 34.1% (2020: 35.55%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

31. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.
- други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансната евиенција

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

31. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

| | | Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став б од Законот | |
|---|-----------|--|--------------------|
| | | Тековна година | Претходна година |
| Бруто полисирана премија | 1 | 1,023,455,992 | 827,544,460 |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18 | 2 | 110,928,600 | 111,049,200 |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16 | 3 | 65,149,759 | 33,696,714 |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300 | 4 | | |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300 | 5 | | |
| Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5]) | 6 | 176,078,359 | 144,745,914 |
| Бруто исплатени штети | 7 | 408,486,142 | 317,528,728 |
| Нето исплатени штети | 8 | 406,255,168 | 298,897,458 |
| Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал) | 9 | 0.99 | 0.94 |
| Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9]) | 10 | 175,116,695 | 136,252,823 |
| Референтен период (во години) | 11 | 3 | 3 |
| Бруто исплатени штети во референтниот период | 12 | 1,076,815,774 | 988,625,428 |
| Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период | 13 | 340,148,270 | 327,349,527 |
| Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период | 14 | 330,533,631 | 339,552,589 |
| Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11]) | 15 | 362,143,471 | 325,474,122 |
| Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26 | 16 | 94,157,302 | 84,623,272 |
| Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23 | 17 | - | - |
| Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300 | 18 | | |
| Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300 | 19 | | |
| Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19]) | 20 | 94,157,302 | 84,623,272 |
| Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9]) | 21 | 93,643,056 | 79,657,929 |
| Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21])) | 22 | 175,116,695 | 136,252,823 |

Конечната пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

| | | Тековна година | Претходна година |
|--|---|----------------|------------------|
| Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност | 1 | 175,116,695 | 136,252,823 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

31. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи

| | Ознака | Износ | Износ |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8) | I | 347,717,386 | 352,613,055 |
| Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции | I1 | 184,002,981 | 184,002,981 |
| Премии од емитирани обични акции | I2 | - | - |
| Законски и статутарни резерви | I3 | 95,200,959 | 89,384,724 |
| Пренесена нераспределена добивка | I4 | 96,335,176 | 84,702,705 |
| Нераспределена добивка од тековната година | I5 | - | - |
| Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување | I6 | - | - |
| Долгорочни нематеријални средства | I7 | 5,477,355 | 5,477,355 |
| Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година | I8 | 22,344,375 | - |
| Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал | II | - | - |
| Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции | II1 | - | - |
| Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции | II2 | - | - |
| Субординирани должнички инструменти | II3 | - | - |
| Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање | II4 | - | - |
| Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II. | III | 347,717,386 | 352,613,055 |
| Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2) | IV | - | - |
| Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот | IV1 | - | - |
| Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО | IV2 | - | - |
| КАПИТАЛ I + II - IV | V | 347,717,386 | 352,613,055 |

| | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) | VI1 | 175,116,695 | 136,252,823 |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) | VI2 | - | - |
| Капитал | VI3 | 347,717,386 | 352,613,055 |
| Гарантен фонд* | VI4 | 184,881,000 | 185,082,000 |
| Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4) | VI5 | 162,836,386 | 167,531,055 |
| Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1) | VI6 | 172,600,691 | 216,360,232 |
| Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2) | VI7 | - | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

31. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот, кој изнесува 3,000,000 евра, во денарска противвредност.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2021 изнесува 5.77% (2020 година изнесува 0%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

32.1 Категории на финансиски инструменти

| | <u>31 декември 2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансиски средства по амортизирана набавна вредност | | |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 23,927,951 | 23,788,512 |
| Дадени депозити | 466,621,759 | 406,623,131 |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање | 265,635,732 | 253,156,330 |
| Побарувања за премии | 281,373,614 | 255,430,288 |
| Други побарувања | 24,013,844 | 47,649,591 |
| Пари и парични еквиваленти | 15,088,395 | 20,650,549 |
| | <u>1,076,661,295</u> | <u>1,007,298,401</u> |
| Финансиски обврски | | |
| Субординиран долг | 62,167,966 | - |
| Обврски кон добавувачи и други обврски | 154,149,802 | 136,874,226 |
| | <u>216,317,768</u> | <u>136,874,226</u> |

29.2. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временна основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

29.3. Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.4. Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2021 и 2020:

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2021 е како што следи:

| Опис на позицијата | Број на позиција | МКД | Странска валута и валутна клаузула ЕВРА | Странска валута и валутна клаузула УСД | Странска валута и валутна клаузула ЦХФ | Странска валута и валутна клаузула - останати валути | ВКУПНО |
|---|------------------|--------------------|---|--|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Вкупно средства | 001 | 950,450,068 | 428,915,261 | 52,999 | - | - | 1,379,418,328 |
| 1. Нематеријални средства | 002 | 5,477,355 | - | - | - | - | 5,477,355 |
| 2. Вложувања | 003 | 434,778,214 | 413,305,386 | - | - | - | 848,083,060 |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви | 004 | - | 32,086,800 | - | - | - | 32,086,800 |
| 4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување) | 005 | - | - | - | - | - | - |
| 5. Одложени и тековни даночни средства | 006 | 6,546,823 | - | - | - | - | 6,546,823 |
| 6. Побарувања | 007 | 284,377,152 | 14,463,483 | - | - | - | 298,840,635 |
| 7. Останати средства | 008 | 16,440,205 | 541,330 | 52,999 | - | - | 17,034,534 |
| 8. Активни временски разграничувања | 009 | 171,349,121 | - | - | - | - | 171,349,121 |
| II. Вкупно обврски | 010 | 911,099,793 | 468,318,535 | - | - | - | 1,379,418,328 |
| 1. Капитал и резерви | 011 | 73,990,801 | 279,203,940 | - | - | - | 353,194,741 |
| 2. Субординирани обврски | 012 | - | 62,167,966 | - | - | - | 62,167,966 |
| 3. Бруто технички резерви | 013 | 767,799,044 | 42,106,775 | - | - | - | 809,905,819 |
| 4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик | 014 | - | - | - | - | - | - |
| 5. Останати резерви | 015 | 3,624,476 | - | - | - | - | 3,624,476 |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски | 016 | 1,080,844 | - | - | - | - | 1,080,844 |
| 7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување | 017 | - | - | - | - | - | - |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски | 018 | 64,604,628 | 84,839,854 | - | - | - | 149,444,482 |
| 9. Пасивни временски разграничувања | 019 | - | - | - | - | - | - |
| III. Разлика - неусогласена валутна структура | 020 | 39,350,275 | (39,403,274) | 52,999 | - | - | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

32.4. Управување со девизен ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2020 е како што следи:

| Опис на позицијата | Број на позиција | МКД | Странска валута и валутна клаузула ЕВРА | Странска валута и валутна клаузула УСД | ВКУПНО |
|---|------------------|--------------------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| I. Вкупно средства | 001 | 880,491,058 | 356,346,118 | 75,682 | 1,236,912,858 |
| 1. Нематеријални средства | 002 | 5,477,355 | - | - | 5,477,355 |
| 2. Вложувања | 003 | 441,190,589 | 309,908,260 | - | 751,098,849 |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви | 004 | - | 16,867,515 | - | 16,867,515 |
| 5. Одложени и тековни даночни средства | 006 | 872,071 | - | - | 872,071 |
| 6. Побарувања | 007 | 273,501,210 | 28,706,598 | - | 302,207,808 |
| 7. Останати средства | 008 | 23,756,252 | 863,745 | 75,682 | 24,695,679 |
| 8. Активни временски разграничувања | 009 | 135,693,581 | - | - | 135,693,581 |
| II. Вкупно обврски | 010 | 838,814,341 | 398,098,517 | - | 1,236,912,858 |
| 1. Капитал и резерви | 011 | 102,151,411 | 273,387,705 | - | 375,539,116 |
| 2. Субординирани обврски | 012 | - | - | - | - |
| 3. Бруто технички резерви | 013 | 667,530,262 | 56,969,254 | - | 724,499,516 |
| 5. Останати резерви | 015 | 3,388,913 | - | - | 3,388,913 |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски | 016 | 2,753,199 | - | - | 2,753,199 |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски | 018 | 62,990,556 | 67,741,558 | - | 130,732,114 |
| 9. Пасивни временски разграничувања | 019 | - | - | - | - |
| III. Разлика - неусогласена валутна структура | 020 | 41,676,717 | (41,752,399) | 75,682 | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.4. Управување со девизен ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото во најголем дел е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

| | Година што завршува на 31 декември 2021 | | Година што завршува на 31 декември 2020 | |
|-----|---|------------------|---|------------------|
| | Зголемување од 1% | Намалување од 1% | Зголемување од 1% | Намалување од 1% |
| ЕУР | (393,503) | 303,503 | (417,524) | 417,524 |
| УСД | 530 | (530) | 757 | 757 |

29.5. Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

| | 31 декември 2021 | 31 декември 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| Финансиски средства | | |
| <i>Некаматносни:</i> | | |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 23,927,951 | 23,788,512 |
| Побарувања за премии | 281,373,614 | 255,430,288 |
| Други побарувања | 24,013,844 | 47,649,591 |
| Пари и парични еквиваленти | 23 | 79 |
| | <u>329,315,432</u> | <u>326,868,470</u> |
| <i>Со фиксна каматна стапка:</i> | | |
| Вложувања кои се чуваат до доспевање | 265,635,732 | 253,156,330 |
| Долгорочни депозити | 466,621,759 | 406,623,131 |
| | <u>732,257,491</u> | <u>659,779,461</u> |
| <i>Со променлива каматна стапка:</i> | | |
| Парични средства | 15,088,372 | 20,650,470 |
| | <u>15,088,372</u> | <u>20,650,470</u> |
| | <u>1,076,661,295</u> | <u>1,007,298,401</u> |
| Финансиски обврски | | |
| <i>Некаматносни:</i> | | |
| Обврски кон добавувачи и други обврски | 154,149,802 | 136,874,226 |
| | <u>154,149,802</u> | <u>136,874,226</u> |
| <i>Со фиксна каматна стапка:</i> | | |
| Субординиран долг | 62,167,996 | - |
| | <u>62,167,996</u> | <u>-</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.5. Управување со каматниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 %, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабли непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 би била повисока, односно пониска, за 301,767 денари (2020: 413,009 денари).

29.6. Управување со ликвидносниот ризик

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување допеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.6. Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорна достасаност на 31 декември 2021 година е како што следи:

| Опис на позицијата | Број на позиција | до 1 година | 1 - 3 години | 3 - 5 години | 5 - 10 години | 10 - 15 години | 15 - 20 години | 20 и повеќе години | ВКУПНО |
|---|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Вкупно средства | 001 | 684,248,658 | 249,625,306 | 203,998,327 | 119,108,134 | 51,917,355 | - | 70,520,548 | 1,379,418,328 |
| 1. Нематеријални средства | 002 | - | - | - | 5,477,355 | - | - | - | 5,477,355 |
| 2. Вложувања | 003 | 174,254,251 | 248,846,098 | 201,769,397 | 100,775,411 | 51,917,355 | - | 70,520,548 | 848,083,060 |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви | 004 | 30,881,340 | 779,208 | 282,792 | 143,460 | - | - | - | 32,086,800 |
| 4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување) | 005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Одложени и тековни даночни средства | 006 | 6,546,823 | - | - | - | - | - | - | 6,546,823 |
| 6. Побарувања | 007 | 298,840,635 | - | - | - | - | - | - | 298,840,635 |
| 7. Останати средства | 008 | 2,376,488 | - | 1,946,138 | 12,711,908 | - | - | - | 17,034,534 |
| 8. Активни временски разграничувања | 009 | 171,349,121 | - | - | - | - | - | - | 171,349,121 |
| II. Вкупно обврски | 010 | 742,669,327 | 116,777,797 | 107,054,260 | 217,514,830 | 6,824,623 | 2,383,989 | 186,193,503 | 1,379,418,328 |
| 1. Капитал и резерви | 011 | (22,344,375) | - | - | 191,536,135 | - | - | 184,002,981 | 353,194,741 |
| 2. Субординирани обврски | 012 | - | - | 62,167,966 | - | - | - | - | 62,167,966 |
| 3. Бруто технички резерви | 013 | 614,488,376 | 116,724,876 | 44,836,361 | 25,748,408 | 6,468,245 | 1,639,553 | - | 809,905,819 |
| 4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Останати резерви | 015 | - | 52,921 | 49,933 | 230,287 | 356,378 | 744,436 | 2,190,522 | 3,624,476 |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски | 016 | 1,080,844 | - | - | - | - | - | - | 1,080,844 |
| 7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски | 018 | 149,444,482 | - | - | - | - | - | - | 149,444,482 |
| 9. Пасивни временски разграничувања | 019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разлика - неусогласена рочна структура | 020 | (58,420,669) | 132,847,509 | 96,944,067 | -98,406,696 | 45,092,732 | 2,383,989 | 115,672,955 | - |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.6. Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорна достасаност на 31 декември 2020 година е како што следи:

| Опис на позицијата | Број на позиција | до 1 година | 1 - 3 години | 3 - 5 години | 5 - 10 години | 10 - 15 години | 15 - 20 години | 20 и повеќе години | ВКУПНО |
|---|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Вкупно средства | 001 | 590,724,554 | 129,104,399 | 282,950,776 | 128,574,823 | 30,598,251 | 0 | 74,960,055 | 1,236,912,858 |
| 1. Нематеријални средства | 002 | 0 | 0 | 0 | 5,477,355 | 0 | 0 | 0 | 5,477,355 |
| 2. Вложувања | 003 | 114,433,030 | 129,104,399 | 278,905,646 | 123,097,468 | 30,598,251 | 0 | 74,960,055 | 751,098,849 |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви | 004 | 16,867,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,867,515 |
| 4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување) | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Одложени и тековни даночни средства | 006 | 872,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,071 |
| 6. Побарувања | 007 | 302,207,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,207,808 |
| 7. Останати средства | 008 | 20,650,549 | 0 | 4,045,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,695,679 |
| 8. Активни временски разграничувања | 009 | 135,693,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,693,581 |
| II. Вкупно обврски | 010 | 695,543,716 | 128,743,161 | 29,198,906 | 189,872,155 | 6,438,730 | 2,194,863 | 184,921,327 | 1,236,912,858 |
| 1. Капитал и резерви | 011 | 17,448,706 | 0 | 0 | 174,087,429 | 0 | 0 | 184,002,981 | 375,539,116 |
| 2. Субординирани обврски | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Бруто технички резерви | 013 | 544,553,843 | 128,575,711 | 29,142,996 | 15,448,764 | 5,708,795 | 1,069,407 | 0 | 724,499,516 |
| 4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Останати резерви | 015 | 55,854 | 167,450 | 55,910 | 335,962 | 729,935 | 1,125,456 | 918,346 | 3,388,913 |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски | 016 | 2,753,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,753,199 |
| 7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски | 018 | 130,732,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,732,114 |
| 9. Пасивни временски разграничувања | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разлика - неусогласена рочна структура | 020 | -104,819,162 | 361,238 | 253,751,870 | -61,297,332 | 24,159,521 | -2,194,863 | -109,961,272 | 0 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.7. Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следи:

| | 31 декември 2021 | | 31 декември 2020 | |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | Сметководствена вредност | Објективна вредност | Сметководствена вредност | Објективна вредност |
| Финансиски средства | | | | |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 23,927,951 | 23,927,951 | 23,788,512 | 23,788,512 |
| Дадени депозити | 466,621,759 | 466,621,759 | 406,623,131 | 406,623,131 |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање | 265,635,732 | 265,635,732 | 253,156,330 | 253,156,330 |
| Побарувања за премии | 281,373,614 | 281,373,614 | 255,430,288 | 255,430,288 |
| Други побарувања | 24,013,844 | 24,013,844 | 47,649,591 | 47,649,591 |
| Пари и парични еквиваленти | 15,088,395 | 15,088,395 | 20,650,549 | 20,650,549 |
| | <u>1,076,661,295</u> | <u>1,076,661,295</u> | <u>1,007,298,401</u> | <u>1,007,298,401</u> |
| Финансиски обврски | | | | |
| Обврски кон добавувачи и други обврски | 154,149,802 | 154,149,802 | 136,874,226 | 136,874,226 |
| Субординиран долг | 62,167,966 | 62,167,966 | - | - |
| | <u>216,317,768</u> | <u>216,317,768</u> | <u>136,874,226</u> | <u>136,874,226</u> |

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции.

Кај краткорочните побарувања не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

Субординираниот долг е со фиксна каматна стапка, која е приближна со каматните стапки на истиот инструмент кај други финансиски институции на пазарот, односно е во рамки на пазарната цена. Поради тоа неговата објективна вредност се прикажува како еднаква на неговата сметководствена вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.8. Управување со кредитниот ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и други побарувања. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

| | 31 декември 2021 | 31 декември 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| Финансиски средства | | |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 23,927,951 | 23,788,512 |
| Дадени депозити | 466,621,759 | 406,623,131 |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање | 265,635,732 | 253,156,330 |
| Побарувања за премии | 281,373,614 | 255,430,288 |
| Други побарувања | 24,013,844 | 47,649,591 |
| Пари и парични еквиваленти | 15,088,395 | 20,650,549 |
| | <u>1,076,661,295</u> | <u>1,007,298,401</u> |

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2021 и 2020 година. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 28.36% (2019: 30.09%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и други побарувања од неживотно осигурување, додека 43.34% (2019: 40.37%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2021 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.9. Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2021 година е како што следи:

| | Бруто изложеност | Исправка на вредност | 31 декември 2021 Нето изложеност |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Недоспеани побарувања | 100,145,891 | - | 100,145,891 |
| Доспеани, но не оштетени побарувања | 69,915,062 | - | 69,915,062 |
| Доспеани и оштетени побарувања | <u>239,328,936</u> | <u>(128,016,275)</u> | <u>111,312,661</u> |
| | <u>409,389,889</u> | <u>(128,016,275)</u> | <u>281,373,614</u> |

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2020 година е како што следи:

| | Бруто изложеност | Исправка на вредност | 31 декември 2020 Нето изложеност |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Недоспеани побарувања | 90,925,920 | - | 90,925,920 |
| Доспеани, но не оштетени побарувања | 64,395,878 | - | 64,395,878 |
| Доспеани и оштетени побарувања | <u>218,075,486</u> | <u>(117,966,996)</u> | <u>100,108,490</u> |
| | <u>373,397,284</u> | <u>(117,966,996)</u> | <u>255,430,288</u> |

Останатите финансиски средства прикажани во табелата за максимална изложеност на кредитен ризик се недоспеани или доспеани но неоштетени како што е прикажано во табелата подолу.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

29.9. Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од осигуреници

Како што е обелоденето во белешка 3.12.5 во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризични категории на побарувањата, според староста на ненаплатените побарувања. Оваа класификација важеше само за годишните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година, додека за 2021 година, класификацијата е во согласност со стариот правилник. Оттаму, презентацијата на старосната структура подолу е извршена со примена на различна класификација на 31 декември 2021 година и 31 декември 2020 година. Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници на денот на 31 декември 2021 година е како што следи:

| | 31 декември 2021 |
|--------------|-----------------------------|
| до 30 дена | 69,915,062 |
| 31-60 дена | 54,848,825 |
| 61-120 дена | 37,484,453 |
| 121-270 дена | 15,787,110 |
| 271-365 дена | 3,192,273 |
| над 365 дена | - |
| | <u>181,227,723</u> |

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници на денот на 31 декември 2020 година е како што следи:

| | 31 декември 2020 |
|--------------|-----------------------------|
| до 90 дена | 64,395,878 |
| 91-120 дена | 50,770,709 |
| 121-180 дена | 34,542,930 |
| 181-330 дена | 11,293,844 |
| 331-425 дена | 3,501,007 |
| над 425 дена | - |
| | <u>164,504,368</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ

Продукти, услуги и главни потрошувачи

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

| | Република Македонија | Остатокот од Европа | Вкупно |
|---|-------------------------|------------------------|---------------|
| 2021 | | | |
| Приходи од бруто премија од осигурување | 1,023,455,992 | - | 1,023,455,992 |
| Приходи од вложувања | 16,162,772 | - | 16,162,772 |
| Не-тековни средства | 66,727,999 | - | 66,727,999 |
| Приходи од провизија од реосигурување | - | 10,187,389 | 10,187,389 |
| 2020 | | | |
| Приходи од бруто премија од осигурување | 827,544,460 | - | 827,544,460 |
| Приходи од вложувања | 18,333,037 | - | 18,333,037 |
| Не-тековни средства | 73,038,831 | - | 73,038,831 |
| Приходи од провизија од реосигурување | - | 8,292,467 | 8,292,467 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната/разводната загуба по акција на 31 декември 2020 година е направена врз основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 22,344,375 денари (2020: добивка од 17,448,706 денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2021 година од 1,881 (2020: 1,881), пресметано како што следува:

| | Година што завршува на | |
|--|-------------------------------|--------------------|
| | 31 декември | 31 декември |
| | 2021 | 2020 |
| Добивка расположива на имателите на обични акции | | |
| Нето (загуба)/добивка која им припаѓа на имателите на обични акции | <u>(22,344,375)</u> | <u>17,448,706</u> |
| Пондериран просечен број на обични акции | | |
| <i>Број на акции</i> | | |
| Издадени акции на 1 јануари | <u>1,881</u> | <u>1,881</u> |
| Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември | <u>1,881</u> | <u>1,881</u> |
| Основна/разводенета (загуба)/добивка по акција | <u>(11,879)</u> | <u>9,276</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

35. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал и УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото.

| | 31 декември 2021 | 31 декември 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Побарувања: | | |
| Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania | 1,539,398 | 1,206,810 |
| UNIQA Austria | 45,912 | - |
| Uniqa Lajf AD Skopje | 228,275 | 3,000 |
| Uniqa Re Lichtenstein AG | - | 11,296,192 |
| Uniqa Bulgaria | 456,356 | - |
| Uniqa Czech Republic | 1,539 | - |
| Uniqa Romania | 12,339 | 12,339 |
| Sigal Uniqa Group Austria Kosovo | 304,035 | 283,561 |
| | <u>2,578,075</u> | <u>12,801,902</u> |
| Обврски: | | |
| Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania | 63,888,715 | 2,007,645 |
| UNIQA Austria | 5,528,050 | 4,547,218 |
| Sigal Uniqa Group Austria Kosovo | - | 151 |
| Uniqa Re AG | 36,710,805 | 33,782,154 |
| Uniqa IT Services GMBH | 713,641 | 58,856 |
| Uniqa Re Lichtenstein AG | 18,858,007 | 10,257,095 |
| Uniqa Serbia | 159,223 | - |
| Uniqa Bulgaria | 1,084,515 | 1,474,502 |
| Uniqa Lajf AD Skopje | 149,924 | 1,000,000 |
| | <u>126,875,768</u> | <u>53,127,621</u> |
| Приходи: | | |
| Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania | 2,106,070 | 334,662 |
| Uniqa Lajf AD Skopje | 382,764 | 114,499 |
| Uniqa Romania | - | 12,339 |
| Uniqa Re Lichtenstein AG | 372,440 | 13,212,122 |
| Uniqa Czech Republic | 529,822 | - |
| Uniqa Serbia | - | 84,942 |
| Uniqa Bulgaria | 1,088,647 | 504,360 |
| Uniqa Bosnia and Herzegovina | - | 366,967 |
| UNIQA Austria | 968,808 | - |
| Sigal Uniqa Group Austria Kosovo | 670,300 | 591,134 |
| | <u>35,132,859</u> | <u>15,221,025</u> |
| Трошоци: | | |
| Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania | 1,313,785 | 2,422,231 |
| UNIQA Austria | 6,735,456 | 6,884,308 |
| Uniqa Re AG | 29,023,832 | 21,966,376 |
| Uniqa IT Services GMBH | 3,294,106 | 1,179,775 |
| Uniqa Lajf AD Skopje | 2,768,465 | 1,347,718 |
| Uniqa Romania | 440,833 | 125,812 |
| Uniqa Serbia | 832,862 | 1,254,005 |
| Uniqa Croatia | 138,648 | 596,514 |
| Uniqa Bulgaria | 4,202,089 | 3,590,488 |
| Uniqa Montenegro | 102,140 | 443,199 |
| Uniqa Czech Republic | 198,596 | 174,353 |
| Uniqa Poland | 684,250 | 1,276,803 |
| Uniqa Hungary | 130,904 | 199,927 |
| Uniqa Bosnia and Herzegovina | - | 52,909 |
| Uniqa Re Lichtenstein AG | 49,040,239 | 10,376,139 |
| Sigal Uniqa Group Austria Kosovo | 770,870 | 525,636 |
| | <u>70,529,680</u> | <u>52,416,193</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

35. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА (продолжение)

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

| | <u>31 декември 2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Краткорочни користи за клучниот менаџерски персонал | 5,865,362 | 7,216,486 |
| | <u>5,865,362</u> | <u>7,216,486</u> |

36. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На 31 декември 2021 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 58,658,352 денари. Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 153,912,106 денари и долгови по основ на полиси за осигурување во износ од 58,546,567 денари. За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резвации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултантани, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2017 до 2021 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2021 и 2020 година најдоцна до 30 септември 2022 и 2021 година соодветно. Извештајот за трансферни цени за 2020 година е изготвен во септември 2021 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени за 2022 година. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци

37. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2021 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2021 година.

| Годишен коефициент на штети ^[1] | | Коефициент на штети со ефект на реосигурување | Коефициент на штети без ефект на реосигурување |
|--|----|---|--|
| незгода | 01 | 52,5% | 53,6% |
| здравствено | 02 | 45,0% | 45,0% |
| каска моторни возила | 03 | 89,2% | 89,2% |
| каска пловни објекти | 06 | 0,0% | 0,0% |
| карго | 07 | 0,1% | 0,7% |
| имоти пожар | 08 | 9,4% | 4,0% |
| имоти останато | 09 | 8,3% | 4,1% |
| АО | 10 | 54,0% | 52,5% |
| одговорност пловни објекти | 12 | 0,0% | 0,0% |
| општа одговорност | 13 | -6,0% | -1,4% |
| финансиски загуби | 16 | 0,0% | 0,0% |
| туристичка помош | 18 | 18,5% | 18,5% |

Годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2020 година:

| Годишен коефициент на штети | | Коефициент на штети со ефект на реосигурување | Коефициент на штети без ефект на реосигурување |
|------------------------------|--------------|---|--|
| <i>Незгода</i> | <i>01</i> | <i>64,66</i> | <i>64,64</i> |
| <i>Здравствено</i> | <i>02</i> | <i>40,45</i> | <i>40,45</i> |
| <i>Каска</i> | <i>03</i> | <i>80,03</i> | <i>80,03</i> |
| <i>Карго</i> | <i>07</i> | <i>-1,50</i> | <i>-9,10</i> |
| <i>Имот пожар</i> | <i>08</i> | <i>-9,67</i> | <i>-5,73</i> |
| <i>Имот останато</i> | <i>09</i> | <i>9,24</i> | <i>4,51</i> |
| <i>Имот пожар + останато</i> | <i>08+09</i> | <i>0,08</i> | <i>-0,87</i> |
| <i>АО</i> | <i>10</i> | <i>41,55</i> | <i>36,82</i> |
| <i>Општа одговорност</i> | <i>13</i> | <i>-1,80</i> | <i>8,36</i> |
| <i>Туристичка помош</i> | <i>18</i> | <i>28,95</i> | <i>28,95</i> |
| Вкупно | | 41,65 | 33,72 |

^[1] Годишните коефициенти на штети на 31.12.2021 година се пресметани во согласност со одредбите од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

38. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ

Конфликт кој во моментот се одвива помеѓу Украина и Русија претставува предизвик за светските финансиските институции кои работат глобално а посебно за оние кои имаа клиенти или добавувачи кои во моментот се или ќе бидат предмет на санкции.

Конфликтот има влијание на цените на енергенсите како нафтата и природниот гас, но и на цените на храната и на останатите сировини и метали, кои по се изгледа дополнителното ќе го подигнат нивото на инфлација и се очекува тоа ниво да го задржат подолг период.

Сепак, конфликтот во Украина нема директно влијание врз нашето осигурително друштво. Индиректно конфликтот ја зголемува веројатноста од повисока инфлација која ќе има влијание врз профитабилноста претежно во неживотното осигурување преку трошоците за исплата на штети. Ова веќе предизвика зголемени трошоци за поправки кај објекти, возила и кај осигурувањето на здравствени услуги. Исто така не сметаме дека реосигурувањето може да има влијание на нашите трошоци заради минималната веројатност од нивна изложеност во Украина, Русија и Белорусија.

Оттаму, сметаме дека не постои несигурност во способноста на нашето друштво да работи во континуитет.

По 31 декември 2021 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

39. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

странска валута на 31 декември 2021 и 2020 година, се следните:

| | <u>31 декември 2021</u> | <u>31 декември 2020</u> |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| ЕУР | 61.6270 | 61.6940 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ

Компанијата располага со два главни интерни системи, Финансово работење и ОСИС. И двата система се изработени од програмерската куќа УЛТРА. Покрај овие два система за продажба на задолжителното осигурување се користи системот на Националното Биро за Осигурување (НБО) од каде автоматски се превземаат и обработуваат податоците во интерните системи.

За подготовка и продажба на другите видови на полиси зработен е WEB интерфејс со кои се пристапува до ОСИС програмата од сите канцеларии низ државата. Во одделни канцеларии каде има потреба за пристап и до други податоци од ОСИС програмата овозможена е VPN (виртуелна приватна мрежа) конекција од канцеларијите до локалната мрежа во главната канцеларија.

Податоците од системот се чуваат на 3 локации со развиен систем за автоматско креирање на резервни копии и тоа активна и пасивна копија, покрај работната верзија верзија на податоците.

Се разбира системите се постојано во процес на развој и ги пратат најновите законски и подзаконски регулативи како и упатствата на Агенцијата за Супервизија во Осигурувањето (АСО). Истото така според договорот со УЛТРА се вршат дополнувања во однос на ново генерирани извештаи во електронска или печатена форма за различни потреби и институции.

Мрежната околина е заштитена со Firewall и рутер кои овозможуваат конекции кон интернет и кон внатре. Пристапот се верифицира преку доменски контролер и VPN сервер а истите овозможуваат и failover преку двата линка со кои UNIQA е поврзана со два различни интернет провајдери.

Со цел постигнување на операционална стабилност на ИТ системите, понатамошно дигитализирање на процесите за работа со крајна цел збогатување на палетата на услугите кон клиентите главните насоки на работа и развој на ИТ секторот во рамките на Уника а.д. Скопје ќе бидат:

1. Во хардверскиот дел :

- Редовно сервисирање и понатамошна модернизација на серверската и складишната (сториџ) инфраструктура како во примарната локација во Скопје така и во ДР локацијата во Струмица.
- Инсталирање и работа со дополнителни ИТ административни алатки односно апликација за лог менаџмент на системите во двете локации.

2. Во софтверскиот дел :

- Изработка и воведување на главната апликација за работа (core business – desktop application) - ОСИС нов модул за пресметка на ризик при превземање во осигурување за доброволните осигурувања.
- Изработка и воведување во помошната апликација за работа OSIS-web на нови осигурителни продукти но и сервиси за електронско плаќање преку платежни карти или мобилна телефонија.
- Изработка и воведување на ЦРМ апликација преку која од страната на вработените на Уника ќе се следи и управува работата со клиенти во повеќе нивоа.
- Изработка и воведување на интерен портал за вработените и агентите на Уника со кој ќе подобри внатрешната комуникацијата и синхронизација во сите нивоа.
- Изработка и воведување на портал кон клиентите на Уника преку кој тие ќе можат да ги следат, начуваат и наплатуваат услугите на Уника брзо и ефикасно.
- Изработка и воведување на мобилна апликација (Android/iOS) преку која клиентите ќе бидат информирани за услугите на Уника но и за други помошни услуги .
- Изработка на апликација за он лине продажба на Авто одговорност

Во аспект на безбедност при работа особено со web апликациите и порталите ќе се примени на воведување на сервиски сертификати (SSL) сертификати но за одредени услуги и на кориснички сертификати.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Управен и Надзорен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето,

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето со 4 годишен мандат со право на реизбор.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот одбор кој брои 4 члена од кои еден од нив е независен со 4 годишен мандат.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските измени извештај за своете работење дава на Надзорниот одбор на Друштвото.


Овластен внатрешен ревизор на Друштвото е Г-дин Дејан Георгијев именуван со одлука на Но 2020-0202-14 од 23.04.2020 година, но функцијата ја презема од 01.05.2020 година.



Двостепен систем на управување



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Членови на УО УНИКА:

1. Претседател на УО: Дритон Азизи
2. Член: Борче Богески од Скопје
3. Член: Емил Кратовалиев од Скопје (именуван со Одлука од Надзорен Одбор бр. 0203-33 од 18.11.2021 год која стапи на сила со добивање Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштвото за осигурување од АСО бр. УП1-14-2-606 од 29.12.2021)

Членови на НО на УНИКА

1. Претседател: Авни Понари од Тирана Албанија
2. Член: Алма Тотокоци од Тирана
3. Член /независен член: Арбен Чаволи, од Тирана Албанија
4. Член: Гералд Мулер од Баден, Австрија

Од страна на Собранието на Акционери на Друштвото, Надзорниот и Управниот одбор во 2019 година се одржани следниве седници:

- Управниот одбор на Друштвото одржал 59 седници, покрај одлуките донесени за тековното работење на Друштвото.
- Надзорниот Одбор на Друштвото одржал 17 седници
- 1 седници на Собранието на Друштвото

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Северна Македонија на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот одбор на Друштвото од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје се како што следи:

- Приходи на Управниот одбор на Друштвото по основ плата

| Рб. | Членови на Управен Одбор | Бруто Плата за 2021 година |
|-----|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Дритон Азизи | 2.822.107 МКД |
| 2 | Борче Богески | 2.451.961 МКД |
| 3 | Емил Кратовалиев | 344.626 МКД |

Сите горенаведени членови на Управниот Одбор на Друштвото се во редовен работен однос во Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје.

- Приходи по основ на дополнителни примања и надоместоци на трошоци на кој не се платени придонеси од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје

| Рб. | Членови на Управен Одбор | Регрес за год.одмор 2021 година |
|-----|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | Дритон Азизи | 13.333 МКД |
| 2 | Борче Богески | 13.333 МКД |
| 3 | Емил Кратовалиев | - МКД |

Регресот за годишен одмор на членовите на Управниот Одбор на УНИКА АД Скопје е исплатен од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| Рб. | Членови на Управен Одбор | Дополнителни примања - бруто износ |
|-----|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | Дритон Азизи | - МКД |
| 2 | Борче Богески | 3.335 МКД |
| 3 | Емил Кратовалиев | 2.778 МКД |

Членовите на Надзорниот Одбор на УНИКА АД Скопје немаат примања по основ на пашал или други основи од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје.

Овластен Ревизор

Согласно членовите 478 и 479 од Законот за трговски друштва, акционерите на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје на Годишното собрание на акционери одржано на ден 23.06.2021 година, донесе одлука бр.2021-0201-6 од 23.06.2021 година, со која го именувахе Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје за овластен ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година.

Согласно член 129 од Законот за супервизија на осигурување. Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје до Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање бр.14-2-311 од 30.06.2021 за добивање на согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година. Во прилог на барањето Друштвото ги достави сите потребни документи предвидени во член 6 став 3 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија во осигурување.

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став 3, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување и член 6 став 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, Агенцијата за супервизија го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон барањето е приложена комплетната документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување при што донесе одлука од 21.07.2021 година каде дава согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје за 2021 година.

Контакт:

Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје,

ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје

Ул. Св. Кирил и Методиј 526/1-20 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

ЕМБС: 5753368

ЕДБ: 4030003475973

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПРОДАЖНА МРЕЖА

Кон структура на дирекцијата се приклучени и деловните единици во следниве градови:

| ред.бр. | Подружница | Град | Улица |
|---------|------------|----------------------------|--|
| 1 | 58 | Прилеп | К.Ј.Питу 37 бр.1-46м2 |
| 2 | 67 | Неготино | Јане Сандански 23 32м2 |
| 3 | 27 | Велес | Никола Оровчанов бр.1 |
| 4 | 28 | Велес | Моша Пијаде бр.1/1-45м2 (45/52 идеален ден) сосопственик (исто е сега ново АСНОМ 15) |
| 5 | 9 | Кавадарци | ул. М.Тито бр.11-44м2 |
| 6 | 48 | Битола | Васко Каранѓелески ББ-16м2 |
| 7 | 26 | Битола | Васко Каранѓелески ББ-16м2 |
| 8 | 8 | Битола | 1-ви мај бр.169 Безистен - Столарска бб |
| 9 | 38 | Крива Паланка | Маршал Тито влез 001-18м2 |
| 10 | 37 | Ресен | Ленинова бр.33-40м2 |
| 11 | 10 | Штип | Тошо Арсов бр.32-57м2 |
| 12 | 68 | Радовиш | 22 ри Октомври - 25 м2 |
| 13 | 35 | Свети Николе | ул.Пл.Илинден бр.2 46м2 |
| 14 | 55 | Пехчево - нема имотен лист | ул.Истра бр.2А |
| 15 | 43 | Делчево | бул.Македонија бр.2/4-20м2 |
| 16 | 44 | Виница | КЕЈ 30 Август 87-12м2 |
| 17 | 25 | Струмица | Ленинова 3-36м2 |
| 18 | 7 | Струмица | Младинска 45-33м2 |
| 19 | 29 | Кочани | 29 ноември бр.1 влез 3 - 25м2 (во тековна е Тодосија Паунов по старо) |
| 20 | 60 | Кочани | 29 ноември бр.1 влез 2 52м2 |
| 21 | 65 | Гевгелија | ул.Борис Кидрич бр.17 - 16м2 |
| 22 | 54 | Гевгелија | Маршал Тито бр.2 (алтанка вика 102 треба имало промена у улица -ама 2 е во тековна и договор - два објекти вкупно 86м2 |
| 23 | 18 | Кичево | К.Ј.Питу бб - 26м2 |
| 24 | 11 | Охрид | Туристичка бр.50/4-3 по имотен и договор, а во тековна Туристичка 60 локал 3 |
| 25 | 49 | Охрид | Јане Сандански бр.52 |
| 26 | 5 | Дебар | Вељко Влаховиќ бб |
| 27 | 2 | Струга | Караорман бр.10 имотен лист-Марк Ангелосова во тековна, треба да биде Караорман !! |


(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | |
|----|----|---|--|
| 28 | 57 | Куманово | 11 Октомври бр.1/2-30м2 |
| 29 | 70 | Куманово | ул.Македонска ударна бригада бр.2 |
| 30 | 46 | Куманово | Трг Нова Југославија 1/01-59м2 |
| 31 | 3 | Тетово | Илинденска бр.51/08-49,53м2 |
| 32 | 16 | Тетово | Љ.Б.Пиш бб-10м2 |
| 33 | 15 | Тетово | 29 Ноември бр.68 |
| 34 | 6 | Гостивар - мислам нема имотен лист | Димитар Влахов бб-46м2 |
| 35 | 69 | Гостивар | Гостивар бр.1/1 |
| 36 | 75 | Скопје | ИСТ ГЕЈТ (EAST GATE) |
| 37 | 12 | Скопје | ул.192 бр.25 - 21м2 - Џон Кенеди по Имотен лист |
| 38 | 66 | Скопје | Јане Сандански бр.12 - 32м2 |
| 39 | 64 | Скопје | А.Авдовиќ бр.1-39м2 |
| 40 | 62 | Скопје | ул.Никола Русински 3Б бр.1/1-6 - 38м2 |
| 41 | 40 | | ВМРО 3 |
| 42 | 13 | Скопје | Васил Ѓоргов 21-13м2 |
| 43 | 74 | Скопје | ул.Хо Ши Мин |
| 44 | 53 | Скопје-Кенан рече мислам нема имотен лист | Антон Попов бр.27-42м2 |
| 45 | 72 | Скопје | Лондонска-ТЦ Тафталице |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



Деловни единици Експозитури и продажни места



Организациска поставеност на продажната мрежа

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје работите од своја надлежност во однос на **формите на организирана продажна мрежа** истото го обавува преку

- референти во осигурување,
- лиценцирани застапници во осигурување,
- осигурителни брокерски друштва и
- друштва за застапување во осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• РЕФЕРЕНТИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Основна цел на Друштвото е организирање на продажна мрежа во која ќе се рефлексира еден од основите постулати на Друштвото

- правилна и навремена информација до потрошувачот,
- пристапност на продуктите,
- акцептирано однесување и
- услужливост.

• ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Согласно член 134 од Законот за супервизија на осигурување, Друштвото склучува договори со физички лица-лиценцирани застапници во осигурување со сите права и должности согласно деловните политики на друштвото и законските права и обврски.

Политиката на друштвото се заснова на потребата за севкупна застапеност на продуктите на УНИКА АД Скопје преку мрежна застапеност на територијата на цела Р. Македонија.

Застапничката мрежа овозможува поголема пристапност до клиентите - потенцијални потрошувачи и сегашни корисници .

Постојаната едукација, одржувањето на работни средби, обуки, тестирања, се дел од колективната свест за унапредување и развој на друштвото.

• ДРУШТВА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Согласно член 134 –а од Законот за супервизија на осигурување , Друштвото склучува договори со Друштва за застапување во осигурување кои согласно законот се организирани како акционерски друштва со утврден капитал права и обврски. Согласно законските одредби друштвата за застапување во осигурување склучуваат договор со лиценцирано друштво за осигурување и истото врши работи во осигурување исклучиво со тоа друштво за осигурување.

Ваквата законска поставеност овозможува дополнителна стабилност и сигурност на пазарот од аспект на задоволни потрошувачи како и воспоставување на деловни релации кои се базираат на стабилност сигурност и доверба.

Друштвата за застапување во осигурување дејствуваат преку сопствената застапничка мрежа која пак дополнително ја зајакнува продажната структура на пазарот.

Ваквата поставеност не си конкурира меѓусебно туку напротив овозможува една конзистентност и соработка а се со една цел задоволни клиенти.

• ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРСКИ ДРУШТВА

Согласно член 145 од Законот за супервизија на осигурување Друштвото склучува договор со осигурително брокерски друштва.

Начинот на регулирање на меѓусебните односи е согласно условите утврдени во договорот за соработка како и во рамки на законските права и обврски.

Корелацијата на овој деловен однос е во поглед на заштита на правата и интересите на осигурениците како од аспект на осигурителните продукти така и во однос на оштетните побарувања.

Законот јасно и прецизно ги објаснува правата и обврските на осигурителен брокер и осигурителот брокерско друштво

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• **АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2021**

Друштво за осигурување УНИКА А.Д Скопје на 31 Декември 2021 година брои 131 вработени лица од кои преовладуваат оние со ВСС и ССС.

| Број на вработени по кадровска структура (состојба на последниот ден од Периодот) | | | | | | | Просечен број на вработени (на база на сатнина) | Број на вработени во: | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--|-----------------------|------------------------------------|
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | | прием во осигурување | ликвидација и проценка на штети |
| ДР | МР | ВСС | ВШС | ССС | НСС | Вкупно | | 108 | 109 |
| 0 | 6 | 100 | 1 | 24 | 0 | 131 | 131 | 88 | 19 |

Кадровска политика-администрација

Структурата на друштвото се потпира врз основа на позитивното досегашно стекнато искуство и врз човечките ресурси со кои Друштвото располага. Друштвото е организирано во повеќе сектори во кои се вработени лица кои поседуваат потребно искуство и стручност неопходна за исполнување на секојдневните обврски кои произлегуваат од предметот на работење.

Друштвото обезбедува константна едукација на вработените во сите сегменти на работењето при тоа користејќи ја можноста за размена на искуства со колегите од осигурителните друштва членки на УНИКА Групаацијата.

Соработката во УНИКА Групаацијата е на солидно ниво особено соработката на ниво на Сигал Уника Груп каде комуникацијата е поинтензивна.

Развој на кадровска политика и задоволни вработени се основната цел на УНИКА АД Скопје.

Заштита на потрошувачи

Во насока на подобрување на услугите и остварување на потребите на потрошувачите (осигурениците и корисниците на осигурување) УНИКА АД Скопје организира начин и постапка за заштита на правата на потрошувачите согласно Законот за супервизија на осигурувањето како и останатите закони поврзани со оваа материја.

Комисијата за постапување по преставки активно работи во насока на разгледување и утврдување на правата на потрошувачите. Внатрешниот ревизор е активно вклучен во постапката за унапредување на условите и превземање на соодветни мерки околу заштита на правата на потрошувачите.

Во тековната 2020 година разгледани беа 465 претставки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани застапниците во осигурување на УНИКА АД Скопје заклучно со 31.12.2021:

| РЕГИСТАР НА ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------|---|
| Друштво за осигурување UNIQA а.д. Скопје, бул.Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800. факс 02 3215 128, www.uniqa.mk | | | | | | | |
| Рбр | Застапници во осигурување | Службен телеф.број | Е-маил адреса | Број на решение за издавање лиценца за осигурување | Класи на осигурување | РБС | Датум на престанок на вршење работи на застапување во осигурување |
| ТЕТОВО | | | | | | | |
| 1 | ЌЕМАЛ САДИКИ | 070 321 530 | qemal_prof@hotmail.com | 09-2273/2 од 20.05.2011- престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 07-3-58 од 25.01.2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 2 | ДРАГА МУРАТИ | 075 265 400 | dragamurati@yahoo.com | 09-3821/2 од 09.11.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 3 | АГРОН ТАИРИ | 070 877 488 | agron.tairi@gmail.com | 09-1175/2 од 28.05.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | 30-0651 | |
| 4 | ФАТОН ИДРИЗИ | 070 397 899 | faton.idrizi@centrum.com.mk | 09-4166/2 од 15.12.2011- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-109 од 05.02.2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | 30-0633 | |
| 5 | ВИГАН БЕЦЕТИ | 071 332 600 | viganbexheti@hotmail.com | 09-3958/2 од 29.11.2011- престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-1167/2 од 28.05.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 6 | ВИСАР БИЛАЛИ | 078 243 453 | vis.bilalli@hotmail.com | УП 07-3-170 од 21.03.2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 7 | ШАИП ХАВЗИ | / | / | 09-1189/2 од 28.05.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | неактивен | 27.07.2012 |
| 8 | ЈОРДАН РИСТОВСКИ | 070 241 396 | / | 09-1038/2 од 25.06.2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | неактивен | 17.05.2011 |
| 9 | БУЈАР МЕМЕТИ | / | / | УП 07-3-716 од 07.04.2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | неактивен | 31.12.2014 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---|---|-----------|------------|
| 10 | АВНИ РЕЦЕПИ | 078 302 588 | avnirexhepi@uniqa.mk | УП 19-3-65 од 17.03.2017 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | 30-1392 | |
| 11 | РЕМЗИЈА ИЗАИРИ ЈОНУЗИ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 19-3-899 од 15.11.2018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-1612 | |
| 12 | АГОН БАФТИЈАРИ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 19-3-1128 од 19.12.2019 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-1852 | |
| БИТОЛА | | | | | | | |
| 13 | НИКОЛИНА РАЛЕВСКИ АНГЕЛОВСКА | 078 363 966 | nikolina_angel@yahoo.com | 09-130/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-23 од 22.01.2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | 30-0587 | |
| 14 | ДУШКО КОСТОВСКИ | 075 375 043 | leddule@gmail.com | 09-117/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | 30-0597 | |
| 15 | ЈОВАН КИТАНОВСКИ | 075 207 889 | jovan.tedi@yahoo.com | 09-123/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | 30-0584 | |
| 16 | СТЕВЧЕ СЕКУЛОВСКИ | 075 605 966 | sekulovskis@yahoo.com | УП 07-3-846 од 16.06.2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | 30-0852 | |
| 17 | ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА | 075 416 653 | elizabetatodorovska@uniqa.mk | УП 07-3-1043 од 09.09.2014 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 19-3-31 од 27.02.2017 год | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | 30-0096 | |
| 18 | АЛЕКСАНДРА ЛОЗАНОВСКА | 075 458 787 | aleksandra.lozanovska@gmail.com | УП 19-3-92 од 04.04.2017 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | неактивен | 05.02.2019 |
| 19 | БИЛЈАНА ЈАНКУЛОВСКА | 075 877 597 | biljanajankulovska@uniqa.mk | УП 07-3-715 од 22.04.2014 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 19-3-31 од 27.02.2017 год | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | 30-0604 | 03.06.2021 |
| 20 | АЛЕКСАНДРА МИЦЕВА | 02/3288 820 | info@uniqa.mk | УП -19-3-486 од 10.04.2019 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | 30-1671 | |
| 21 | АЛЕКСАНДАР ЦВЕТАНОВСКИ | 078 459 731 | aleksandar_c84@yahoo.com | 09-106/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| СКОПЈЕ | | | | | | | |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|-------------|----------------------------|---|---|-----------|------------|
| 22 | СЕАД ЛИЧИНА | 071 447 103 | sejo.licina@hotmail.com | 09-2775/2 од 22.07.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 24.12.2018 |
| 23 | БОРЈАН ГЕОРГИЕВСКИ | 075 250 550 | borjangeorgievski@uniqa.mk | 09-2356/2 од 31.05.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 24 | ЗВОНКО ДИМОВСКИ | 070 570 690 | zvonko_D09@yahoo.com | 09-1801/2 од 05.05.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 25 | А ДНАН ЕМРОВСКИ | 071 635 048 | adnan@gmail.com | 09-105/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 26 | А ЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВСКА | 070 514 911 | sandra.g@t-home.mk | 09-107/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 27 | ГАНИМЕТЕ АБДИ | 071 343 631 | ganimeteabdi@hotmail.com | 09-115/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 28 | АДНАН ЈАШАР | 070 327 694 | suc_babo@hotmail.com | 09-104/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | ЗО-0591 | |
| 29 | ФИЛИП ТОМОВСКИ | 072 212 989 | londonnn1996@hotmail.com | 09-138/1 од 05.01.2012 престанато да важи со донесување на Решение бр. од 13.03.2016 година | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 17.03.2016 |
| 30 | ВЛАДИМИР КАИМОВСКИ | 076 499 987 | vkaimovski@yahoo.com | УП 07-3-317 од 03.06.2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | ЗО-0599 | |
| 31 | ЗЛАТАН КОЧОВСКИ | 070 774 472 | zlatanand1@gmail.com | 09-120/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 32 | ЗЛАТКО ЛАЗАРОВСКИ | 071 599 149 | L.Zlatko@hotmail.com | 09-121/1 од 05/01.2012 престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-1491/2 од 20.07.2012 година | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | ЗО-0592 | |
| 33 | ЈОВАН СИМОНОВСКИ | 075 284 565 | jovan.simonovski@gmail.com | 09-124/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 34 | БИДЕ АМБАРИ | 072 623 178 | bideambari@gmail.com | 09-110/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр.09-1779/1 од 01.10.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | ЗО-0581 | |
| 35 | БОЈАН ОГЪЕНОВСКИ | 075 333 222 | boleog@gmail.com | 09-113/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | ЗО-0608 | |
| 36 | ЕЛЕНА ПОПОСКА | 070 901 207 | elena_eko@hotmail.com | 09-119/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 21.05.2015 |
| 37 | БЛЕРТОН ЏЕЉИЉИ | 071 444 777 | blerton_87@hotmail.com | 09-744/2 од 16.03.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 38 | ЛИДИЈА ДЕНКОВСКА | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | 09-510/2 од 10.02.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 05.04.2012 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | |
|----|------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|---|-----------|------------|
| 39 | АРБЕН ШАБАНИ | 078 333 215 | info@uniqa.mk | 09-109/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 25.09.2012 |
| 40 | РЕЦЕП ШАБАНИ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | 09-131/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 09.10.2012 |
| 41 | АМЗА АДЕМИ | 070 464 882 | info@uniqa.mk | 09-1977/2 од 05.05.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 09.10.2012 |
| 42 | АРБЕН НУХИЈИ | 078 278 069 | arben_10@hotmail.com | УП 07-3-931 од 21.11.2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | ЗО-0748 | |
| 43 | ХРИСТИНА АПОСТОЛОСКА | 078 861 939 | hrisapos@yahoo.com | УП 07-3-1111 од 31.12.2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 13.09.2017 |
| 44 | АБДУЛА БАЈРАМИ | 02 3288 800 | kenanbajrami@hotmail.com | УП 07-3-12 од 13.01.2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | ЗО-0771 | |
| 45 | ИВАН ПЕТРОВ | 070 225 605 | ivan.petrov07@yahoo.com | УП 07-3-271 од 21.02.2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | ЗО-0814 | |
| 46 | ДАМЈАН ПАВЛОВСКИ | 071 686 289 | damjan_pavlovski@hotmail.com | УП-07-3-10 од 13.01.2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | ЗО-0772 | |
| 47 | АЛЕКСАНДАР ПЕТРУШЕВСКИ | 078 454 046 | acepetrusevski2210@gmail.com | УП 07-3-1490 од 15.12.2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 48 | КАТЕРИНА ПРЕНКОВА | 075 304 441 | tina.prenkova@gmail.com | УП 19-3-73 од 09.03.2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | ЗО-1099 | |
| 49 | НА ДА КОСТОВСКА | 070 390 498 | nadakostovska@yahoo.com | УП 07-3-1435 од 29.10.2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | ЗО-1028 | |
| 50 | ДАНИЕЛА ЧИЧЕВСКА | 075 462 466 | danielachichevska@uniqa.mk | УП 19-3-32 од 17.02.2016 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | ЗО-1257 | |
| 51 | ВАСКО КОКА ЛАНОВ | 070 694 070 | vk_kume@hotmail.com | УП 19-3-19 од 16.02.2017 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | ЗО-0818 | |
| 52 | ЉУБИША СТОШИЌ | 070 221 141 | info@uniqa.mk | УП 19-3-280 од 26.10.2017 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | ЗО-1473 | |
| 53 | МАРТИН БОШКОСКИ | 02 3288 800 | boskoski@lblaw.com.mk | УП 19-3-299 од 07.12.2017 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | ЗО-0334 | |
| 54 | АНТОНИО НИКОЛОВСКИ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 19-3-426 од 08.06.2018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | ЗО-1498 | |
| 55 | ДЕСПИНА НИКЧЕВСКА | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 19-3-903 од 14.12.2018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | ЗО-1622 | |
| 56 | САЊА ЈОВЕСКА | 078 459 982 | Sanja_joveska@outlook.com | УП 19-3-397 од 22.03.2019 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | ЗО-1677 | |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------|--|---|---|-----------|------------|
| 57 | ДАРКО БОЖИНОСКИ | 070 207 217 | darkokirby@yahoo.com | УП 19-3-485 од 10.04.2019 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-1688 | |
| 58 | ТАНКИЦА ЈАНКОВСКА | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | 19-3-425 од 08.06.2018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30 -1497 | |
| 59 | СИЛВАНА СПАСОВСКА | 02 3288 800 | / | УП-07-3-993 од 12.12.2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 60 | НАТАША КИРОВА | 075 444 351 | natasa.kirova@porscheleasing.com.mk | УП 07-3-432 од 17.03.2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 61 | ИЛИР МЕХМЕТИ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 19-3-568 од 23.08.2018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,18 | 30-1594 | |
| 62 | МИРОСЛАВ ЗЛАТЕСКИ | 076 219 725 | miroslavzlateski@uniqa.mk; zlateski64@gmail.com | УП 19-3-40 од 16.02.2017 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-0817 | |
| 63 | ВЕЛИКА ЈОВАНОВА | 078 839 396 | info@uniqa.mk | УП 19-3-577 од 23.08.2018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-1589 | 24.02.2021 |
| 64 | АНТОНИО ИВАНОВ | 070 664 788 | antonioivanov@uniqa.mk | УП 19-3-21 од 16.02.2017 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-1120 | |
| 65 | ЌЕФСЕРЕ НУРЕДИНИ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 18-3-49 од 28.1.2020 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-1881 | |
| 66 | ЛАВДРИМ ВЕЛИУ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 18-3-44 од 28.1.2020 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 14-3-278 од 9.6.2021 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-1882 | |
| 67 | АЛЕЈНА БАЈРАМИ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 18-3-48 од 28.1.2020 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-1880 | |
| 68 | КРИСТИАН ВУРМО | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 18-3-70 од 11.02.2020 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-1885 | |
| 69 | ЗЕХРА ТЕРЗИЌ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 14-3-46 од 16.2.2021 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2,13,16,1 | / | |
| КУМАНОВО | | | | | | | |
| 70 | ЛИЛЈАНА ПЧИНСКА | 070 205 374 | pcinska@gmail.com | 09-1142/2 од 29.11.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 71 | МИРУШЕ РЕЦЕПИ | 072 256 979 | mirushe_86@hotmail.com | 09--4177/2 од 12.12.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 22.08.2015 |
| 72 | АНЃЕЛИНА КРА ЉЕВСКА | 078 274 448 | / | УП 07-3-154 од 15.02.2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 05.04.2013 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------|----------------------------|--|---|-----------|------------|
| 73 | ГАЗМЕНД САКИПИ | 070 506 080 | gazmend_saqipi@yahoo.com | УП 19-3-916 од 30.11.2018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | неактивен | 13.10.2020 |
| 74 | БАРИЈЕ МИСИНИ | 071 273 650 | ib_misini@live.com | УП 19-3-23 од 29.01.2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18 | 30-1072 | |
| 75 | АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЌ | 02 3288 800 | aleksandar.stojanovic@t.mk | УП 19-3-332 од 19.04.2018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-0733 | |
| 76 | АНТУН ЧУРИЌ | 071 939 893 | antun.curich@gmail.com | УП 19-3-135 од 13.02.2019 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-1638 | |
| 77 | БЉЕРИМ АБАЗИ | 078 437 955 | bleerimabazi@gmail.com | УП 19-3-488 од 10.04.2019 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-1670 | |
| 78 | АРСИМ ОСМАНИ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 18-3-117 од 06.03.2020 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-1670 | |
| 79 | МИРЈЕТА ФЕТАХИ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 18-3-931 од 24.12.2020 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-2039 | |
| ГОСТИВАР | | | | | | | |
| 80 | МИРАЉИМ САЉИУ | 070 215 257 | miralimsaliu@gmail.com | 09-129/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | 30-0622 | |
| 81 | АМЕТ ЕМРУЛИ | 071 311 187 | amet_e@hotmail.com | 09-108/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | 30-0595 | |
| 82 | ТОНИ МИЛОШЕСКИ | 070 868 686 | toni_miloskeski@yahoo.com | 09-137/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | 30-0605 | |
| 83 | АГИМ СИНАНИ | 070 773 330 | agim01@yahoo.com | 09-1892/2 од 05.05.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 84 | АРСЛАНИ АГРОН | 071 251 464 | agron.asllani@hotmail.com | 09-103/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 85 | АРБЕН КАДРИЈА | 070 609 805 | arben.kadrija@live.com | 09-982/4 од 28.05.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-982/4 од 28.05.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | 30-0646 | |
| ШТИП | | | | | | | |
| 86 | ЗОРАН ЃОРЃИЕВ | 075 481 963 | zorangorgiev@hotmail.com | 09-122/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 87 | МИМА ЦЕКОВА | 02 3288 800 | / | 09-1545/2 од 25.07.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | неактивен | 04.09.2012 |
| ДЕБАР | | | | | | | |
| 88 | ПЛЕУРАТ КУРТИШИ | 070 224 592 | pleurat@quattro.com.mk | 09-3327/2 од 16.09.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | 30-0624 | |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|--|---|-----------|------------|
| 89 | РЕФИК ПАПРАНИКУ | 070 863 040 | fiku_p@hotmail.com | 09-2376/2 од 03.06.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| КАВАДАРЦИ | | | | | | | |
| 90 | МАРИЈА ЗАХАРИЕВА | 071 324 712 | zaharieva_m@yahoo.com | 09-3867/2 од 15.11.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-1345/2 од 26.06.2012 престанок на ден 11.10.2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | неактивен | 11.10.2013 |
| 91 | РОДНЕ ТАШЕВА | 070 568 562 | rodnenone@yahoo.com | 09-132/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | ЗО-0602 | |
| 92 | РОСКА СТАВРОВА | 02 3288 800 | / | 09-133/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | неактивен | 29.05.2012 |
| 93 | ЌИРО ЈОВКОВ | 071 974 678 | kirojovkov@gmail.com | УП 19-3-313 од 28.05.2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | ЗО-1083 | |
| 94 | ДУШИЦА КОСТАДИНОВА | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 19-3-441 од 27.06.2018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | ЗО-1501 | |
| 95 | СТЕФАНИЈА ЈОВАНОВА | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 19-3-849 од 25.09.2018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | ЗО-1605 | |
| ПРИЛЕП | | | | | | | |
| 96 | ГОЦЕ КОНЕСКИ | 070 317 359 | g.koneski@yahoo.com | 09-116/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 97 | ЕЛЕНА ТРАЈКОСКА КОСТОСКА | 076 462 853 | elenakostoska@yahoo.com | 09-118/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-2153/2 од 06.12.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | ЗО-0590 | |
| НЕГОТИНО | | | | | | | |
| 98 | СТОЈАН ГАНЧЕВ | 075 420 055 | gancev.s@gmail.com | 09-3224/2 од 13.09.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 99 | ВАСО ПЕТРОВ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП19-3-75 од 29.03.2017 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | ЗО-0626 | |
| ГЕВГЕЛИЈА | | | | | | | |
| 100 | МИТКО ЃАВАТАЛИЕВ | 078 832 441 | mitko1965@yahoo.com | 09-3857/2 од 15.11.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | ЗО-0628 | |
| 101 | НАДИЦА РИСТОВСКИ | 071 370 107 | josifova11@hotmail.com | УП 10-3-627 од 29.09.2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | ЗО-1195 | |
| 102 | ТРАЈЧЕ ЛАЗАРОВ | 078 706 695 | info@uniqa.mk | УП 19-3-97 од 16.03.2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | ЗО-1104 | |
| ОХРИД | | | | | | | |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------|------------|
| 103 | КЛИМЕ СТОЈАНОВСКИ | 070 249 472 | klime-s@hotmail.com | 09-125/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-1479/2 од 18.07.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | 30-0586 | |
| 104 | КАТЕРИНА СТОЈАНОВСКА | 078 570 000 | k.stojanoska@yahoo.com | 09-3429/2 од 26.09.2011 престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-1383/2 од 20.07.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 105 | КРСТЕ СТОЈАНОВСКИ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | 09-867/2 од 28.05.2010- престанок на ден 19.05.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | неактивен | 19.05.2011 |
| 106 | РУМЕН АТАНАСОВСКИ | 075 362 600 | info@uniqa.mk | УП 07-3-6 од 15.01.2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1,18 | неактивен | 11.05.2017 |
| 107 | ЕЛЕНА НИКОЛОВСКА | 071 375 678 | elena_nikoloska@yahoo.com | УП 19-3-715 од 13.11.2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18 | 30-0773 | |
| 108 | ЕРДИН ДА ЛИП | 075 430 017 | erdindalip@uniqa.mk | 09-2380/2 од 20.12.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-32 од 24.01.2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | 30-0405 | |
| 109 | ИРИНА ШАЈНОВСКА | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 19-3-73 од 25.01.2019 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18 | 30-1365 | |
| ВЕЛЕС | | | | | | | |
| 110 | БОЖАНА ОРДЕВА | 070 315 162 | info@martintravel.com.mk | 09-112/1 од 05.01.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | 30-0607 | |
| 111 | ИВАНА КОЦЕВА | 077 587 189 | kocevaivana@yahoo.co.uk | 09-2282/2 од 20.05.2011 престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-22 од 22.01.2013 год | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | 30-0615 | |
| 112 | АНКА СТАНИШЕВА | 072 227 326 | astaniseva@gmail.com | 09-2503/2 од 16.06.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 113 | ЈАСМИНА НИКОЛОВСКА | 043 211 806 | / | 09-4105/2 од 12.12.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 114 | БОЈАН КОЦЕВ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 19-3-927 од 27.12.2018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18 | 30-1624 | |
| СТРУМИЦА | | | | | | | |
| 115 | ГОРЃЕ КУСИВАНОВ | 070 345 738 | g.kusivanov@hotmail.com | 09-4498/2 од 28.12.2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | 30-0634 | |
| 116 | ЉУПЧО РУСЕВ | 071 345 122 | ljuberusev@gmail.com | УП 07-3-1120 од 22.09.2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 117 | СТЕФАНИЛА МАНАСИЕВСКА | 077 836 483 | stefanijam30@gmail.com | УП 19-3-634 од 22.10.2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18 | 30-0903 | |
| 118 | ВАНГЕЛИЦА ВЕСЕВА | 071 307 906 | info@uniqa.mk | УП 19-3-635 од 15.10.2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18 | 30-1197 | |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|---|-----------|------------|
| 119 | БИЉАНА ПЕТРОВИЌ | 076 299 544 | b_petrovik@yahoo.com | УП 19-3-48 од 17.03.2017 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-0781 | |
| 120 | БИЈАНА КОЦЕВА | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 19-3-450 од 13.07.2018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-1505 | |
| КРУШЕВО | | | | | | | |
| 121 | АНА ОЦАКЛИЕСКА | 075 307 040 | anaodzaklieska@yahoo.com | 09-1369/2 од 13.07.2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| СТРУГА | | | | | | | |
| 122 | УРИМ ДАНИ | 075 487 467 | urim_dani@hotmail.com | 09-1643/2 од 30.08.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-62 од 30.01.2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-0698 | |
| 123 | ТОНИ АШТА ЛКОСКИ | 071 740 188 | toniastalkoski@gmail.com | УП 07-3-423 од 26.07.2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18 | неактивен | 29.06.2016 |
| 124 | А ЉБАН МЕХМЕДИ | 078 361 666 | albanmehmedi1981@gmail.com | УП 07-3-949 од ден 21.07.2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-0884 | |
| КИЧЕВО | | | | | | | |
| 125 | ИВИЦА АНДРЕСКИ | 075 876 906 | ivica_90@yahoo.com | УП 07-3-978 од ден 12.12.2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,18 | неактивен | 26.08.2020 |
| 126 | ЛИРИМ МАКСУДИ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 19-3-918 од 27.12.2018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,18 | 30-1623 | |
| 127 | ШУКРИ АЛИУ | 02 3288 800 | info@uniqa.mk | УП 19-3-930 од 27.12.2018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,18 | 30-1625 | |
| КОЧАНИ | | | | | | | |
| 128 | ВЕСНА КАРАКАШОВСКА | 078 468 260 | vesnakarakashovska@hotmail.com | УП 19-3-418 од ден 22.07.2015 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 19-3-16 од 27.02.2017 год. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18 | 30-1184 | |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани друштвата за застапување во осигурување со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор заклучно со 31.12.2021:

| Друштво за осигурување UNIQA ад Скопје, бул.Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800, факс 02 3215 128, www.uniqa.mk | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|-------|------------------------------------|--|-------------------------|---|
| Регистар на друштва за застапување во осигурување | | | | | | | | |
| Друштво за застапување во осигурување (назив и седиште) | Матичен број | Одговорно лице/лиценциран застапник и РБС | Број на дозвола за вршење на работи на застапување во осигурувањето | РБС | Службен телефонски број / Телефакс | Електронска адреса | Веб страна | Датум на престанок со вршење работи на застапување во осигурување |
| Друштво за застапување во осигурување ЛИАЈОН ИНС АД Скопје бул. Авној бр. 20/2-23, Скопје | 6755054 | Игор Георгиевски ЗО-0727 | 09-3873/4 од 28.12.2011 год | ДЗО05 | 02/2454 004 071/441 555 | contact@lionins.mk , igor.georgievski@lionins.mk | www.lionins.mk | / |
| Друштво за застапување во осигурување РЕА ИНШУРЕНС АД Скопје ул. Макеут Садик бр. 11, Скопје | 6813810 | Арбен Шабани со ЗО-0580 | 09-1389/2 од 24.08.2012 год | ДЗО08 | 02/2612 647 | reinsurancegroup@gmail.com | www.reinsurancegroup.mk | / |
| Друштво за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД Скопје ул. 50та Дивизија бр. 36, Скопје | 6958990 | Дамјан Дамјановски ЗО-0846 | 07-1-858 од 12.06.2014 год | ДЗО11 | 23225500 , 070355131 | damjan.damjanovskiv@lifevision.mk | www.lifevision.mk | / |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани брокерските друштва со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор за соработка заклучно со 31.12.2021:

| РЕГИСТАР НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ ДРУШТВА | | | | | | | | |
|---|--------------|--|---|------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Друштво за осигурување UNIQA ад Скопје, бул.Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800, факс 02 3215 128, www.uniqa.mk | | | | | | | | |
| Осигурително Брокерско Друштво (назив и седиште) | Матичен број | Одговорно лице/лиценциран брокер и РБС | Број на дозвола за вршење Осигурително Брокерски Работи | РБС | Службен телефонски број / Телефакс | Електронска адреса | Веб страна на друштвото | Датум на престанок со вршење осигурително брокерски работи |
| Осигурително брокерско друштво ЈДБ Брокер АД Скопје ул. Градски Сид блок 13, Скопје | 6533027 | Бранкица Павлеска со ОБ-0070 и Јулијана Станковска со ОБ-0167 | 12-27681/2 од 30.09.2009 | ОБ09 | 02/3225 810 02/3173 651 | brankicadonevska@yahoo.com | http://www.jdb.mk/ | |
| Осигурително брокерско друштво ИН Брокер АД Скопје ул. Т.Гологанов бр. 58/ ДТЦ Унија-кат 3, Скопје | 5847974 | Панче Ивановски со ОБ-0011 и Златко Михајловски со ОБ-0006 | 11-43442/2 од 03.12.2007 | ОБ04 | 02/3215 303 | info@inbroker.com.mk | www.inbroker.com.mk | |
| Осигурително брокерско друштво ВИАСС АД Скопје ул. Даме Груев бр. 14 ДТЦ Палома Бјанка л.9, Скопје | 5777291 | Фарук Абедини со ОБ-0004 и Анета Меновска со ОБ-0135 | 12-457/3 од 31.03.2008 | ОБ03 | 02/3133 461 02/3220 832 | wiass@t-home.mk | www.wiass.mk | 10.09.2016 |
| Осигурително брокерско друштво ЛЕГРА АД Скопје ул. Филип Втори Македонски бр. 15/1-11, Скопје | 6550606 | Владимир Кипријановски со ОБ-432 и Марина Тимевска со ОБ-0150 | 09-184/2 од 28.12.2009 | ОБ12 | 02/3221 325 | office.skopje@legra.cc | / | |
| Осигурително брокерско друштво К МК Брокер АД Скопје ул. Народен Фронт бр. 19А, кат 1-локал 44/ТЦ, Беверли Хилс," | 6567495 | Атанас Стојковски со ОБ-0324 и Душица Јанева Маркоска со ОБ-0127 | 09-102/2 од 26.02.2010 | ОБ13 | 02/3217 568 | info@kmbroker.mk | www.kmbroker.mk | 11.03.2019 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | |
|--|---------|--|--------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување АД Кочани ул. Стево Теодосиевски бр. 2/2, 2300 Кочани | 6519695 | Верица Ѓоргиевска со ОБ-0061 и Венцо Митев со ОБ-0051 | 12-23704/2 од 27.07.2009 | ОБ08 | 03/3270 221 | info@naseosiguruvanje. com.mk | www. naseosiguruvanje. com.mk |
| Осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје ул. Загребска бр. 28Б локал 19, Скопје | 6008135 | Блаже Петрески со ОБ-0026 и Суазана Ѓукиќ со ОБ-0025 | 11-23524/2 од 19.09.2006 | ОБ05 | 02/3298 356 02/3298 472 /355 | wvpskopje@wvp.mk | www.wvp.mk |
| Осигурително брокерско друштво Делта Инс Брокер АД Скопје ул. Максим Горки бр. 16/3 бр. 11/1-4, Скопје | 6479952 | Јасмина Маџароска Сотирова со ОБ-0047 | 12-5156/4 од 06.04.2009 | ОБ10 | 02/3208-222 | jasminams@mail.com | www.deltains. com.mk |
| Осигурително брокерско друштво Еуромак Брокер АД Скопје бул. Свети Климент Охридски бр. 52, Скопје | 5758874 | Жарко Јовановски со ОБ-0021 и Драган Лазаревски со ОБ- 0002 | 12-50972/3-07 од 24.03.2008 | ОБ02 | 02/3232-951 02/3231-252 | euromak@euromak. com.mk | www.euromak. com.mk |
| Осигурително брокерско друштво Мобилити АД Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54/3, Скопје | 6366067 | Емилија Манојлова со ОБ-0184 и Владо Исјановски со ОБ- 0106 | 12-6568/7 од 15.04.2008 | ОБ06 | 02/3181 400 факс. 3181 409 | contact@mobilitybroker. com.mk | www. mobilitybroker. com.mk |
| Осигурително брокерско друштво СЕДА Брокер АД Скопје ул. Франц Прешерн бр. 85-Б, Скопје | 6367607 | Ѓока Марковиќ со ОБ-0035 и Дарко Атанасовски со ОБ-0035 | 12-13085/2 од 23.05.2008 | ОБ07 | 02/2601 501 | contact@pss.mk | http://www.sedabroker.com.mk/ |
| Осигурително брокерско друштво ЕуроЕкспертс АД Скопје бул. Кочо Рацин бр. 38/3-13, Скопје | 5747660 | Гоце Атанасов со ОБ-0003 и Биљана Атанасовска со ОБ-0087 | 11-47768/2 од 17.12.2007 | ОБ01 | 02/3217 217 | contact@euroexperts. com.mk | www.euroexperts. com.mk |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|---------------------------|------|---|--|---|--|
| Осигурително брокерско друштво Супер Брокер АД ул. А лександар Урдаревиќ бб, Чучер-Сандево, Скопје | 67449445 | Сервет Салих со ОБ-0153 и Јулијана Павлова со ОБ-0092 | 09-3106/2 од 07.10.2011 | ОБ16 | 075 416 445 | servet.sak@hotmail.com | http://www.sb.mk/ | |
| Осигурително брокерско друштво АМГ Премиум АД Скопје ул. Владимир Комаров бр. 31/2-4, Скопје | 63448467 | А лександар Меловски со ОБ-0171 | 09-3398/2 од 07.10.2011 | ОБ17 | 02/3 223 418 моб. 070/342 772 факс. 02/3223 577 | amgpremium@t-home.mk | www.amgpremium.com.mk | 30.09.2021 Решение за одземање на дозвола за вршење осигурително брокерски работи |
| Осигурително брокерско друштво Кораб Инс АД Скопје ул. Маршал Тито бр. 33, Скопје | 6759866 | Даниела Јовановска ОБ -0360 и Горица Костова ОБ-0365 | 09-355/2 од 26.01.2012 | ОБ18 | 078/412 801 078/412 802 022/444 607 | contact@korabins.mk, korabins@yahoo.com | www.korabins.com | |
| Осигурително брокерско друштво Церт ус АД Скопје ул. Васил Горгов бр.21/1, Скопје | 6782817 | Трајче Митровски со ОБ-0207 и Билјана Петреска со ОБ -0207 | 09-656/2 од 18.04.2012 | ОБ19 | 023/256 391 | certus@certus.mk | www.certus.mk | |
| Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје ул. Народен Фронт бр. 29/32, Скопје | 6704115 | Теодора Божиновска со ОБ -0245 и Катарина Бошковска со ОБ-0351 | 09-1712/2 од 07.06.2011 | ОБ15 | 072/224 692; | polisaplus@hotmail.com, | http://www.polisaplus.com.mk/ | |
| Осигурително брокерско друштво Мега Брокер АД Кеј 13 Ноември, зграда 3/1, Скопје | 6892469 | Горан Василевски со ОБ-0303 и А лександар Велковски со ОБ -0307 | УП 07-1-386 од 19.07.2013 | ОБ24 | 02/3116 001 | goranvasilevski67@gmail.com | https://www.megabroker.com.mk/ | |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|-------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|------------|
| Осигурително брокерско друштво Нов Осигурителен Брокер АД Скопје Ул. Коле Неделковски бр. 12А-1, Скопје, | 6805620 | Велко Николовски со ОБ-0201 и Деница Мишевска со ОБ-0079 | 09-1073/5 од 06.07.2012 | ОБ20 | 02/3299 929 | nob@nob.com.mk | http://www.nob.mk/ | |
| Осигурително брокерско друштво Асуч Брокер АД Скопје ул.Едвард Кардељ 26б, Скопје | 6848397 | Магдалена Гечева со ОБ-0253, Драгица Илиевска со ОБ-0252 | УП-07-1-111 од 05.02.2013 | ОБ22 | 02/3109 168 | asubroker@gmail.com | http://www.asubroker.mk/ | |
| Осигурително брокерско друштво ЦВО Брокер АД ул.15ти Корпус бр.292, Охрид | 6852262 | Пешевска Верица со ОБ-0288 и Македонка Ангеловска. | УП 07-1-45 од 21.01.2013 | ОБ21 | 046/262 884 046/262 890 | milemilosh@yahoo.com | http://cvobroker.mk/ | |
| Осигурително брокерско друштво С.Т.М. Брокер ПЛУС АД Скопје ул. Коце Металец бр.1д/1-3, Скопје | 6919456 | Марјан Николовски со ОБ-0136 и Стојче Стојанов со ОБ- 0361 | УП 07-1-947 од 06.12.2013 | ОБ25 | / | m.nikolovski@hotmail.com | / | 04.06.2021 |
| Осигурително брокерско друштво АМ Брокер АД Скопје, ул. 16та Македнска Бригада бр. 2, Скопје | 6923054 | Елена Тодорова со ОБ-0040 Радмила и Крстевска Веселинова со ОБ- 0076 | УП 07-1-1011 од 26.12.2013 | ОБ26 | 389 2 315 33 55 | zv@automakedonija.com.mk | http://ambroker.mk/ | |
| Осигурително брокерско друштво ВИА БРОКЕР АД Скопје, ул. 1721 бр. 29, Глумово-Сарај, Скопје | 6932541 | Идриз Нуиши со ОБ-0306 Алие Нуиши со ОБ-0329 | УП 07-1-206 од 31.01.2014 | ОБ27 | / | via.tklincarov@gmail.com | http://www.via.com.mk/index.php/ mk/ | |
| Осигурително брокерско друштво ВЕБЕР ГМА АД Битола, ул. Михајло Бојациев бр.6, Битола | 6995683 | Зоран Брглевски со ОБ-0346 и Ивановска Лилјана со ОБ-0210 | УП 07-1-1020 од 07.10.2014 | ОБ28 | 047/220 120 | brglevskibr@t-home.mk | / | |
| Осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје, ул. Н.Русински бр. 3А-1/13, Скопје | 7000901 | Горјан Трајковски со ОБ-0367 и Робертина Ивановска со ОБ- 0364 | УП 07-2-1438 од 28.11.2014 | ОБ30 | 389 78-222-187 | robertina.ivanovska@maktrendbroker.mk | www.maktrendbroker.mk | |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|----------------------------|---------|--|--------------------------------|--|--|
| Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, Битола | 7000324 | Зоран Пејчиновски со ОБ-0350 и Христо Кондовски со ОБ-0349 | УП 07-1-1044 од 13.10.2014 | ОБ29 | 047/553 390 | zoran.pejcinovski@snbroker.mk | www.snbroker.mk | |
| Осигурително брокерско друштво Порше Брокер АД Скопје, ул. Босна и Херцеговина бр.3, Скопје | 7074158 | Александар Димитријевиќ со ОБ- 0414 и Симона Илиоска со ОБ-0413 | УП 19-1-436 од 24.09.2015 | ОБ31 | / | info@porschebroker.com.mk | http://www.porscheleasing.com.mk/porse_broker/ | |
| Осигурително брокерско друштво ЕОС БРОКЕР АД Скопје ул. Перо Наков бр. 25, Гази Баба, Скопје | 7123590 | Васо Чавдаровски со ОБ-316 и Маја Галевска со ОБ-0426 | УП 19-1-37 од 01.04.2016 | ОБ33 | +389 (0)2 6134 159 160 +389 (0)2 6134 159 | radiceska@elektroelemen.com.mk | http://www.eosbroker.mk/brokers.php | |
| Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ, ул. Балканска бр.1/1-28, Скопје | 7216572 | Борис Спасовски со ОБ-0476 и Петар Стојановски со ОБ-0477 | УП 19-1-136 од 19.06.2017 | ОБ36 | 02 316 6222 | office@riziko.mk | http://www.riziko.mk/ | |
| Осигурително брокерско друштво ВИН БРОКЕР АД Скопје, ул. Франклин Рузвелт бр. 35, Скопје | 7238541 | Горан Дамчески со ОБ-0495 и Игор Дамчески со ОБ-0494 | УП 19-1-258 од 10.10.2017 | ОБ-0494 | 02/ 3099 999 | / | www.winbroker.mk | |
| Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга, ул. Индустриска бр. 4 – Босна/Пу теви Струга | 7215266 | Бојан Спасевски со ОБ-0327 и Горан Којчески со ОБ-0481 | УП 19-1-117 од 19.6.2017 | ОБ35 | /078/355/356 046/786/991 | auronbroker@gmail.com | https://www.auronbroker.com/ | |
| Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС АД Скопје, ул. 8ма Ударна Бригада бр. 31/1-5, Скопје | 7328257 | Лолита Младеновска со ОБ-0537 и Соња Саболиќ со ОБ-0262 | УП 19-1-904 од 27.12.2018 | ОБ38 | 02 315 5955 | office@brolins.mk | https://brolins.mk/ | |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|----------------------------------|------|-----------------|--|---|--|
| Осигурително брокерско друштво ПЕТРОЛ ОИЛ БРОКЕР АД Скопје, ул. 1 бр. 36, Ново Село, Скопје | 7151403 | Бојан Змејковски со ОБ-0461 и Јовица Латиновски со ОБ-0358 | УП 19-1-640 од 2.9.2016 | ОБ34 | 077 677 776 | petroiloilbroker@gmail.com | https://petrol-oil.mk/ | |
| Осигурително брокерско друштво МАКОАС БРОКЕР АД СТРУМИЦА, ул. Јанко Цветинов број 43, Струмица | 6884210 | Александар Иванов со ОБ-0565 | УП 19-1-93 од 25.02.2019 | ОБ40 | 71271190 | ivanov_aleksandar@hotmail.com | https://makoas.mk | |
| Осигурително брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје, ул. Благој Давков бр.16/1-1, Скопје | 7359276 | Жарко Настевски со ОБ-0292, Маја Николовска со ОБ-0505 | УП 19-1-536 од 07.06.2019 | ОБ41 | / | smartmoneymk@gmail.com | / | |
| Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица, ул. Маршал Тито бр.4-1, Струмица | 7379005 | Бранислав Најдов | УП 19-1-639 од 27.08.2019 год | ОБ42 | +389 75 330 002 | ibisins@gmail.com | http://ibisins.mk/ | |
| Осигурително брокерско друштво ЕНСА БРОКЕР АД Скопје, ул. 1723, Сарај, Скопје | 7351267 | Таќи Хаџи Лега со ОБ-0048, Кристина Кулумоска со ОБ-0393 | 18-1-50 од 06.02.2020 год | ОБ44 | +38902030020 | ensa.broker@gmail.com | https://ensabroker.mk/ | |
| Осигурително брокерско друштво ОМА ДА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, ул. 852 бр. 62, Скопје | 7432976 | Диме Саров со ОБ-0393 | УП 18-1-465 од 10.06.2020 година | ОБ45 | +389 3 111 244 | info@omadainsurance.com | https://omadainsurance.com/ | |
| Осигурително брокерско друштво А-ТИМ АД Скопје, бул Кузман Јосифовски бр. 30/3/лок.4, Скопје | 6464033 | Сузана Грачанин со ОБ-0018 | 12-2677/7 од 10.03.2009 | ОБ11 | 389 2 465 170 | suzana.gracanin@obdatim.com.mk | www.obdatim.com.mk | |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| РЕГИСТАР НА ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ | | | | | | | | |
|---|----------------|--|----------------------|--------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Друштво за осигурување UNIQA а.д. Скопје, бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800. факс 02 3215 128, www.uniqa.mk | | | | | | | | |
| Туристичка агенција (назив и седиште) | Овластено Лице | Број и Датум на склучување на Договор за продажба на полиси патничко осигурување | Класа на осигурување | Град | Службен телефонски број/Факс | Е-маил | Веб страна | Важност |
| Друштво за транспорт, трговија и услуги Лим Бус Доел Експорт- Импорт - ул.101 бр.100 Чelopeк Тетово | А лим Лимани | 1895/13-2 од 01.08.2013 | 18 | Тетово | 44330031 | limbus-tetov@hotmail.com | http://www.limbus.mk/ | неопределено |
| Друштво за трговија, туризам и услуги Шар Експрес Рамадан Доел Увоз-Извоз - ул.Илинденска бб локал 2 Тетово | Рамадан Идризи | 489/12-1 од 01.03.2012 | 18 | Тетово | 044/350 380 | info@sharrexpress.com | https://www.sharrexpress.com/ | неопределено |
| Трговско Друштво за производство, трговија и превоз на патници А лба Туристфарт Доел Увоз-Извоз -ул. Иво Лола Рибар бр.359 Тетово | Бежим А ли | 731/11-1 од 01.04.2011 | 18 | Тетово | 044/340 821 | albaturnist_mk@hotmail.com | www.facebook.com/albaturnist.dk/ | неопределено |
| Друштво за организација на туристички патувања и продажба на билети АО Генерал турист - ул.Климент Охридски бр.60 Скопје | Аркан Керим | 1006/11-1 од 06.05.2011 | 18 | Скопје | 02/3 217 410 | info@generaltourist.mk | http://www.generaltourist.com.mk/ | неопределено |
| Туристичка Агенција Војажер Туристички Сервис Доо -Бул.Авној бр.106-4/6, Скопје | Мимоза Конеска | 1044/10-1 од 31.05.2010 | 18 | Скопје | 02/3 222 260 | voyager@t-home.mk | http://www.voyager.com.mk/za-nas/ | неопределено |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|----|----------|--------------|--|---|--------------|
| Друштво за производство ,трговија.т уризам и услуги Гема Дооел - ул.Даме Груев бр.39 Охрид | Румен Атанасоски | 2374/12-1 од 06.11.2012 | 18 | Охрид | 046/266 411 | / | http://www.gematravel.com/ | неопределено |
| Компанија Ике Трејд Доо Скопје -ТА Мак Свисс -ул.Максим Горки бр.17, Скопје | Елизабета Дуковска | 1201/10-1 од 18.06.2010 | 18 | Скопје | 071 542 530 | "macswiss@macswiss.com.mk" | / | неопределено |
| Друштво за промет и т уризам Еуро-Тоурс Травел Дооел Експорт- Импорт Тетово | Емин Бислими | 01/12-1 од 13.01.2012 | 18 | Тетово | 044/336 951 | info@etc.mk | http://www.euroturist.com.mk/ | неопределено |
| Трговско Друштво за производство, трговија и услуги Елида Дооел Експорт Импорт - ул.Боро Шаин бр.4 Охрид | Елида Битрак | 1254/12-1 од 04.06.2012 | 18 | Охрид | 046/257 977 | " info@elidaturs.mk infoelidaturs@yahoo.com" | http://elidaturs.mk/ | неопределено |
| Туристичка Агенција ЕМ Травел & ЕР Сервис Охрид Доо - Бул. Туристичка бр.50 Охрид | Михајло Арсенов | 1511/12-1 од 09.07.2012 | 18 | Охрид | 046/254 777 | emtravel@t-home.mk | / | неопределено |
| Туристичка Агенција Каннес Турс Дооел - ул.Маршал Тито Т.Ц Импортане бр.9 ,Гостивар | Елмедин Хасани | 592/12-1 од 16.03.2012 | 18 | Гостивар | 042/215 002 | / | / | неопределено |
| Трговско Друштво за производство,трговија ,транспорт и услуги Лале Дооел - с.Пештани Охрид | Кристијан Башоски | 2283/12-1 од 29.10.2012 | 18 | Охрид | 076/506 228 | info@laletours.com | http://www.laletours.com/ | неопределено |
| Туристичка Агенција Њујорк Компани Експорт Импорт- Бул.Гоце Делчев бб Гостивар | А зис Исмаили | 610/12-1 од 16.03.2012 | 18 | Гостивар | 042/213 055 | / | / | неопределено |
| Туристичка Агенција Авионет Доо - ул.Градски Сид 4/7 Скопје | Бојан Рафајловски | 2367/11-1 од 01.12.2011 | 18 | Скопје | 02/3 117 544 | info@avio.net.mk | http://www.avio.net.mk/page-contact-us/ | неопределено |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|----|----------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Друштво за трговија, транспорт, туризам, угостителство и услуги ТД Делфина Турс - Скопје | Венера Гиевска | 323/12-1 од 13.02.2012 | 18 | Скопје | 091/425 016 | info@delfinatur.com.mk | http://www.delfinatur.com.mk/ | неопределено |
| Друштво за туризам, трговија и услуги Хисар Туризам Доел - ул. Качанички Пат бб, Визбегово Скопје | Риза Балкан | 1820/13-1 од 22.07.2013 | 18 | Скопје | 02/2 402 424 | / | http://www.hisartravel.com.mk/ | неопределено |
| Друштво за Туризам Либерти Аир Доел - ул. А лександар Здравковиќ бр. 20 Куманово | Веби Бедиу | 1926/13-1 од 06.08.2013 | 18 | Куманово | 031/432 634 | / | http://www.libertyair.info/ | неопределено |
| Друштво за превоз на патници, трговија и туристички услуги Шарп Травел Доел Експорт-Импорт - ул. Илинденска бр. 47 Тетово | Мемет Скендери | 2258/13 од 17.09.2013 | 18 | Тетово | 44550350 | sharrturist_memet@hotmail.com | / | неопределено |
| Друштво за производство, трговија и превоз на патници и стоки Еуро- Спринт Доел, Тетово | Ајет Селмани | 2256/13 од 17.09.2013 | 18 | Тетово | 070/224 892 | euro-sprint@live.com | http://www.eurosprint.com.mk/ | неопределено |
| Друштво за трговија и услуги Вардар -Турс Митат Доел Експорт Импорт - ул. Цветан Димов бр. 29 ТЦ Чаирчанка локал 4 Скопје | Митат Зеќири | 1763/13-1 од 01.07.2013 | 18 | Скопје | 02/2 611 758 | / | / | неопределено |
| Друштво за производство, трговија и услуги ИТА АИР Травел Доел Увоз-Извоз - ул. Битпазарска бр. 37 Чаир Скопје | Енвер Асани | 370/13 од 13.02.2013 | 18 | Скопје | 076/426 771 | itaair@hotmail.com | / | неопределено |
| Друштво за туризам, промет и услуги Цет Ер Конекшн Доо - ул. Битпазарска бр. 75 Чаир Скопје | Атнан А деми | 203/11-1 од 01.02.2011 | 18 | Скопје | 071 992 452 | / | / | неопределено |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|----|--------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Друштво за автотранспорт, трговија и услуги ПАН-ПРОМЕТ Увоз-Извоз Дооел,Подружница Туристичка Агенција Мартин - ул.Ленинов бр.18 Велес | Божана Ордева | 02/11-1 од 03.01.2011 | 18 | Велес | 070/265 027 | info@martintravel. com.mk | https://martintravel. com.mk/web/ | неопределено |
| Друштво за т уризам ,трговија и услуги Еуро Турист Зибер Дооел - ул.Илинденска бр.64/9 Тетово | Зибер Бислими | 1030/13-1 од 09.04.2013 | 18 | Тетово | 044/330 155 | / | / | неопределено |
| Друштво за производство, трговија и услуги Либертас Флај Дооел Увоз- Извоз - ул.Битпазарска бр.19 Скопје | Назмие Паполи-Бектеши | 2200/11-1 од 01.09.2011 | 18 | Скопје | 02/3 109 403 | libertasskp@hotmail. com | / | неопределено |
| Друштво за производство,т уризам, трговија и услуги Шар Реисен Дооел Експорт-Импорт - ул.Маршал Тито бр.146 Тетово | Јумни Јакупи | 03/11-1 од 03.01.2011 | 18 | Тетово | 044/332 170 | / | / | неопределено |
| Друштво за т уризам, трговија и услуги АА. Скај Лаин Дооел - Бул. Кочо Рацин бр.14 локал 10 Скопје | Сеад Зиљкиќ | 1011/12-1 од 02.05.2012 | 18 | Скопје | 02/3 151 122 | sky.line2012@yahoo. com | http://www.skyline. mk/ | неопределено |
| Друштво за т уризам,услуги,трговија и превоз Сат-Бус Травел Дооел Увоз-Извоз - ул.Борис Кидрич бб Тетово | Дритон Исмаили | 2336/13 од 26.09.2013 | 18 | Скопје | 070 527 005 | info@satbus.mk | http://satbus.mk/ | неопределено |
| Друштво за промет,трговија и услуги Саб Турс Дооел Увоз Извоз - ул.Цветан Димов ТЦ Чаирчанка лок.5, Скопје | Бурхан А лили | 1401/18970 од 01.10.2019 | 18 | Скопје | 072 232 335 | / | / | 01.10.2021 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------|----|--------|-------------|--|---|--------------|
| Друштво за транспорт, трговија и услуги Идо - Тоурс Дооел Експорт- Импорт -ул.174 бр.18 с.Мала Речица- Тетово | Несим Исмаиљи | 1401-1088 од 11.03.2014 | 18 | Скопје | 044 337 201 | NFO@IDOTOURS.COM.MK | http://idotours.com.mk/ | неопределено |
| Друштво за услуги, трговија, деловни активности и образование ЖК Травел Дооел Увоз- Извоз Битола- ул.Страшо Пинџур бр.7 Битола | Горан Јошевски | 1401-1208 од 14.03.2014 | 18 | Скопје | 047 220 248 | jktravelclient@gmail.com | https://jk.com.mk/ | неопределено |
| Јавно трговско друштво за туризам, трговија и услуги Христо Пајаковски и др.Орбита Битола ЈТД -ул.Прилепска бр.13/А/7 Битола | Миле Пајаковски | 1401-1446 од 04.04.2014 | 18 | Скопје | 047 228 877 | "ta_orbita@t-home.mk info@orbita.mk | www.orbita.mk | неопределено |
| Друштво за транспорт, трговија и туристички услуги Рилиндја Турист Дооел Експорт-Импорт Тетово ул.Илинденска бр.81/А Тетово | Мирсад Рамадани | 1401-3532 од 27.10.2014 | 18 | Тетово | 070 422 524 | / | http://rilindjaturist.com | неопределено |
| Агенција за туризам и услуги Пеликан Љубин Котевски ДОО Ресен - ул.Ленинова бр.33 Ресен | Љубин Котевски | 1401/18859 од 30.09.2019 | 18 | Ресен | 070 342 004 | pelikan_mak@yahoo.com | / | 30.09.2021 |
| Друштво за производство, трговија и услуги Арби Реисен Дооел Експорт-Импорт - ул.Ван Вардарска бб Тетово | Севди Емшија | 1401/21372 од 25.11.2016 | 18 | Тетово | 044/351 060 | / | http://www.arbi-reisen.de/ | неопределено |
| Друштво за транспорт, трговија и туристички услуги Полог Турист - ИИБ Дооел Тетово | Кујтим Шабани | 1401/18862 од 30.09.2019 | 18 | Тетово | 075 233 425 | tetove@pollogturist.ch | www.pollogturist.ch | 30.09.2021 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|----|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|------------|
| Трговско друштво за угостителство, т уризам, трговија и услуги Вис Пој Дооел Охрид - бул.Македонски Просветители бр.1 Охрид | Олег Маленко | 1401/18855 од 30.09.2019 | 18 | Охрид | 070 342 366 | info@vispoj.com.mk | http://vispoj.com.mk/mak/ | 30.09.2021 |
| Друштво за производство, трговија и услуги Маркијан Амон Дооел увоз-извоз Прилеп, Туристичка агенција ОРБИТА -ул. А лександар Македонски бр.125А Прилеп | Сузана Ширкоска | 1401/7605 од 17.04.2018 | 18 | Прилеп | 076 819 994 | doeel_markijan@yahoo.com | / | 27.03.2020 |
| Друштво за т уризам и услуги Интер Травел Сервис Охрид Дооел - ул. СВ.Климент Охридски бр.37 Охрид | Олгица Мирческа | 1401/24179 од 12.12.2018 | 18 | Охрид | 046 265 033 | intravel@t.mk | / | 12.12.2020 |
| Друштво за т уризам, трговија и услуги Туристичка Агенција Конзул Травел Дооел Скопје - ул.Никола Карев бр.20/локал 29 Скопје | Олга Дика | 1401/1824 од 25.01.2019 | 18 | Скопје | / | / | / | 24.01.2020 |
| Друштво за т уризам, трговија и услуги Туристичка Агенција ДППУ Т Весна -Турс Дооел Скопје - ул.Анри Барбис бр.61-1/2 Скопје | Весна Филипова | 1401/1824 од 25.01.2019 | 18 | Скопје | 02 253 1076 | vesna_tours@yahoo.com | / | 25.01.2020 |
| Друштво за трговија, транспорт и услуги Арсими Цомпани Дооел увоз-извоз Тетово | Артон Нуредини | 1401/2725 од 07.02.2019 | 18 | Тетово | 070 625 615 | arsim_nuredini@hotmail.com | / | 07.02.2020 |
| Друштво за т уризам, трговија и услуги Туристичка Агенција Корали Травел Дооел увоз-извоз Неготино - ул.Пекарев бр.2 Неготино | Анита Ѓорчева | 1401/339 од 04.01.2019 | 18 | Неготино | 075/440-248 | coralitravel@gmail.com | / | 04.01.2020 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|----|--------|-------------|--------------------------------|------------|--------------|
| Туристичка Агенција Викториа Турист Цаколи Дооел Скопје - ул.Битпазарска бр.89 Скопје Чаир | Нијази Исени | 1401/3123 од 13.02.2019 | 18 | Скопје | 070 764 495 | victoriaturist@ hotmail.com | / | 13.02.2020 |
| Друштво за трговија и услуги Стаф 2014 Доо Скопје - ул.Балканска бр.1 Скопје Кисела Вода | Ана Марија А лексова | 1401/3209 од 14.02.2019 | 18 | Скопје | 071 451 633 | info@staff.mk | / | 14.02.2020 |
| Друштво за трговија, транспорт и услуги Фламинго Травел Дооел експорт-импорт Тетово - ул.19-ти Ноември бр.3 Тетово | Бесар Нуредини | 1401/7657 од 17.04.2019 | 18 | Тетово | / | besarflamingo@ gmail.com | / | 19.03.2020 |
| Друштво за производство трговија и услуги Арбус Травел Дооел Тетово - ул.Иво Лола Рибар бр.345 Тетово | Ружди Јонузи | 1401/8745 од 07.05.2019 | 18 | Тетово | / | arbustravel19@ gmail.com | / | 07.05.2020 |
| Трговско друштво за трговија и услуги и т уризам Вас Тоур Оператор Доо -ул. Васил Главинов бр.14-2/6 Скопје- Центар | Беркан Ибиши | 1401/9678 од 17.05.2019 | 18 | Скопје | 02 614 9955 | gabriela@vas.mk | www.vas.mk | неопределено |
| Друштво за т уризам ЕТЦ Травел Дооел Скопје - ул.Васил Главинов бр.3 Скопје Центар | Ветон Груби | 1401/19869 од 15.10.2019 | 18 | Скопје | 070 343 056 | vetongrubi@gmail.com | / | неопределено |
| Друштво за транспорт, производство, промет и услуги Беса Транс БТБ Дооел експорт - импорт Рашче Скопје -ул.1 бр.1 Рашче Сарај | Беким Хаџиу | 1401/20865 од 28.10.2019 | 18 | Скопје | 070 208 340 | besa-trans@hotmail.com | / | 28.10.2020 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|----|----------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|
| Друштво за трговија и услуги Голден Груп Г ТП Дооел Струмица - ул.Браќа Миладинови бр.8 Струмица | Елена Павлова | 1401/25549 од 25.12.2019 | 18 | Струмица | 075 330 787 | goldengrupgtp@ hotmail.com | / | |
| Друштво за услуги АВИО ТРАВЕЛ ЦЕНТЕР ДОО Скопје, ул Ѓуро Ѓаковиќ бр.18-л.2 Скопје | Блашко Велиновски | 1501/20175 од 09.10.2020 | 18 | Скопје | 02/6156-100; 02/6156-110 | info@atc.com.mk | http://atc.com.mk/ | 09.10.2021 |
| Туристичка агенција ВЕРОНА ТРАВЕЛ ТП Бедрие Ракип Рауфи, ул Борис Кидрич бр.13/А , Скопје | Бедрие Рауфи | 1501/25715 од 28.12.2020 | 18 | Тетово | 075-486-004 | veronatravel.tp@ gmail.com | / | 28.06.2021 |
| РЕА ТРАВЕЛ АГЕНЦИИ ТП ТЕТОВО, ул Илинденска бр.53Г , Тетово | Фатлинд Руфати | 1501/3932 од 18.02.2021 | 18 | Тетово | / | / | / | 10.02.2022 |
| Друштво за трговија туризам и транспорт ЕУРО-ФЕСТ Јамин ДООЕЛ, ул 101 бр.15, Тетово | Енис Цафери | 1502/6303 од 24.03.2021 | 18 | Тетово | / | / | / | 24.03.2022 |

Во табелата подолу се презентирани туристичките агенции со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани останатите продажни канали со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор:

| РЕГИСТАР НА ОСТАНАТИ СУБЈЕКТИ | | | | | | | | |
|--|---------|---|----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| Друштво за осигурување UNIQA а.д. Скопје, бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800. факс 02 3215 128, www.uniqa.mk | | | | | | | | |
| СУБЈЕКТИ (назив и седиште) | ЕМБ | БРОЈ НА ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА | Класи на осигурување | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (одговорно лице) | Службен телефонски број / Телефакс | Електронска адреса | Веб страна | Датум на престанок на соработка |
| ОХРИДСКА БАНКА АД Скопје, ул. Орце Николов бр. 54, Скопје | 5004756 | 1759/09 од 24.12.2009 (0307-1778/1 од 31.12.2009) кој престанува да важи со склучување на нов Договор бр. 0307/13841 од 25.07.2017 (03-39791/1 од 18.07.2017) | Класа 3, Класа 9 | Елена Танеска и Игор Теодосиевски | Телефон: +389 (0)2 3167 600; Факс: +389 (0)2 3117 164 | obinfo@ob.com.mk | http://www.ohridskabanka.mk/ | 15.08.2021 |
| ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје, ул. Манапо бр. 7, Скопје | 5774136 | 1656 од 23.07.2012 (3634-1 од 24.07.2012) | Класа 3, Класа 9 | / | Телефон: +389 (0)2 2446 000; Факс: +389 (0)2 3219 901 | info@procreditbank.com.mk | https://www.procreditbank.com.mk/ | |
| "Силк Роуд Банка АД Скопје (АЛФА БАНКА АД), ул. Даме Груев бр.1, Скопје " | 4633148 | 778/11 од 09.06.2011 (02-9024 од 07.06.2011) | Класа 3, Класа 9 | / | Телефон: +389 (0)2 3251 900 Факс: +389 (0)2 3251 911 | contact@silkroadbank.com.mk | https://silkroadbank.com.mk/ | |
| СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје, ул. 11 Октомври бр.7, Скопје | 4065549 | 2372/08 од 18.11.2008 ; 2467/08 од 17.12.2008 (01-3038 од 28.11.2008 ; 01-3235 од 18.12.2008) | Класа 3, Класа 9 | / | Телефон: +389 (0)2 3295 295 Факс: +389 (0)2 3114 503 | sbank@stb.com.mk | http://www.stb.com.mk/ | |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|---|-------------------------------|-------------------|--|--|
| НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, ул. Качанички Пат бр. 56, Скопје | 5268907 | 0307/6910 од 14.01.2015 (03- 42/1 од 09.01.2015) | Класа 9 | / | Телефон: +389(0)2 5514-777 | webinfo@neptun.mk | https://www. neptun.mk/ | |
|--|---------|---|---------|---|-------------------------------|-------------------|--|--|

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Друштвото за осигурување Уника а.д. Скопје во текот на деловната 2020 година има склучено договори за осигурување во следните класи на осигурување (износите се во илјади денари):

| | | Премија | | | Штети | | | |
|--|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| | | Број на склучени договори | Бруто полисира на премија | Бруто резерв и за преносни премии | Број на ликвидира-ни штети | Бруто исплатен и (ликвидира-ни) штети | Број на резервирани штети | Бруто резерви за настанати и пријавени штети |
| | | 100 | 101 | 102 | 200 | 201 | 202 | 203 |
| КЛАСА 01 - Осигурување од последици на несрекен случај - НЕЗГОДА | 01 | 63.208 | 53.182 | 24.517 | 635 | 42.676 | 65 | 6.648 |
| Осигурување на лица од последици на незгода при и надвор од редовна дејност | 0101 | 336 | 33.742 | 13.716 | 375 | 39.163 | 49 | 5.939 |
| Осигурување на лица од последици на незгода во моторните возила и при извршување на посебна дејност | 0102 | 61.732 | 14.854 | 7.904 | 7 | 497 | 2 | 180 |
| Осигурување на ученици и студенти од последици на незгода и посебни осигурувања на младина од последици на незгода | 0103 | 82 | 2.722 | 1.950 | 241 | 2.776 | 13 | 252 |
| Осигурување на гости, посетители на приредби, излетници и туристи од последици на незгода | 0104 | 9 | 99 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на потрошувачи, претплатници, корисници на останати јавни услуги и сл. од последици на незгода | 0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати посебни осигурувања од последици на незгода | 0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолжително осигурување на патници во јавниот сообраќај од последици на незгода | 0107 | 860 | 1.530 | 806 | 7 | 215 | 1 | 277 |
| Осигурување на раководители (менаџери) од последици на незгода | 0108 | 2 | 155 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања од последици на незгода | 0199 | 187 | 80 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| КЛАСА 02 - Здравствено осигурување | 02 | 85 | 18.920 | 8.640 | 568 | 7.770 | 40 | 276 |
| Дополнително здравствено осигурување согласно Законот за доброволно здравствено осигурување | 0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приватно здравствено осигурување согласно Законот за доброволно здравствено осигурување | 0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати доброволно здравствени осигурувања | 0299 | 85 | 18.920 | 8.640 | 568 | 7.770 | 40 | 276 |
| КЛАСА 03 - Осигурување на моторни возила (каска) | 03 | 3.911 | 82.112 | 41.156 | 688 | 57.819 | 230 | 12.537 |
| Каска осигурување на моторни возила на сопствен погон | 0301 | 3.070 | 75.901 | 38.501 | 600 | 54.102 | 211 | 11.648 |
| Останати осигурувања на моторни возила | 0399 | 841 | 6.211 | 2.655 | 88 | 3.717 | 19 | 889 |
| КЛАСА 04 - Осигурување на шински возила (каска) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каска осигурување на шински возила | 0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања на шински возила | 0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЛАСА 05 - Осигурување на воздухоплови (каска) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каска осигурување на воздухоплови | 0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања на воздухоплови | 0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЛАСА 06 - Осигурување на пловни објекти (каска) | 06 | 4 | 98 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каска осигурување на пловни објекти | 0601 | 4 | 98 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања на пловни објекти | 0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|----------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| КЛАСА 07 - Осигурување на стока во превоз (карго) | 07 | 134 | 8.959 | 2.148 | 10 | 208 | 1 | 6 |
| Осигурување на стока во меѓународен превоз | 0701 | 124 | 6.906 | 1.828 | 10 | 208 | 1 | 6 |
| Осигурување на стока во домашен превоз | 0702 | 9 | 2.051 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања на стока во превоз | 0799 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЛАСА 08 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди | 08 | 4.754 | 32.257 | 13.341 | 23 | 1.987 | 20 | 2.307 |
| Осигурување на имот на физички лица | 0801 | 3.758 | 8.595 | 4.130 | 8 | 171 | 3 | 183 |
| Осигурување на посеви и плодови | 0801 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на животни | 0801 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на објекти во градба и монтажа | 0801 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080105) | 0801 04 | 2.244 | 4.475 | 2.061 | 8 | 171 | 2 | 171 |
| Домаќинско осигурување | 0801 05 | 1.294 | 2.743 | 1.371 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Останати осигурувања на имот на физички лица | 0801 99 | 220 | 1.377 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на имот на правни лица | 0802 | 996 | 23.662 | 9.211 | 15 | 1.816 | 17 | 2.124 |
| Осигурување на посеви и плодови | 0802 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на животни | 0802 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на објекти во градба и монтажа | 0802 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080205 и 080206) | 0802 04 | 764 | 11.246 | 4.499 | 14 | 1.353 | 5 | 419 |
| Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија | 0802 05 | 15 | 664 | 350 | 0 | 0 | 4 | 1.128 |
| Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија | 0802 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања на имот на правни лица | 0802 99 | 217 | 11.752 | 4.362 | 1 | 463 | 8 | 577 |
| КЛАСА 09 - Други осигурувања на имот | 09 | 2.471 | 145.442 | 44.097 | 166 | 5.226 | 47 | 1.580 |
| Осигурување на имот на физички лица | 0901 | 1.372 | 2.217 | 1.078 | 62 | 1.896 | 9 | 303 |
| Осигурување на посеви и плодови | 0901 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на животни | 0901 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на објекти во градба и монтажа | 0901 03 | 10 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090105) | 0901 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Домаќинско осигурување | 0901 05 | 1.322 | 2.074 | 1.065 | 62 | 1.896 | 9 | 303 |
| Останати осигурувања на имот на физички лица | 0901 99 | 40 | 123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на имот на правни лица | 0902 | 1.099 | 143.225 | 43.019 | 104 | 3.330 | 38 | 1.277 |
| Осигурување на посеви и плодови | 0902 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на животни | 0902 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на објекти во градба и монтажа | 0902 03 | 63 | 16.947 | 12.266 | 2 | 455 | 0 | 0 |
| Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090205 и 090206) | 0902 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија | 0902 05 | 24 | 26.785 | 6.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија | 0902 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања на имот на правни лица | 0902 99 | 1.012 | 99.493 | 24.402 | 102 | 2.875 | 38 | 1.277 |
| КЛАСА 08+09 - Осигурување на имот | 89 | 5.825 | 177.699 | 57.438 | 189 | 7.213 | 67 | 3.887 |
| Осигурување на имот на физички лица | 8901 | 3.806 | 10.812 | 5.208 | 70 | 2.067 | 12 | 486 |
| Осигурување на посеви и плодови | 8901 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| Осигурување на животни | 890102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на објекти во градба и монтажа | 890103 | 10 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890105) | 890104 | 2.244 | 4.475 | 2.061 | 8 | 171 | 2 | 171 |
| Домаќинско осигурување | 890105 | 1.327 | 4.817 | 2.436 | 62 | 1.896 | 10 | 315 |
| Останати осигурувања на имот на физички лица | 890199 | 225 | 1.500 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на имот на правни лица | 8902 | 2.019 | 166.887 | 52.230 | 119 | 5.146 | 55 | 3.401 |
| Осигурување на посеви и плодови | 890201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на животни | 890202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на објекти во градба и монтажа | 890203 | 63 | 16.947 | 12.266 | 2 | 455 | 0 | 0 |
| Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890205 и 890206) | 890204 | 764 | 11.246 | 4.499 | 14 | 1.353 | 5 | 419 |
| Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија | 890205 | 37 | 27.449 | 6.701 | 0 | 0 | 4 | 1.128 |
| Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија | 890206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања на имот на правни лица | 890299 | 1.155 | 111.245 | 28.764 | 103 | 3.338 | 46 | 1.854 |
| КЛАСА 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила | 10 | 116.226 | 623.730 | 311.120 | 4.208 | 286.567 | 890 | 117.401 |
| Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица (ЗАО) | 1001 | 87.192 | 486.801 | 255.133 | 4.065 | 254.690 | 802 | 96.930 |
| Патнички автомобили | 100101 | 72.052 | 381.866 | 202.352 | 3.427 | 216.296 | 679 | 75.964 |
| Товарни возила | 100102 | 8.103 | 81.885 | 41.394 | 487 | 29.065 | 91 | 17.394 |
| Автобуси | 100103 | 644 | 15.059 | 7.737 | 84 | 6.321 | 24 | 1.699 |
| Влечни возила | 100104 | 442 | 315 | 161 | 7 | 185 | 0 | 0 |
| Специјални возила | 100105 | 72 | 218 | 114 | 6 | 909 | 1 | 5 |
| Моторцикли и скутери | 100106 | 4.113 | 6.038 | 2.644 | 29 | 1.017 | 6 | 1.834 |
| Приклучни возила | 100107 | 1.501 | 478 | 238 | 4 | 320 | 1 | 34 |
| Работни моторни возила | 100108 | 265 | 942 | 493 | 21 | 577 | 0 | 0 |
| Возила за време на пробни возења и престој во складишта | 100109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возила за време на доопремување на сопствени оски (пер акс) | 100110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Моторни возила со пробни табели | 100111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возила за време на поправка во автомеханичарски и авторемонтни работилници и во работилници за перење и подмачкување | 100112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возила со посебни регистарски ознаки кои се во промет на територија на РМ | 100113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зелен картон (ЗК) | 1002 | 27.720 | 126.916 | 53.020 | 139 | 31.212 | 82 | 19.712 |
| Патнички автомобили | 100201 | 25.477 | 105.172 | 42.528 | 56 | 5.865 | 38 | 8.940 |
| Товарни возила | 100202 | 1.015 | 15.214 | 7.319 | 70 | 23.371 | 35 | 9.826 |
| Автобуси | 100203 | 101 | 1.449 | 667 | 10 | 939 | 8 | 761 |
| Влечни возила | 100204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специјални возила | 100205 | 9 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Моторцикли и скутери | 100206 | 225 | 395 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приклучни возила | 100207 | 893 | 4.642 | 2.334 | 3 | 1.037 | 1 | 185 |
| Работни моторни возила | 100208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| Гранично осигурување (ГР) | 1003 | 1.060 | 4.674 | 399 | 1 | 26 | 1 | 34 |
| Патнички автомобили | 1003 01 | 1.060 | 4.674 | 399 | 1 | 26 | 1 | 34 |
| Товарни возила | 1003 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автобуси | 1003 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Влечни возила | 1003 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специјални возила | 1003 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Моторцикли и скутери | 1003 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приклучни возила | 1003 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работни моторни возила | 1003 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доброволно осигурување на сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност на возачот за примена роба за превоз во патен сообраќај | 1005 | 254 | 5.339 | 2.568 | 3 | 639 | 5 | 725 |
| Останати осигурувања од одговорност од употреба на моторни возила | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЛАСА 11 - Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолжително осигурување на сопственици, односно корисници на воздухоплови од одговорност за штети на трети лица | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на воздухоплови за стока примена за превоз | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања од одговорност од употреба на воздухоплови | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЛАСА 12 - Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти | 12 | 75 | 345 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на пловни објекти од одговорност за штети на трети лица | 1201 | 75 | 345 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на пловни објекти за стока примена за превоз | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЛАСА 13 - Општо осигурување од одговорност | 13 | 1.842 | 42.162 | 14.877 | 18 | 4.531 | 19 | 7.488 |
| Осигурување од одговорност на изведувачи на градежни и монтажни работи | 1301 | 51 | 2.216 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност на домаќинства | 1302 | 46 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност во филмска индустрија | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност во железничкиот сообраќај | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност на произведувачи, продавачи и добавувачи | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања од општа одговорност | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност на проектанти | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност на адвокати | 1308 | 47 | 210 | 76 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| Осигурување од одговорност на нотари | 1309 | 13 | 255 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност на друштва за ревизија | 1310 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност на осигурително брокерски друштва и друштва за застапување во осигурувањето | 1311 | 7 | 237 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност на стечајни управители | 1312 | 9 | 114 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност на шпедитери во домашен превоз | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Осигурување од одговорност на шпедитери во меѓународен превоз | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност на издавачи на сертификати | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност за извршување на дејноста управување со недвижности | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност за извршување на лекарска, стоматолошка и фармацевтска дејност | 1317 | 49 | 250 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од одговорност за вршење туристичка дејност | 1318 | 11 | 200 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања од професионална одговорност | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останато општо осигурување од одговорност | 1399 | 1.606 | 38.595 | 12.808 | 18 | 4.531 | 18 | 7.288 |
| КЛАСА 14 - Осигурување на кредити | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на кредити и заеми дадени на физички лица | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на кредити и заеми дадени на правни лица | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурувања на побарувања од работи на финансиски лизинг | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања на кредити | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЛАСА 15 - Осигурување на гаранции | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на гаранции за ТИР карнети | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања на гаранции | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЛАСА 16 - Осигурување од финансиски загуби | 16 | 30 | 6.273 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на загубен приход поради ризик од пожар и други опасности | 1601 | 30 | 6.273 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на загубен приход поради неспособност за вршење на работна дејност | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на штети поради откуп на фалсификувани странски средства за плаќање | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од откажување на настани и приредби | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања на финансиски загуби | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЛАСА 17 - Осигурување на правна заштита | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување на трошоци за правна помош и судски спорови | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања на правна заштита | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЛАСА 18 - Осигурување на туристичка помош | 18 | 22.470 | 9.976 | 2.447 | 89 | 1.702 | 8 | 225 |
| Патничко осигурување | 1801 | 22.470 | 9.976 | 2.447 | 89 | 1.702 | 8 | 225 |
| Патничко осигурување за странци при патување или привремен престој во Р.Македонија | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурување од откажување на туристички патувања | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Останати осигурувања на туристичка помош | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВКУПНО | 0000 | 149.594 | 1.023.456 | 464.773 | 6.405 | 408.486 | 1.320 | 148.468 |

Условите по горенаведените класи на осигурување се објавени на следниот линк на страната на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје:

http://www.uniqa.mk/home/03_Uslugi/02_Uslovi/01_UsloviNezivot/index.php

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Реосигурување

Друштвото е должно во друштво за осигурување регистрирано за активно реосигурување да ги реосигура обврските од договорите за осигурување, над износот што со табелата за максимално покритие е предвидено друштвото да ги покрие со сопствени средства.

Друштвото за осигурување регистрирано за активно реосигурување е должно понудените вишоци на ризици кои не може да ги покрие со сопствени средства да ги реосигура кај други друштва за осигурување регистрирани за активно реосигурување.

Друштвото секоја деловна година донесува Програма за потребите од реосигурување, во зависност од структурата на осигурителното портфолио и да определи со кои договори за реосигурување ќе го обезбеди вишокот на ризик.

Друштвото изготвува и опис на статистичките основи кои се користат за следење на адекватноста на реосигурителното покритие, вклучително со презентација на статистичките методи кои се користени за соодветна процена на ризик.

Принципи за реосигурување , вклучувајќи и табели за максимално покритие за сите класи на осигурување

3.3.1 Управувачки принципи

Управувачки принципи во областа на реосигурување за друштвото ќе бидат:

- контрола на ризикот
- финансиска поддршка
- техничка поддршка

Исто така, во некои аспекти на инвестиционата политика, реосигурување ќе имаат важна улога во планирањето и управувањето на посебни портфолија.

Преку реосигурувањето, истовремено ќе се добие асистенција при оценувањето на ризикот, во подготовка на специфични производи, во администрација на побарувања, маркетинг и сл. Се очекува реосигурувачите да ги поддржат активностите на друштвото преку нудење на краткорочни и на по долг период, обуки на вработените во компанијата.

Со оглед на горенаведените принципи, покритието на друштвото во реосигурување ќе биде изведена во овие правци.

Мерка на почетниот капитал на друштвото од 3.000.000 Евра овозможува друштвото да ја прошири својата активност со задржување на задоволително ниво на ризик, како резултат на тоа и соодветните премии.

Понатамошното зголемување на нивото може да се постигне со пренесување на значителен дел од активностите во реосигурување врз основа на посебни портфолија или доброволни реосигурување за специјални покритија.

Зголемувањето на активностите во наредните години ќе биде проследено со зголемување на волуменот на реосигурување што ќе го купи друштвото.

Сепак, треба да се наведи дека условите на пазарот на реосигурување имале флукуација во последниве години. Овие ќе го услови на некој начин и купувањето на оптимални форми и нивоа, во зависност од понудената цена на капацитетите.

Видови можни договори

1. Quota Share (сразмерно делење), ја пренесува истата сразмерност на секој ризикво паричникот на реосигурувачот. Сразмерноста на добиените премии од реосигурувачот е еднаква на сразмерноста на штетите кои истиот ќе ги плати. Предноста на овој вид договор е едноставноста на постапките и намалувањето на управните трошоци. Може да се примени на моторните осигурување.
2. Surplus (договор за вишокот), пренесува еден дел од ризикот од полисите со висок ризик на осигурување. Во овој вид на договори реосигурувачот дел се изразува како множество на делот што го задржал што го задржал осигурувачот. Управните

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- трошоци се повисоки, но предност претставува определувањето на границата на задржување, во зависност од природата на ризикот.
3. Excess of Loss (вишок на загуби) го ограничува трошоците на осигурувачот за една или повеќе штети поврзани за една полиса. Договорите од овој вид го заштитуваат осигуреникот од загуби кои преминуваат определен фиксен износ.
 4. Катастрова го ограничува вкупниот износ на трошоците на сите штети кои произлегуваат од само еден настан.

Факултативно осигурување

Преку овој вид на реосигурување на реосигурувачот го презема секој ризик на посебен начин. Причини за примена на овој вид на реосигурување се:

- Договорите имаат ограничувања за видот на ризикот кој го покриваат. За сите ризици кои се исклучени од договорот нужно е факултативно реосигурување.
- Покриваат нивоа кои се исклучени од основниот договор за реосигурување
- Ги релативизираат промените во искуствата на штети, ограничувајќи го влијанието на одреден поголем ризик

УНИКА АД Скопје работи со реосигурителната компанија UNIQA RE која поред Standard & Poor има висок рејтинг А.

Висината на вкупниот самопридржај на друштвото се утврдува врз основа на:

- структурата и развиеноста на портфолиото;
- гарантните резерви;
- техничките резерви;
- премиите според видови осигурувања;
- техничкиот резултат на работење според видови осигурувања и
- можностите за пласман на вишоци од ризици на пазарот на реосигурување и соосигурување.

Критериумите кои се клучни за утврдување на долните и горните граници во табелата со износи на самопридржај, односно на капацитетот на сопственото внатрешно срамнување за одделни ризици се:

- начинот на договарање на висината на покритието;
- осигурувањето од опасност;
- најголемата можна обврска по еден штетен случај;
- големината на портфолиото во одделен вид осигурување (број на осигурувања и годишна премија);
- акционерскиот капитал;
- искуствата на матичната куќа од Австрија во работењето со осигурување

Висината на самопридржајот за видови осигурувања со кое UNIQA а.д. Скопје се занимава на крајот од секоја деловна година за наредната деловна година, со своја одлука ја утврдува органот на управување на Друштвото, а врз основа на следењето на ризиците на пазарот на осигурување.

Основи и критериуми за утврдување највисоки можни штети, врз основа на присутните околности од значење за ризикот и нивото на договореното покритие.

При реосигурувањето и при одредување на максимално можни штети во портфолиото Друштво за осигурување ќе води сметка особено за:

1. Висината на осигурителното покритие (сума на осигурување), што претставува горна граница на обврската на осигурувачот и
2. Поединечната проценка на ризикот на обврските што го надминуваат нивото на максимално покритие, водејќи при тоа особено сметка за:
 - Класата на заштитни мерки кај секој посебен комплекс;

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Класата на осетливост;
- Висината на толеранција на реосигурувачите поради погрешна проценка на максималната можна штета (50 или 100%);
- Просторната дисперзираност на објектите (комплексите) и залихите на осигуреникот; и
- Квалитетот на осигурителното покритие, односно дали со договорот за осигурување се обезбедува осигурителна заштита од основни или и од дополнителни ризици.

Табела за максимално покритие

| класа | (опис) | Максимален самопридржај | Максимално покритие | Реосигурителен договор |
|-------|---|--|---------------------|------------------------|
| 1 | Незгода | 150.000 € индивидуален ризик, 300.000 € по штетен настан | 1.000.000 € | excess of loss |
| 2 | Здраствено | 150.000 € индивидуален ризик, 300.000 € по штетен настан | 1.000.000 € | excess of loss |
| 3 | Осигурување на моторни возила (Каско) | 300.000 € | 1.000.000 € | excess of loss |
| 4 | Одговорност од употреба на шински возила | 300.000 € | | факултатива |
| 5 | Осигурување на воздухоплови (Каско) | 300.000 € | | факултатива |
| 6 | Пловни објекти (Каско) | 300.000 € | | факултатива |
| 7 | Осигурување на стока во превоз (Карго) | 300.000 € | 5.000.000,00 € | excess of loss |
| 7 | Одговорност на превозникот | 400.000 € | | факултатива |
| 7 | Осигурување на пари во превоз | 300.000 € | 2.500.000,00 € | excess of loss |
| 8 | Осигурување на Имот од Пожар | 300.000 € | 20.000.000,00 € | excess of loss |
| 8 | Осигурување на Имот од Пожар | 20.000.000 € | 80.000.000,00 € | surplus |
| 9 | Други осигурувања на Имот | 300.000 € | 20.000.000,00 € | excess of loss |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | |
|------|---|---|--|----------------|
| 9 | САТ | 500.000 € | 40.000.000,00 € | excess of loss |
| 9,16 | Тероризам и прекин на работа поради тероризам | 2% | 25.000.000,00 € | Quota share |
| 10 | Одговорност од употреба на автобуси и товарни возила | 250.000 € | 1.012.500,00 € | excess of loss |
| 10 | Одговорност од употреба на останати моторни возила | 250.000 € | 506.250,00 € | excess of loss |
| 10 | Одговорност од употреба на м. Возила кои превезуваат опасни материи | 250.000 € | 1.518.750.00 € | excess of loss |
| 10 | Зелена Карта | 250.000 € | нелимитирано | excess of loss |
| 11 | Одговорност од употреба на воздухоплови | 500.000 € | | факултатива |
| 12 | Одговорност од употреба на пловни објекти | 500.000 € | | факултатива |
| 13 | Општа одговорност и одговорност од производи | 300.000 € | 5.000.000,00 € | excess of loss |
| 13 | Одговорност на Директори и Раководители | 5% | 5.000.000 €годишен агрегатен лимит | Quota share |
| 18 | Патничко осигурување | 50.000 € индивидуален ризик, 300.000 € по штетен настан | 1.000.000 € | excess of loss |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАБОТА И ОСТВАРУВАЊЕ 2021

| Опис на позиција | Број на позиција | Износ | | % |
|--|------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | Остварено 2021 | План 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225) | 200 | 904.546.114 | 819.675.257 | 10.35% |
| I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209)) | 201 | 823.335.264 | 772.059.026 | 6.64% |
| 1. Бруто полисирана премија за осигурување | 202 | 1.023.455.992 | 873.624.809 | 17.15% |
| 2. Бруто полисирана премија за соосигурување | 203 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија | 204 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување | 205 | 20.519.387 | 28.433.627 | -27.83% |
| 5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија | 206 | 122.605.812 | 110.160.421 | 11.30% |
| 6. Промена во бруто резервата за преносна премија | 207 | 72.561.582 | -19.978.000 | 463.21% |
| 7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување | 208 | 3.926.234 | 3.953.386 | -0.69% |
| 8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување | 209 | 11.639.819 | 13.096.879 | -11.13% |
| II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223) | 210 | 16.242.212 | 15.290.713 | 6.22% |
| 1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 211 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215) | 212 | 0 | 150.000 | 100.00% |
| 2.1 Приходи од наемнини | 213 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти | 214 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти | 215 | 0 | 150.000 | 100.00% |
| 3. Приходи од камати | 216 | 14.599.482 | 14.508.030 | 0.63% |
| 4. Позитивни курсни разлики | 217 | 1.563.290 | 620.343 | 152.00% |
| 5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) | 218 | 79440 | 12340 | 543.76% |
| 6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222) | 219 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба | 220 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | 221 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6.3 Останати финансиски вложувања | 222 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7. Останати приходи од вложувања | 223 | 0 | 0 | 0.00% |
| III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ | 223a | 10.187.389 | 14.080.001 | -27.65% |
| IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | 224 | 34.097.419 | 12.433.922 | 174.23% |
| V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ | 225 | 20.683.830 | 5.811.595 | 255.91% |
| B. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275) | 226 | 926.445.242 | 801.297.622 | 15.62% |
| I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234) | 227 | 411.628.868 | 352.826.433 | 16.67% |
| 1. Бруто исплатени штети | 228 | 408.486.142 | 344.328.000 | 18.63% |
| 2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања | 229 | 7.771.811 | 7.802.750 | -0.40% |
| 3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување | 230 | 0 | 2.291.402 | 100.00% |
| 4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија | 231 | 2.230.974 | 8.336.418 | -73.24% |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 5. Промени во бруто резервите за штети | 232 | 12.798.743 | 36.925.301 | -65.34% |
| 6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување | 233 | 73.213 | 1.749.074 | -95.81% |
| 7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување | 234 | -419.981 | 8.247.223 | 105.09% |
| II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242) | 235 | 45978 | 0 | 100.00% |
| 1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238) | 236 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1.1 Промени во бруто математичката резерва | 237 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување | 238 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241) | 239 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2.1. Промени во бруто еквализационата резерва | 240 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување | 241 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244) | 242 | 45978 | 0 | 100.00% |
| 3.1 Промени во останатите бруто технички резерви | 243 | 45978 | 0 | 100.00% |
| 3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување | 244 | 0 | 0 | 0.00% |
| III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247) | 245 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот | 246 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување | 247 | 0 | 0 | 0.00% |
| IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250) | 248 | 15.112.617 | 9.608.236 | 57.29% |
| 1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот) | 249 | 5458778 | 0 | 100.00% |
| 2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) | 250 | 9.653.839 | 9.608.236 | 0.47% |
| V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256) | 251 | 405.240.732 | 371.435.713 | 9.10% |
| 1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255) | 252 | 271.724.708 | 235.516.363 | 15.37% |
| 1.1 Провизија | 253 | 224.818.588 | 178.631.874 | 25.86% |
| 1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа | 253a | 53.665.814 | 57.521.113 | -6.70% |
| 1.3 Останати трошоци за стекнување | 254 | 9.490.076 | 10.161.376 | -6.61% |
| 1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-) | 255 | -16.249.770 | -10.798.000 | 50.49% |
| 2. Административни трошоци (257+258+259+260) | 256 | 133.516.024 | 135.919.349 | -1.77% |
| 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста | 257 | 8.694.684 | 7.549.489 | 15.17% |
| 2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д) | 258 | 46.644.969 | 53.310.212 | -12.50% |
| 2.2.1 Плати и надоместоци | 258a | 29.791.947 | 33.673.660 | -11.53% |
| 2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 258б | 2.995.324 | 2.980.541 | 0.50% |
| 2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување | 258в | 12.117.740 | 14.113.848 | -14.14% |
| 2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени | 258г | 0 | 0 | 0.00% |
| 2.2.5 Останати трошоци за вработени | 258д | 1.739.958 | 2.542.163 | -31.56% |
| 2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки | 259 | 1.701.334 | 1.611.899 | 5.55% |
| 2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в) | 260 | 76.475.037 | 73.447.748 | 4.12% |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

| | | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2.4.1 Трошоци за услуги | 260а | 44.781.757 | 44.174.876 | 1.37% |
| 2.4.2 Материјални трошоци | 260б | 10.603.152 | 12.155.760 | -12.77% |
| 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето | 260в | 21.090.128 | 17.117.112 | 23.21% |
| VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270) | 261 | 1.933.355 | 580.865 | 232.84% |
| 1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста | 262 | 238125 | 0 | 100.00% |
| 2. Трошоци за камати | 263 | 544.992 | 50.000 | 989.98% |
| 3. Негативни курсни разлики | 264 | 1.150.238 | 530.865 | 116.67% |
| 4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност) | 265 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269) | 266 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба | 267 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | 268 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5.3 Останати финансиски вложувања | 269 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6. Останати трошоци од вложувања | 270 | 0 | 0 | 0.00% |
| VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273) | 271 | 59.595.675 | 46.258.759 | 28.83% |
| 1. Трошоци за превентива | 272 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување | 273 | 59.595.675 | 46.258.759 | 28.83% |
| VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА | 274 | 32.491.524 | 17.548.926 | 85.15% |
| IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА | 275 | 396.493 | 3.038.690 | -86.95% |
| X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226) | 276 | 0 | 18.377.635 | 100.00% |
| XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200) | 277 | 21.899.128 | 0 | 100.00% |
| XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА | 278 | 445.247 | 5.437.764 | -91.81% |
| XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК | 279 | 0 | 0 | 100.00% |
| XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279) | 280 | 0 | 12.939.872 | 100.00% |
| XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279) | 281 | 22.344.375 | 0 | 100.00% |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Премија

Бруто полисираната премија во 2021 година е 17.15% над планираното ниво пред се поради зголемувањето на премијата за Имотни осигурувања за 72.1%, Одговорност 53.78%, АО 10.32%, Зелен картон за 56.99%, Гранично осигурување за 157.15%, ПЗО за 52.49% и каско осигурување за 22.11% во споредба со бруто полисираната премија во 2020 година. Премијата за Зелен Картон, Гранично осигурување и ПЗО се значително зголемени во однос на 2021 пред се поради значителното влијание на КОВИД 19 пандемијата врз наведените продукти во 2020 година. Намалувања на премијата е забележано кај личните незгоди од 12.86% (поради префрлања на дел од ризикот во компаниите за живт), карго од 21.43% и финансиски азгуби 19.74%.

Растот на БПП во УНИКА АД Скопје заклучно со 4К2021 во однос на 4К2020 е 23,67%. Пазарот за осигурување во Република Северна Македонија за 2021 година оствари раст од 15.54% (15.65% неживотно осигурување и 15.01% животно осигурување).

Брокерите, како еден од продажните канали на Друштвото, во 2021 година оствариле пораст од 41% во споредба со истиот период минатата година. Најголемиот раст кај овој продажен канал е забележан во класите 08-09 од 112%, 10 од 32%, Приватно здравствено осигурување од 17.9% и 03 од 20.9%.

Ексклузивната мрежа остана доминантен продажен канал за задолжителни осигурувања со учество во вкупното портфолио од задолжителни осигурувања на УНИКА АД Скопје од 66.5%. Најголемиот дел од продажбата на ексклузивната мрежа преставуваат задолжителните производи (Автоодговорност, Зелен Картон и Гранично Осигурување) кои учествуваат со 70.5% (2020: 72.5%) од бруто полисираната премија на ексклузивната мрежа. Развојот на сопствената мрежа останува еден од главните приоритети на Друштвото и во наредните периоди.

БПП во делот кој се однесува на Каско порасна за 22.11%. Највисок раст кај Каско е забележан кај ексклузивната мрежа, каде растот достигнува ниво од 28.7% додека пак брокерите продуцираа премија повисока за 20.9% во однос на 2020 година. Ексклузивната мрежа остана доминантен продажен канал и во оваа класа на осигурување со учество од 41% во вкупното портфолио на Каско премијата.

Зголемувањето на премијата кај имотните осигурувања се должи пред на премијата од најголемиот клиент на УНИКА АД Скопје кој во 2021 година поради промена на скаденците на осигурувањата на клиентот во споредба со истите во 2020 година.

Банките во рамки на вкупната премија во УНИКА АД Скопје останаа најмал продажен канал со 0.13% учество во вкупната БПП.

Здравственото осигурување во 2021, во споредба со 2020 година, порасна за 26.39% најмногу поради квалитетот на производот кој се нуди на пазарот и обуката на мрежата за продажба на истиот во 2020 година.

Реосигурување

Премијата за реосигурување е зголемена во однос на планираното ниво за 11.30% пред се поради издавањето на полисите за најголемиот клиент на друштвото и зголемувањето на премијата по основ на excess of loss договорот како резултат на зголемената продажба во 2021.

Преносна премија

Зголемувањето на бруто преносната премија се должи пред се на надминување на планот за продажба за 2021 година, пред се во делот на задолжителни осигурувања (АО 10.32%, Зелен картон за 56.99%, Гранично осигурување за 157.15%) и имотни осигурувања (Имотни осигурувања за 72.1%)

Приходи од инвестиции

Приходите од инвестициите се над планираното ниво за 6.22% пред се поради зголеменото портфолио на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)


Штети

Трошоците за штети се зголемени за 16.67% во однос на планот за 2021 година пред се поради зголемувањето во износот на платени штети за 81 милион денари или 26.59% (без директни трошоци).

Зголемување на платените штети во однос на 2020 година е забележано кај: Автоодговорност 53.53%, Каско 23.48%, Приватно здравствено осигурување 70.3% и Незгода 27.71%. Намалување на платените штети е утврдено кај имотните осигурувања 72.57%, Зелен Картон 10.35% и ПЗО 48.65%.

Забрзаното решавање на штетите во Друштвото резултираше со намалување на број на штети во резерва што е евидентно од табелата подолу (извор:Национално Биро за осигурување).

Број на резервирани штети (Q4 21/20)



Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје има намалување во бројот на резервирани штети за 6.91% во споредба со 4К2020 година. Намалувањето на резервираните штети се должи пред се на зголемување на бројот на платени штети во однос на пријаве штети. Во текот на 2021 година се решени 7.624 додека пак се пријавени 7.526 штети што резултираше во намалување на бројот на штети во резерва за 98 штети во однос на 2020 година и во услови на зголемена продажба.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Нето трошоци за спроведување на осигурување

Износот на трошоци за провизија е зголемен за 9.1% во споредба со планот за 2020 година поради зголемената продажба преку брокерите и зголемената наплата на премија. Брокерите го имаат зголемено своето учество во БПП од 37% во 2020 година на 42% во 2021 година. Истотака влијание врз зголемувањето на трошоците за спроведување на осигурувањето има и зголемувањето на БПП во однос на планот.

Трошоци од вложувања

Трошоците за вложување се зголемени најмногу поради пресметаната камата за субординираниот заем кој Друштвото го има добиено од SIGAL UNIQA Group sh.a Tirana.

Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства

Намалувањето на градежните објекти од 7.3% во 2021 година во однос на претходниот период се однесува во целост на пресметаната амортизација.

Вложување во заеднички контролирани ентитети

Вложувањето во заеднички контролирани ентитети е претставено преку вложувањето во Националното Биро за осигурување. Зголемувањето на продажбата на УНИКА АД Скопје на задолжителните класи на осигурување резултираше со зголемување на уделот во Националното Биро за Осигурување. Уделот на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје на пазарот за задолжителни класи на осигурувања изнесува 12.9%.

Финансиски вложувања

Структурата на финансиски вложувања се состои од вложувања во депозити, обврзници од денационализација, записи и обврзници издадени на примарен пазар од министерството за финансии и вложувања во инвестициони фондови.

Државните хартии од вредност во вкупното портфолио на финансиски вложувања партиципираат со 34.7%, инвестиционите фондови партиципираат со 4.2% додека пак депозитите партиципираат со 61.1%.

УНИКА АД Скопје има усвоено конзервативна инвестициона стратегија согласно пазарните услови каде нивото на депозитите се држи на максимално законски дозволеното рамниште. Зголемувањето на депозитите од 14.76% се должи на средствата од субординираниот заем кој беа вложени во долгорочен депозит додека пак средствата од зголемената наплата пред се беа вложени во инвестицион фонд каде е забележано покачување на инвестициите од 711.88% (28.57 милиони денари)

Резерви – дел за соосигурување и реосигурување

Резервите за соосигурување и реосигурување се претставени преку преносна премија предадена во реосигурување и штети предадени во реосигурување.

Преносната премија предадена во реосигурување и соосигурување е зголемена пред се поради а полисата на ЕВН (завршува заклучно со 31.03.2021). Истата полиса минатат година беше продолжена само на 3 месеца за период од 01.10.2020-31.12.2020 и истата немаше пренос премија дел во рео.

Побарувања

Вкупните побарувања на УНИКА АД Скопје се состојат од побарувања од осигуреници 94.1%(2020:84.5%), побарувања од реосигурување и соосигурување 1.2% (2020:1.7%) и останати побарувања 4.7% (2020:13.8%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Опрема

Вложувањето во нова опрема во 2021 година е првенствено се состои од преку набавка на нова опрема за ИТ секторот и вложувања во канцелариски мебел и инвентар.

Парични средства и останати еквиваленти

Паричните средства се состојат во најголем дел од парични средства во денари на тековни сметки во комерцијалните банки во РСМ и парични средства во благајна.

Одложени трошоци за стекнување

Во пресметката на одложените трошоци на стекнување се земени предвид следните трошоци: провизии и плати од продажна мрежа. Податоците се подготвуваат од секторот за финансии, и притоа трошоците за провизии и плати се точно поделени по класи, додека трошоците за издавање полиси се делат пропорционално.

Трошоците за стекнување се распределуваат по квартали согласно просечното времетраење на полиси за секоја класа одделно (во ова пресметка тоа е една година). Трошоците за стекнување кои се распределени во идните квартали се земат како одложени трошоци на стекнување.

Капитал и резерви

Капиталот на друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје заклучно со 31 Декември 2021 година изнесува 353.2 милиони денари и во целост ги задоволува барањата согласно законот за супервизија во осигурување и во однос на пресметаната маргина на солвентност и во однос на минималниот капитал пропишан согласно Законот за Супервизија во Осигурување кој изнесува 3 милиони евра во денарска против вредност.

Технички резерви

Бруто техничките резерви на Друштвото со 31.12.2021 изнесуваат 809.905.819 денари (2020:724.499.516 денари) и истите се зголемени за 11.79%

Резервите за преносни премии изнесуваат 469.711.571 денари (2020:397.149.989 денари) и истите се зголемени за 18.27% во однос на 4 квартал 2020 година и истото е резултат на зголемената продажба од 23.67%.

Резервите за штети изнесуваат 340.148.270 денари (2020:327.349.527) денари и се зголемени за 3.91%. резервите за настанати и пријавени штети во 2021 се намалени за 34.8 милиони денари (како резултат на поголема исплата во однос на пријава во текот на 2021) додека пак резервите за настанати но непријавени штети се зголемени за 46.7 милиони денари (дел како резултат на зголемената продажба и дел како резултат на укунување на резевата за наплатени регреси со новите подзаконски акти).

Обврски спрема осигуреници

Обврските спрема осигуреници се обврски по основ на ликвидирани но сеуште не исплатени штети

Обврски по основ на реосигурување и со-осигурување

Обврските по основ на реосигурување и со-осигурување се зголемени за 32% пред се поради промената на скаденцата на полисите за ЕВН и зголемувањето на обврските по excess of loss договорот како резултат на зголемена продажба во 2022.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Справување со Корона вирус Covid 19.

Деловната 2021 е година во која започна опоравувањето од последиците од корона кризата по работата на Друштвото

Корона вирусот, и последиците од истиот наметнаа поинаков однос и поставеност на работните процеси, кои несомнено оставија последици и во текот на 2021 година .

Во 2021 година, за разлика од претходната немаше вонредна состојба за ограничување на движењето , што резултираше со пораст на работењето на Друштвото споредбено со 2020 година .

Порастот се евидентираше како во зголемување на премијата (приходите) на Друштвото, така и во зголемување во бројот на пријавени и исплатени штети (расходите) .

Управниот одбор на Друштвото доследно ги почитуваше сите мерки кои беа изречени од страна на Владата на Р.Северна Македонија .

Друштвото во текот на 2021 година, со цел за нормализирање на процесот на работење, преку Стопанските комори и асоцијации овозможи на своите вработени приоритетни термини за вакцинирање .

Со истото, Друштвото обезбеди висок степен на имунизација помеѓу вработените, што резултираше со воспоставување континуитет во своето работење .

Друштвото продолжи да ги применува и надградува во текот на 2021 година следните активности кои беа применувани во текот на 2020 година :

- работата од далечина се применуваше и во ситуации кога беа исполнети условите за физичко присуство на работа,
- се надогради Аудатекс системот,
- се промоворише системот за он-лајн продажба на продуктите за осигурување,
- се вршеа редовно он-лајн состаноци помеѓу вработените
- се вршеа он-лајн тренинзи на вработените

Дритон Азизи



Претседател на УО на УНИКА АД Скопје

Борче Богески



Член на УО на УНИКА АД Скопје